

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 83

Год. LXVI

Среда, 23 јуни 2010

Цена на овој број е 280 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1497. Закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“.....	2	1506. Решение за давање согласност на Статутарна одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп.....	50
1498. Закон за изменување на Законот за водите.....	3	1507. Правилник за начинот на препознавање на единствената околина и комуникација меѓу органите по електронски пат преку единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат.....	50
1499. Закон за изменување на Законот за извршување.....	3	1508. Правилник за стандардите и правилата за безбедност на информациските системи кои што се користат во органите за комуникација по електронски пат.....	52
1500. Закон за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	4	1509. Правилник за техничките барања за обезбедување на пристап до административните услуги по електронски пат и политиката на давателот за користените графички и други портали на информацискиот систем.....	53
1501. Закон за изменување на Законот за учебници за основно и средно образование.....	5	1510. Правилник за начинот на сертификарање на информациските системи кои ги користат органите за комуникација по електронски пат, како и за формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи.....	54
1502. Закон за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај.....	6		
1503. Закон за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации.....	12		
1504. Деловник за изменување на Деловникот за работа на Владата на Република Македонија.....	49		
1505. Одлука за изменување на Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 36 мали хидроелектрични центри.....	49		

	Стр.		Стр.
1511. Правилник за формата и содржината на евиденцијата на базите на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат по електронски пат, начинот на нејзиното водење, форматот и содржината на образецот за известување за воспоставување на базата, за нејзиното одржување и чување, како и за промените што се однесуваат на нејзиниот статус, начинот на известувањето, како и начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на евиденцијата на базите на административни услуги по електронски пат.....	57	1513. Правилник за стандардите и правилата за унифицирани номенклатури во меѓусебната комуникација по електронски пат.....	58
1512. Правилник за формата и содржината на основните елементи на барањето за доставување на административни услуги по електронски пат и за форматот на документот во електронска форма.....	58	1514. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	59
		1515. Решение за конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности.....	59
		1516. Решение за стапување во примена на востановен катастар на недвижности..	59
		1517. Решение од Јавното обвинителство на Република Македонија.....	59
		1518. Решение од Јавното обвинителство на Република Македонија.....	60
		1519. Решение од Јавното обвинителство на Република Македонија.....	60
		Меѓународни договори	
		31. Закон за ратификација на Ротердамската конвенција за постапка за претходно добивање на согласност за одредени опасни хемикалии и пестициди во меѓународниот промет.....	1-72
		Огласен дел	1-60

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1497.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ ОТПАДНИ ВОДИ“

Се прогласува Законот за задолжување на Република Македонија со заем кај Европската инвестициона банка по Договорот за заем по Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2010 година.

Бр. 07-2853/1
16 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО ЗАЕМ КАЈ ЕВРОПСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ПО ПРОЕКТОТ „ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ ОТПАДНИ ВОДИ“

Член 1

Република Македонија се задолжува кај Европската инвестициона банка со заем во износ од 50.000.000 евра, наменет за реализација на Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“.

Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 на овој закон се утврдуваат со Договор за заем за Проектот „Водоснабдување и одведување отпадни води“, кој ќе се склучи меѓу Република Македонија и Европската инвестициона банка.

Во име на Република Македонија Договорот за заем од ставот 1 на овој член ќе го потпише министерот за финансии или од него овластено лице.

Член 3

Заемот од членот 1 на овој закон ќе се повлекува во најмногу 20 транши. Минималниот износ на една транша изнесува 2.000.000 евра.

Рокот за отплата на секоја транша од заемот е до 25 години, со вклучен грејс период од пет години, од денот на повлекување на траншата. Траншата може да се отплаќа и еднократно на ден кој е меѓу три и 15 години од денот на повлекувањето на траншата.

Член 4

Каматната стапка и рокот на отплата ќе се одредуваат за секоја транша од заемот одделно на денот на доставувањето на барањето за повлекување на средствата од заемот од страна на Министерството за финансии, во зависност од тоа која каматна стапка е поповолна за Република Македонија (фиксна или варијабилна).

Член 5

Крајни корисници на средствата од заемот од членот 1 на овој закон се општините и општините во градот Скопје, кои средствата ќе ги добиваат како донација.

Член 6

Република Македонија заемот од членот 1 на овој закон ќе го отплаќа од Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NGARKIMIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË
ME HUA TE BANKA INVESTUESE EVROPIANE
SIPAS MARRËVESHJES PËR HUA PËR PROJEKTIN
“FURNIZIMI ME UJË DHE SHKARKIMI I UJËRAVE
TË ZEZA”

Neni 1

Republika e Maqedonisë ngarkohet te Banka Investuese Evropiane me hua në shumë prej 50.000.000 eurosh, dedikuar për realizimin e Projektit “Furnizimi me ujë dhe shkarkimi i ujërave të zeza”.

Neni 2

Kushtet dhe mënyra e shfrytëzimit të huas nga neni 1 i këtij ligji, përcaktohen me Marrëveshjen për hua për Projektin “Furnizimi me ujë dhe shkarkimi i ujërave të zeza”, që do të lidhet ndërmjet Republikës së Maqedonisë dhe Bankës Investuese Evropiane.

Në emër të Republikës së Maqedonisë, Marrëveshjen për hua nga paragrafi 1 i këtij neni, do ta nënshkruajë ministri i Financave ose personi i autorizuar prej tij.

Neni 3

Huaja nga neni 1 i këtij ligji, do të tërhiqet më së shumti në 20 transhe. Shuma minimale e një transhe është 2.000.000 euro.

Afati i pagesës së secilës transhe të huas është 25 vite, me grejs periudhë të përfshirë prej 5 vitesh, nga dita e tërheqjes së transhesë. Transheja mund të paguhet edhe përnjëherë në ditën që është ndërmjet 3 dhe 15 vitesh nga dita e tërheqjes së transhes.

Neni 4

Shkalla e kamatës dhe afati i pagesës do të përcaktohen për secilën transhe nga huaja në veçanti, në ditën e dorëzimit të kërkesës për tërheqjen e mjeteve nga huaja nga ana e Ministrisë së Financave, varësisht nga ajo se cila shkallë e kamatës është më e volitshme për Republikën e Maqedonisë (fikse ose variable).

Neni 5

Shfrytëzues përfundimtarë të mjeteve të huas nga neni 1 i këtij ligji, janë komunat dhe komunat e qytetit të Shkupit, të cilat mjetet do t'i marrin si donacion.

Neni 6

Republika e Maqedonisë, huan nga neni 1 i këtij ligji, do ta paguajë nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Neni 7

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e ardhshme nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1498.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за водите,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2010 година.

Бр. 07-2854/1
 16 јуни 2010 година
 Скопје

Претседател
 на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДИТЕ

Член 1

Во Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“, број 87/2008, 6/2009 и 161/2009), во членот 265 датата „1 јануари 2014 година“ се заменува со датата „1 јануари 2011 година“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR UJËRAT

Neni 1

Нë Ligjin për ujërat (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 87/2008, 6/2009 dhe 161/2009) në nenin 265 data “1 janari 2014” zëvendësohen me datën: “1 janari 2011”.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1499.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за извршување,
 што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2010 година.

Бр. 07-2855/1
 16 јуни 2010 година
 Скопје

Претседател
 на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
 на Собранието на Република
 Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009 и 50/10), во членот 67 став (1) точката в) се менува и гласи:

„в) дава мислење по Тарифата за награда и надоместок на другите трошоци за работата на извршителите и го утврдува предлогот на програмата за континуирана едукација на извршителите;“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR
PËRMBARIM**

Neni 1

Në Ligjin për përmbarim ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2005, 50/2006, 129/2006, 8/2008, 83/2009 dhe 20/2010), në nenin 67 paragrafi (1) pika v) ndryshohet si vijon:

“v) jep mendim për Tarifën për shpërblim dhe kompensim të shpenzimeve tjera për punën e përmbaruesve dhe e përcakton propozim-programin për edukimin permanent të përmbaruesve;“.

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1500.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

**У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВА-
ЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Се прогласува Законот за изменување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2010 година.

Бр. 07-2856/1
16 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО
И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009 и 156/2009), членот 172-а се менува и гласи:

„Фондот може да остварува и средства од продажба на акции и удели, најмногу до 100 % од вкупниот капитал стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал.“

Под вкупен капитал кој Фондот го стекнал по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал се подразбира: капиталот во акции и удели во активни друштва, продадените акции и удели, акциите и уделите во друштвата во кои е отворена стечајна постапка, или постапка за ликвидација, а сè уште не е завршена. Во вкупниот капитал не се вклучени акциите и уделите од ликвидирани друштва.

Одлуката за продажба на акции и удели од вкупниот капитал стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал ја донесува Управниот одбор на Фондот, на предлог на Комисијата за акции и удели, по претходна согласност од Владата на Република Македонија.

Комисијата за акции и удели ја формира директорот на Фондот како советодавно тело, составена од седум члена, стручни и компетентни лица од областа на економското и финансиското работење, од кои два члена ги определува директорот на Фондот, а по еден член определува министерот за економија, министерот за труд и социјална политика, министерот за финансии, заменикот на претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економските прашања и генералниот секретар на Владата на Република Македонија.

Постапката за продажба на акции и удели од вкупниот капитал стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал поблиску ја пропишува Владата на Република Македонија.

Со средствата од ставот 1 на овој член Фондот може да купува обврзници на Република Македонија најмногу до 50% од средствата остварени со продажбата на уделите и акциите.

Фондот за продажбата на акциите и уделите од вкупниот капитал стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал, како и за купените обврзници ја известува Владата на Република Македонија на секои три месеци во тековната година.“

Член 2

Подзаконскиот акт предвиден со овој закон ќе се донесе во рок од 15 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 3

Започнатите постапки за продажба на акции и удели од вкупниот капитал стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал пред влегувањето во сила на овој закон ќе се завршат според одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009 и 156/2009).

Член 4

Фондот може да остварува и средства од продажба на удели и акции, најмногу до 70% од вкупниот капитал стекнат по основа на трансформација на претпријатијата со општествен капитал до 31 декември 2010 година.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR SIGURIM
PENSIONAL DHE INVALIDOR

Нени 1

Нë Ligjin пëр сигурим пенсional dhe invalidor (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009 dhe 156/2009), neni 172-a ndryshohet si vijon:

“Fondi mund të realizojë edhe mjete nga shitja e aksioneve dhe pjesëmarrjeve, më së shumti deri në 100% nga kapitali i përgjithshëm i fituar në bazë të transformimit të ndërmarrjeve me kapital shtetëror.

Me kapital të përgjithshëm të cilin Fondi e ka fituar në bazë të transformimit të ndërmarrjeve me kapital shoqëror, nënkuptohen: kapitali në aksione dhe pjesëmarrje në shoqëritë aktive, aksionet dhe pjesëmarrjet e shitura, aksionet dhe pjesëmarrjet në shoqëritë në të cilat është hapur procedurë për falimentim ose procedurë për likuidim, ndërsa ende nuk ka përfunduar. Në kapitalin e përgjithshëm nuk janë përfshirë aksionet dhe pjesëmarrjet nga shoqëritë e likuiduara.

Vendimin për shitjen e aksioneve dhe pjesëmarrjeve nga kapitali i përgjithshëm i fituar në bazë të transformimit të ndërmarrjeve me kapital shoqëror, e miraton Bordi Drejtues i Fondit me propozim të Komisionit për Aksione dhe Pjesëmarrje, me pajtimin paraprakisht të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Komisionin për Aksione dhe Pjesëmarrje e formon drejtori i Fondit si trup këshillëdhënës, i përbërë nga shtatë anëtarë, persona profesionalë dhe kompetentë nga sfera e punës ekonomike dhe financiare, prej të cilëve dy anëtarë i cakton drejtori i Fondit, ndërsa nga një anëtar e cakton ministri i Ekonomisë, ministri i Punës dhe Politikës Sociale, ministri i Financave, zëvendëskryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë i ngarkuar për çështjet ekonomike dhe sekretari i përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë.

Procedurën për shitjen e aksioneve dhe pjesëmarrjeve nga kapitali i përgjithshëm i fituar në bazë të transformimit të ndërmarrjeve me kapital shtetëror, më afërsisht e përcakton Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Me mjetet nga paragrafi 1 i këtij neni, Fondi mund të blejë obligacione të Republikës së Maqedonisë më së shumti deri në 50% nga mjetet e realizuara me shitjen e pjesëmarrjeve dhe aksioneve.

Fondi për shitjen e aksioneve dhe pjesëmarrjeve nga kapitali i përgjithshëm i fituar në bazë të transformimit të ndërmarrjeve me kapital shoqëror si dhe për obligacionet e blera, e njofton Qeverinë e Republikës së Maqedonisë në çdo tre muaj në vitin trjedhës. ”

Нени 2

Akti nënligjor i paraparë me këtë ligj, do të miratohet në afat prej 15 ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Нени 3

Procedurat e filluara për shitjen e aksioneve dhe pjesëmarrjeve nga kapitali i përgjithshëm i fituar në bazë të transformimit të ndërmarrjeve me kapital shoqëror para hyrjes së këtij ligji në fuqi, do të përfundohen sipas dispozitave të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 80/93, 3/94, 14/95, 71/96, 32/97, 24/2000, 96/2000, 50/2001, 85/2003, 50/2004, 4/2005, 84/2005, 101/2005, 70/2006, 153/2007, 152/2008, 161/2008, 81/2009 dhe 156/2009).

Нени 4

Fondi mund të realizojë edhe mjete nga shitja e pjesëmarrjeve dhe aksioneve, më së shumti deri në 70% nga kapitali i përgjithshëm i fituar në bazë të transformimit të ndërmarrjeve me kapital shoqëror, deri më 31 dhjetor 2010.

Нени 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë”.

1501.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за учебници за основно и средно образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2010 година.

Бр. 07-2859/1
16 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСНОВНО И СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на Република Македонија“ број 98/2008 и 99/2009), во членот 25 ставови 1 и 2 зборовите: „учебните помагала (работните тетратки, вежбанки и слично)“ се заменуваат со зборовите: „учебниците во кои има содржини кои ученикот ги пополнува со пишување, бојење или пак одредени страници од учебникот ги пополнува со сечење и лепење“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR LIBRA
SHKOLLORË PËR ARSIMIN FILLOR
DHE TË MESËM

Neni 1

Në Ligjin për libra shkollorë për arsimin fillor dhe të mesëm ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 98/2008 dhe 99/2009), në nenin 25 në paragrafët 1 dhe 2 fjalët: "mjettet ndihmëse mësimore (fletoret e punës, fletoret për ushtrime dhe ngjashëm)" zëvendësohen me fjalët: "librat shkollorë në të cilat ka përmbajtje që nxënësi i plotëson me shkrim, ngjyrosje ose faqe të caktuara të librit shkollor i plotëson me prerje dhe ngjitje".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

1502.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕ-
ВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2010 година.

Бр. 07-2860/1
16 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРЕВОЗ ВО ПАТНИОТ СООБРАЌАЈ

Член 1

Во Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/2004, 127/2006 и 114/2009), во членот 7 став 2 по зборовите: “3.500 кг” се додаваат и зборовите: “вклучувајќи ја и приколката”.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Сите други пропишани услови со овој закон за вршење на превоз на стока во патниот сообраќај (патен налог, сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај, потврда за исполнување на посебно техничко експлоатациони услови и друго) се должни да ги исполнуваат и возилата за кои не е потребен извод од лиценца за вршење на превоз за сопствени потреби.”

Член 2

Во членот 8 став 1 точката 9 се брише.

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Како доказ за исполнување на условот од ставот 1 точка 3 на овој член се доставува доказ за платени придонеси за период од најмалку шест месеци пред поднесување на барањето за лиценца, список на вработени по обврзник не постар од 60 дена и копие од образец м1/м2 за секој возач одделно.”

Ставот 6 станува став 7.

Член 3

Во членот 8-а став 2 алинејата 3 се менува и гласи:

„- минимум три лица вработени во редовен работен однос со високо образование (економски, сообраќаен или правен факултет), со најмалку три години работно искуство од областа на транспортот или лица кои поседуваат сертификат за обучувачи за професионална компетентност.”

Член 4

Во членот 8-б по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Сертификатот за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај се издава со рок на важење од пет години и истиот се продолжува пред истекот на рокот на важење врз основа на приложена потврда за завршена дополнителна обука за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај.”

Во ставот 2 кој станува став 3 по зборот “стоки” се додаваат зборовите: “и дополнителната обука од ставот 2 на овој член”, а алинејата 3 се менува и гласи:

„- минимум три лица вработени во редовен работен однос со високо образование (економски, сообраќаен или правен факултет), со најмалку три години работно искуство од областа на транспортот.”

Ставовите 3, 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 4, 5, 6, 7 и 8.

Во ставот 8 кој станува став 9 на крајот по точката се додава нова реченица која гласи: “Висината на надоместокот за дополнителна обука од ставот 2 на овој член изнесува 30% помалку од висината на надоместокот за стручното оспособување утврден во трошковникот.”

Ставовите 9 и 10 стануваат ставови 10 и 11.

Член 5

Во членот 8-в став 1 се менува и гласи:

„Солидна финансиска состојба во согласност со овој закон има превозник кој има на располагање капитал и резерви во висина од најмалку 9.000 евра во денарска противвредност за првото возило и по 5.000 евра во денарска противвредност за секое наредно возило.”

Ставот 3 се менува и гласи:

„Солидна финансиска состојба има превозник кој нема ненамирени обврски по основ на јавни давачки спрема државата за период од последните шест месеци од денот на издавањето на потврдата од надлежен орган.”

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Одредбите од ставот 2 алинеи 1 и 2 на овој член не се однесуваат за ново основано трговско друштво за првата година на основање, односно пред законски пропишаниот рок за изработка на завршната сметка.”

Член 6

Во членот 8-г по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Одредбите од овој член за ново основано трговско друштво се однесуваат само за одговорното лице.”

Член 7

Во членот 12 став 1 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- превозникот поднесе барање за откажување од лиценцата.”

Член 8

Во членот 24-а став 6 алинеја 1 зборовите во заградата: “(најмалку две возила за еден возен ред, а за секој нареден возен ред по едно возило со капацитет 22+1 седиште по возило)” се бришат.

Член 9

Во членот 25 став 2 по зборот “години” се додаваат зборовите: “и истата на барање на превозникот може да се продолжи најдоцна 30 дена пред истекот на важноста на дозволата за внатрешен линиски превоз на патници, односно од три до шест месеци пред истекот на важноста на дозволата за меѓународен линиски превоз на патници”.

Член 10

Во членот 28 став 2 алинејата 3 се менува и гласи:

„- странскиот превозник има добиено согласност за промена на возниот ред од надлежниот орган на странска држава, освен за додавање на станици во возниот ред и поаѓања на територијата на Република Македонија.”

По алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи: „- превозникот се откаже од ден/денови во режим на одржување на возниот ред.”

По ставот 3 се додаваат два нови став 4 и 5, кои гласат:

„Превозникот е должен во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Министерството за транспорт и врски да достави барање за регистрација на одобриениот возен ред и за издавање на дозвола за линијата за која возниот ред е одобрен.

Доколку превозникот барањето за регистрација на одобриениот возен ред и за издавањето дозвола не го поднесе во рокот од ставот 4 на овој член ќе се смета дека истиот не е заинтересиран за одржување на линијата, а возниот ред за одобрената линија се одзема.”

Член 11

По членот 38-б се додава нов член 38-в, кој гласи:

„Член 38-в

Доколку меѓународната линија се одржува еднострано само од странски превозник, при поднесување на барање за продолжување на дозволата пред истекот на важноста на дозволата, странскиот превозник е должен да достави договор за одржување на линијата со домашен превозник.

Доколку во текот на одржување на линија во меѓународниот линиски превоз на патници, постои известување до надлежен орган за двострано раскинување на договорот за заедничко одржување на линија, секој од партнерите кои претходно го одржувале регистрираниот возен ред, е должен најдоцна во рок од три месеци од доставувањето на известувањето да склучи договор со нов партнер. Притоа партнерите кои претходно го одржувале регистрираниот возен ред се должни во известувањето да утврдат кој превозник кое поаѓање ќе го одржува за да можат да поднесат барање пред надлежниот орган со новиот партнер за издавање на дозвола и одобрување на возен ред.

Доколку во рокот од ставот 2 на овој член превозниците не достават договор со нов партнер, дозволата и регистрираниот возен ред се одземаат и се бришат од евиденцијата.

Доколку од надлежен орган на странска држава има известување дека за линија нема согласност според важечките прописи во странската земја, постапката за издавање или продолжување на дозволата ќе биде запрена, а регистрираниот возен ред се одзема.“

Член 12

Во членот 49 ставот 3 се брише.

Член 13

Во членот 66 став 2 по зборот “има” се додаваат зборовите: ”сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај”.

Член 14

Во членот 69 став 2 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: ”по електронски пат”.

Член 15

Во членот 69-а ставот 3 се менува и гласи:

„Од распределба на дозволи од ставот 1 на овој член ќе се исклучи и превозник, ако се утврди дека во постапката за распределба намерно впишал неточни податоци во електронската апликација или изоставил да впише важни информации со цел да оствари поголем број на бодови согласно со пропишаните критериуми од членот 68 став 2 на овој закон.”

Член 16

Членот 71 се менува и гласи:

„Ако странскиот превозник е од земја со која Република Македонија не склучила спогодба за меѓународен превоз на стоки, царинската управа на граничниот премин каде што се врши царинскиот надзор, на превозникот ќе му издаде посебна дозвола со наплата на административна такса.“

Член 17

Членот 72 се менува и гласи:

„Ако царинската управа утврди дека странскиот превозник при влез или излез од Република Македонија не поседува дозвола за меѓународен превоз на стоки, а превозникот е од земја со која Република Македонија има склучено спогодба за меѓународен превоз на стоки со која е предвидено превозот да се извршува врз основа на дозволи, ќе го забрани влегувањето, односно излегувањето на возилото од територијата на Република Македонија.”

Член 18

Во членот 73 точки 15 и 17 зборовите: ”цол таблица” се заменуваат со зборовите: ”привремени таблица”.

Член 19

Во членот 79 ставот 2 се менува и гласи:

„Одредбите од ставот 1 на овој член не се применуваат за возила чија најголема носивост не надминува 3,5 тони вклучувајќи ја и приколката, кои се користат за сопствен превоз.”

Член 20

Во членот 81 ставот 1 се менува и гласи:

„Царинската управа, на граничниот премин, односно на друго место каде што се врши царинскиот надзор проверува дали домашниот и странскиот превозник имаат дозвола и други исправи и документи (патен налог или товарен лист или план за возење на возачите или извод од лиценца или сертификат за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај и слично), пропишани со овој закон за вршење на соодветен вид на превоз и дали превозникот го врши превозот во согласност со тие документи.”

Член 21

Членот 84 се менува и гласи:

„Решението од членовите 82 и 83 на овој закон, ако се работи за меѓународен превоз го спроведува Министерството за внатрешни работи на граничните премини.”

Член 22

Во членот 88 став 3 по алинејата 1 се додава нова алинеја 2, која гласи:

„- исполнувањето на посебно - техничко експлоатациони услови на возилата со кои се врши општински превоз на патници и авто-такси превоз,”.

Алинејата 6 се брише.

Член 23

Во членот 89 став 1 алинеја 5 сврзникот “и” се брише и се става записка, а по зборот “итинерарот” записката се брише и се додаваат зборовите: “и планот за возење на возачите.”

Во алинејата 9 точката на крајот се брише и се додаваат зборовите: “како и да даде предлог до министерот за транспорт и врски за одземање на категоризацијата на автобуската станица или за категоризирање една категорија пониско од постојната категоризација”.

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Превозникот е должен во рок од 24 часа од добивањето на решението за одземање на дозволата сите примероци од дозволите за предметната линија да ги предаде во Државниот инспекторат за транспорт.”

Ставовите 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 стануваат ставови 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Ставовите 10 и 11 се бришат.

Член 24

Во членот 90 ставот 5 се брише.

Член 25

Во членот 96 став 1 по точката 2 се додава нова точка 2-а, која гласи:

„2-а) За време на вршење на меѓуопштински линиски превоз на патници нема извод од лиценцата, дозвола, регистриран возен ред и патен налог во оригинал (член 26 став 5);”.

Член 26

Во членот 97 став 1 по точката 15 се додава нова точка 15-а, која гласи:

„15-а) во возилото нема извод од лиценца (член 64 став 3);”.

Точката 16 се менува и гласи:

„16) возилото нема патен налог и товарен лист (член 64 став 4);”.

По точката 17 се додава нова точка 18, која гласи:

„18) не ги предаде сите примероци од дозволите за предметната линија во Државниот инспекторат за транспорт во определениот рок (член 89 став 3).”

Член 27

Во членот 98 став 1 точката 9 се брише, а точките 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 и 17 стануваат точки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16.

По точката 18 која станува точка 17 се додава нова точка 17-а, која гласи:

„17-а) превозот за сопствени потреби не го врши во согласност со членот 78 од овој закон;”.

Точките 19, 19-а, 20 и 21 стануваат точки 18, 18-а, 19 и 20.

Член 28

Во членот 99 став 1 по точката 19 се додаваат две нови точки 19-а и 19-б, кои гласат:

„19-а) во возилото со кое се врши слободен превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај нема извод од лиценца, патен налог во оригинал, договор склучен меѓу превозникот и нарачателот на услугата и список на патниците потпишан и заверен од превозникот. (член 49 став 1) и

19-б) врши слободен превоз на патници во меѓународниот патен сообраќај спротивно на членот 49 став 2 од овој закон.”

Член 29

Членот 99-а се менува и гласи:

„Глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:

1) врши јавен превоз без лиценца (член 4 став 1);

2) врши превоз на патници во меѓуопштинскиот и меѓународниот патен сообраќај без дозвола (член 25 став 1) и

3) на инспекторот за патен сообраќај не му овозможи вршење на инспекцискиот надзор и не му ја стави на увид потребната документација (член 93).

За прекршоците од ставот 1 точки 1 и 2 од овој член покрај глобата ќе се изрече и посебна прекршочна мерка привремено одземање на возилото со кое се врши превозот во траење од три месеци до една година.

За прекршоците од ставот 1 на овој член барањето за поведување на прекршочна постапка се поднесува до Министерството за транспорт и врски пред Комисијата за водење на прекршочна постапка (во натамошниот текст: Комисијата).”

Член 30

Во членот 99-в став 1 зборовите: “и 99-б” се бришат.

Во ставот 3 на крајот точката се брише и се додаваат зборовите: “односно пред прекршочниот орган”.

Член 31

Одредбата од членот 5 став 1 на овој закон ќе започне да се применува од 1 јануари 2013 година.

Член 32

Сертификатите за учество на возачите во меѓународниот патен сообраќај издадени пред влегувањето во сила на овој закон ќе важат за период од пет години од денот на нивното издавање.

Член 33

Превозниците за кои е во тек стечајна постапка и е одобрен план за реорганизација од основен суд, а кои се стекнале со дозволи за вршење на линиски превоз на патници пред влегувањето во сила на овој закон, за продолжување на важноста на дозволите можат да достават барање во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Превозниците за кои е во тек стечајна постапка можат да достават барање за добивање на лиценца во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

За превозниците од ставот 2 на овој член кои ќе поднесат барање за лиценца не се применуваат одредбите од членот 8 став 1 точки 3 и 7.

Член 34

Постапките за издавање или продолжување на дозвола за меѓународен линиски превоз на патници започнати пред 1 јануари 2009 година, доколку не завршат во рок од два месеца од денот на влегувањето во сила на овој закон, за истите ќе се донесе решение за одземање и бришење од регистарот на возни редови и дозволи.

Член 35

Во членот 68 од Законот за изменување и дополнување на Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија” број 114/2009) ставот 3 се брише.

Член 36

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR TRANSPORT NË KOMUNIKACIONIN RRUGOR

Neni 1

Në Ligjin për transport në komunikacionin rrugor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 68/2004, 127/2006 dhe 114/2009), në nenin 7 paragrafi 2 pas fjalëve: “3 500 kg”, shtohen edhe fjalët: “duke e përfshirë edhe rimorkion”.

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

“Të gjitha kushtet tjera të përcaktuara me këtë ligj për kryerjen e transportit të mallrave në komunikacionin rrugor (fletudhëtimi, certifikata për pjesëmarrje të shoferëve në komunikacionin ndërkombëtar rrugor, vërtetimi për plotësimin e kushteve të veçanta teknike eksploative etj.) janë të obliguara që t’i plotësojnë edhe automjetet për të cilat nuk nevojitet ekstrakti i licencës për kryerjen e transportit për nevoja personale.”

Neni 2

Në nenin 8 paragrafi 1, pika 9 shlyhet.

Pas paragrafit 5 shtohet paragrafi i ri 6, si vijon:

“Si dëshmi për plotësimin e kushtit nga paragrafi 1 pika 3 të këtij neni, parashtrohet dëshmia për kontributet e paguara për periudhën prej së paku gjashtë muajsh, para parashtrimin të kërkesës për licencë, lista e të punësuarve për obligues jo më e vjetër se 60 ditë dhe kopja e formularit M1/M2 për secilin shofer veç e veç.”

Paragrafit 6 bëhet paragraf 7.

Neni 3

Në nenin 8-a paragrafi 2, alineja 3 ndryshohet si vijon:

“ - minimum tre persona të punësuar në marrëdhënie të rregullt pune me arsimim të lartë (fakulteti ekonomik, i komunikacionit ose fakulteti juridik), me së paku tre vite përvojë pune në sferën e transportit, ose persona të cilët posedojnë certifikatë për trajnues për kompetencë profesionale.”.

Neni 4

Në nenin 8-b pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

“Certifikata për pjesëmarrje të shoferëve në komunikacionin rrugor ndërkombëtar, lëshohet me afat vlefshmërie prej pesë vitesh dhe e njëjta vazhdohet para skadimit të afatit të vlefshmërisë në bazë të vërtetimit të parashtruar për trajnim të kryer plotësues për pjesëmarrje të shoferëve në komunikacionin rrugor ndërkombëtar.”

Në paragrafin 2 i cili bëhet paragrafi 3, pas fjalës “mallra” shtohen fjalët: “dhe trajnimin plotësues nga paragrafi 2 i këtij neni”, e alineja 3 ndryshohet si vijon:

“- minimum tre persona të punësuar në marrëdhënie të rregullt pune me arsimim të lartë (fakulteti ekonomik, i komunikacionit ose fakulteti juridik), me së paku tre vite përvojë pune në sferën e transportit.”.

Paragrafët 3, 4, 5, 6 dhe 7 bëhen paragrafë 4, 5, 6, 7 dhe 8.

Në paragrafin 8 i cili bëhet paragraf 9, në fund pas pikës shtohet fjalia e re si vijon: “Lartësia e kompensimit për trajnim plotësues nga paragrafi 2 i këtij neni, është 30% më pak nga lartësia e kompensimit për aftësimin profesional të përcaktuar në listën e shpenzimeve.”

Paragrafët 9 dhe 10 bëhen paragrafë 10 dhe 11.

Neni 5

Në nenin 8-v paragrafi 1, ndryshohet si vijon:

“Gjendje solide financiare në pajtim me këtë ligj, ka transportuesi i cili ka në disponim kapital dhe rezerva në lartësi prej së paku 9 000 eurosh në kundërvlerë me denarë për automjetin e parë dhe nga 5 000 euro në kundërvlerë me denarë për çdo automjet të ardhshëm.”

Paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

“Gjendje solide financiare ka transportuesi i cili nuk ka detyrime të papërbushura, në bazë të detyrimeve publike ndaj shtetit për periudhën prej gjashtë muajve të fundit, nga dita e lëshimit të vërtetimit nga organi kompetent.”

Pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4, si vijon:

“Dispozitat nga paragrafi 2 alinetë 1 dhe 2 të këtij neni, nuk kanë të bëjnë me shoqërinë e re tregtare të themeluar për vitin e parë të themelimit, përkatësisht para afatit ligjor të përcaktuar për përpilim të llogarisë përfundimtare.”

Neni 6

Në nenin 8-g pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“Dispozitat e këtij neni për shoqëri të re tregtare të themeluar, kanë të bëjnë vetëm me personin përgjegjës.”

Neni 7

Në nenin 12 paragrafi 1 pas alinesë 1 shtohet alineja e re 2, si vijon:

“- transportuesi parashtron kërkesë për heqje dorë nga licenca.”.

Neni 8

Në nenin 24-a paragrafi 6 alineja 1, fjalët në kllapa: “(së paku dy automjete për një orar udhëtimi, kurse për çdo orar udhëtimi të ardhshëm nga një automjet me kapacitet 22+1 ulëse për automjet)” shlyhen.

Neni 9

Në nenin 25 paragrafi 2 pas fjalës “vite” shtohen fjalët: “dhe e njëjta me kërkesë të transportuesit mund të vazhdohet më së voni 30 ditë para skadimit të vlefshmërisë së lejes për transport të udhëtarëve në linja të brendshme, përkatësisht tre deri në gjashtë muaj para skadimit të vlefshmërisë së lejes për transport të udhëtarëve në linja ndërkombëtare”.

Neni 10

Në nenin 28 paragrafi 2 alineja 3, ndryshohet si vijon:
 “-transportuesi i huaj ka marrë pëlqim për ndryshim të orarit të udhëtimit nga organi kompetent i shtetit të huaj, përveç për shtimin e stacioneve në orarin e udhëtimit dhe nisjeve në territorin e Republikës së Maqedonisë.”

Pas alinesë 8 shtohet alineja e re 9, si vijon:

“- transportuesi heq dorë nga dita/ditët në regjimin e mbajtjes së orarit të udhëtimit.”

Pas paragrafit 3 shtohen dy paragrafë të rinj 4 dhe 5, si vijojnë:

“Transportuesi është i obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve të dorëzojë kërkesë për regjistrimin e orarit të udhëtimit të miratuar dhe për lëshimin e lejes për linjën për të cilën orari i udhëtimit është miratuar.

Nëse transportuesi kërkesën për regjistrimin e orarit të udhëtimit të miratuar dhe për lëshimin e lejes, nuk e dorëzon në afatin nga paragrafi 4 i këtij neni, do të konsiderohet se i njëjti nuk është i interesuar për mbajtjen e linjës kurse orari i udhëtimit për linjën e miratuar hiqet.”

Neni 11

Pas nenit 38-b shtohet nen i ri 38-v, si vijon:

"Neni 38-v

Nëse linja ndërkombëtare mbahet njëanshëm vetëm nga transportuesi i huaj, gjatë parashtrimit të kërkesës për vazhdimin e lejes para skadimit të vlefshmërisë së lejes, transportuesi i huaj është i obliguar që të dorëzojë marrëveshje për mbajtjen e linjës me transportues të vendit.

Nëse gjatë mbajtjes së linjës për transport të udhëtarëve në linja ndërkombëtare ekziston njoftimi në organin kompetent për shkëputjen e dyanshme të marrëveshjes për mbajtjen e përbashkët të linjës, secili nga partnerët që paraprakisht e kanë mbajtur orarin e regjistruar të udhëtimit, obligohet që më së voni në afat prej tre muajsh nga dorëzimi i njoftimit të lidh marrëveshje me partnerin e ri. Në këtë rast partnerët që paraprakisht e kanë mbajtur orarin e regjistruar të udhëtimit, janë të obliguar që në njoftim të përcaktojnë se cili transportues cilën nisje do ta mbajë, që të mundën të parashtrojnë kërkesë para organit kompetent me partnerin e ri për lëshimin e lejes dhe miratimin e orarit të udhëtimit.

Nëse në afatin nga paragrafi 2 i këtij neni, transportuesit nuk dorëzojnë marrëveshje me partnerin e ri, leja dhe orari i regjistruar i udhëtimit hiqen dhe shlyhen nga evidenca.

Nëse nga organi kompetent i shtetit të huaj ka njoftim se për linjën nuk ka pajtim sipas dispozitave në fuqi në shtetin e huaj, procedura për lëshimin ose vazhdimin e lejes do të ndërpritet, ndërsa orari i regjistruar i udhëtimit hiqet.”

Neni 12

Në nenin 49 paragrafi 3 shlyhet.

Neni 13

Në nenin 66 paragrafi 2 pas fjalës “ka” shtohen fjalët: “certifikatë për pjesëmarrje të shoferëve në komunikacionin rrugor ndërkombëtar”.

Neni 14

Në nenin 69 paragrafi 2, pika në fund shlyhet dhe shtohen fjalët: “në mënyrë elektronike”.

Neni 15

Në nenin 69-a paragrafi 3 ndryshohet si vijon:

“Nga ndarja e lejeve nga paragrafi 1 i këtij neni, do të përjashtohet edhe transportuesi, nëse vërtetohet se në procedurën për ndarje qëllimisht ka shënuar të dhëna të pasakta në fletëkërkesën elektronike, ose nuk ka shënuar informata të rëndësishme, me qëllim që të realizojë numër më të madh të pikave, në pajtim me kriteret e përcaktuara nga neni 68 paragrafi 2 të këtij ligji.”

Neni 16

Neni 71 ndryshohet si vijon:

“Nëse transportuesi i huaj është nga vendi me të cilin Republika e Maqedonisë nuk ka lidhur marrëveshje për transport ndërkombëtar të mallrave, Drejtoria Doganore në vendkalimin kufitar ku kryhet mbikëqyrja doganore, transportuesit do t'i lëshojë leje të veçantë me arkëtimin e taksës administrative.”

Neni 17

Neni 72 ndryshohet si vijon:

“Nëse Drejtoria Doganore vërteton se transportuesi i huaj gjatë hyrjes ose daljes nga Republika e Maqedonisë nuk posedon leje për transport ndërkombëtar të mallrave, ndërsa transportuesi është nga vendi me të cilin Republika e Maqedonisë ka lidhur marrëveshje për transport ndërkombëtar të mallrave me të cilën është paraparë që transporti të kryhet në bazë të lejeve, do ta ndalojë hyrjen, përkatësisht daljen e automjetit nga territori i Republikës së Maqedonisë.”

Neni 18

Në nenin 73 pikat 15 dhe 17, fjalët: “targa col” zëvendësohen me fjalët: “targa të përkohshme”.

Neni 19

Në nenin 79 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

“Dispozitat nga paragrafi 1 i këtij neni, nuk zbatohen për automjetet kapaciteti bartës i të cilave nuk i tejkalon 3,5 ton duke e përfshirë edhe rimorkion, të cilat shfrytëzohen për transport personal.”

Neni 20

Në nenin 81 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

“Drejtoria Doganore në vendkalimin kufitar, respektivisht në vend tjetër ku kryhet mbikëqyrja doganore, kontrollon nëse transportuesi vendas dhe i huaj kanë leje dhe dokumente personale dhe dokumente tjera (fletudhëtimi ose fletëngarkesë ose plan për vozitjen e shoferëve ose ekstrakt nga licenca ose certifikata për pjesëmarrje të shoferëve në komunikacionin ndërkombëtar rrugor e ngjashëm), të përcaktuara me këtë ligj për kryerjen e llojit përkatës të transportit dhe nëse transportuesi kryen transport në përputhje me ato dokumente.”

Neni 21

Neni 84 ndryshohet si vijon:

“Aktvendimin nga nenet 82 dhe 83 të këtij ligji, nëse bëhet fjalë për transport ndërkombëtar, e zbaton Ministria e Punëve të Brendshme në vendkalimet kufitare.”

Neni 22

Në nenin 88 paragrafi 3 pas alinesë 1 shtohet alineja e re 2, si vijon:

“-përmbushja e kushteve të veçanta teknike eksploatuese të automjeteve me të cilat kryhet transporti komunal i udhëtarëve dhe transporti i auto-taksive.”

Alineja 6 shlyhet.

Neni 23

Në nenin 89 paragrafi 1 alineja 5 lidhëza “dhe” shlyhet dhe vihet presje, kurse pas fjalës “itinerari” presja shlyhet, dhe shtohen fjalët: “dhe plani i vozitjes i shoferëve.”

Ne alinenë 9 pika në fund shlyhet dhe shtohen fjalët: “si dhe të japë propozim te ministri i Transportit dhe Lidhjeve për heqjen e kategorizimit të stacionit të autobusëve ose për kategorizim një kategori më poshtë nga kategorizimi ekzistues”.

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

“Transportuesi është i obliguar që në afat prej 24 orësh nga marrja e aktvendimit për heqjen e lejes, të gjithë ekzemplarët e lejeve për linjën lëndore t'i dorëzojë te Inspektorati Shtetëror i Transportit.”

Paragrafët 3, 4, 5, 6, 7, 8 dhe 9 bëhen paragrafë 4, 5, 6, 7, 8 9 dhe 10.

Paragrafët 10 dhe 11 shlyhen.

Neni 24

Në nenin 90 paragrafi 5 shlyhet.

Neni 25

Në nenin 96 paragrafi 1 pas pikës 2 shtohet pikë e re 2-a, si vijon:

“2-a) Në kohën e kryerjes së transportit të udhëtarëve në linjë ndërkomunale nuk ka ekstrakt nga licenca, leje, orar të regjistruar të udhëtimit dhe fletudhëtim në origjinal (neni 26 paragrafi 5);”.

Neni 26

Në nenin 97 paragrafi 1 pas pikës 15 shtohet pikë e re 15-a, si vijon:

“15-a) në automjet nuk ka ekstrakt nga licenca (neni 64 paragrafi 3);”.

Pika 16 ndryshohet si vijon:

“16) automjeti nuk ka fletudhëtim dhe fletëngarkesë (neni 64 paragrafi 4);”.

Pas pikës 17 shtohet pika e re 18 si vijon:

“18) nuk i dorëzon të gjitha ekzemplarët nga lejet për linjën lëndore në Inspektoratin Shtetëror të Transportit, në afatin e përcaktuar (neni 89 paragrafi 3).”

Neni 27

Në nenin 98 paragrafin 1 pika 9 shlyhet, kurse pikat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dhe 17 bëhen pika 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dhe 16.

Pas pikës 18 e cila bëhet pika 17 shtohet pika e re 17-a, si vijon:

“17-a) transportin për nevoja personale nuk e kryen në pajtim më nenin 78 të këtij ligji;”.

Pikat 19, 19-a, 20 dhe 21 bëhen pika 18, 18-a, 19 dhe 20.

Neni 28

Në nenin 99 paragrafi 1 pas pikës 19 shtohen dy pika të reja 19-a dhe 19-b, si vijojnë:

“19-a) në automjetin me të cilin kryhet transporti i lirë i udhëtarëve në komunikacionin rrugor të brendshëm, nuk ka ekstrakt nga licenca, fletudhëtimi në origjinal, marrëveshje të lidhur ndërmjet transportuesit dhe porositesit të shërbimit dhe listë të udhëtarëve të nënshkruar dhe të vërtetuar nga transportuesi (neni 49 paragrafi 1) dhe

19-b) kryen transport të lirë të udhëtarëve në komunikacionin ndërkombëtar rrugor, në kundërshtim me nenin 49 paragrafi 2 të këtij ligji.”

Neni 29

Neni 99-a ndryshohet si vijon:

“Gjobë në shumë prej 500 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:

1) kryen transport publik pa licencë (neni 4 paragrafi 1);
2) kryen transport të udhëtarëve në komunikacionin rrugor ndërkomunal dhe ndërkombëtar pa leje (neni 25 paragrafi 1) dhe

3) inspektorit për komunikacion rrugor, nuk ia mundëson kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese dhe nuk ia paraqet për kontroll dokumentacionin e nevojshëm (neni 93).

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 pikat 1 dhe 2 të këtij neni, krahas gjobës do t'i shqiptohet edhe masa e veçantë për kundërvajtje konfiskim i përkohshëm i automjetit me të cilin kryhet transporti, në kohëzgjatje prej tre muajsh deri në një vit.

Për kundërvajtjet nga paragrafi 1 i këtij neni, kërkesa për ngritjen e procedurës për kundërvajtje, dorëzohet te Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, para Komisionit për Udhëheqjen e Procedurës për Kundërvajtje (në tekstin e mëtejshëm: Komisioni).”

Neni 30

Në neni 99-v paragrafi 1 fjalët: “dhe 99-b” shlyhen.

Në paragrafin 3 në fund pika shlyhet dhe shtohen fjalët: “respektivisht para organit për kundërvajtje”.

Neni 31

Dispozita nga neni 5 paragrafi 1 i këtij ligji, do të fillojë të zbatohet nga 1 janari 2013.

Neni 32

Certifikatat për pjesëmarrje të shoferëve në komunikacionin rrugor ndërkombëtar, të lëshuara para hyrjes në fuqi të këtij ligji, do të vlejnjë për periudhën prej pesë vitesh nga dita e lëshimit të tyre.

Neni 33

Transportuesit për të cilët vijon procedura e falimentimit dhe është miratuar plani për riorganizim nga gjykata themelore, e të cilët kanë marrë leje për kryerjen e transportit rrugor të udhëtarëve para hyrjes në fuqi të këtij ligji, për vazhdimin e vlefshmërisë së lejeve, mund të dorëzojnë kërkesë në afat prej dy muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Transportuesit për të cilët rrjedh procedura e falimentimit, mund të parashtrojnë kërkesë për marrjen e licencës, në afat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Për transportuesit nga paragrafi 2 i këtij neni që do të parashtrojnë kërkesë për licencë, nuk zbatohen dispozitat nga neni 8 paragrafi 1 pikat 3 dhe 7.

Neni 34

Procedurat për lëshimin ose vazhdimin e lejes për transport të udhëtarëve në linja ndërkombëtare të filluara para 1 janarit 2009, nëse nuk përfundojnë në afat prej dy muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji, për të njëjtat do të miratohet aktvendim për heqjen dhe shlyerjen nga regjistri i orareve të udhëtimit dhe lejeve.

Neni 35

Në nenin 68 nga Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për transport në komunikacionin rrugor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 114/2009), paragrafi 3 shlyhet.

Neni 36

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë.”

1503.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за електронските комуникации, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 16 јуни 2010 година.

Бр. 07-2868/1
16 јуни 2010 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИТЕ КОМУНИКАЦИИ

Член 1

Во Законот за електронските комуникации ("Службен весник на Република Македонија" број 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), во членот 4 точка 9 по зборот "изнајмува" сврзникот "и" се заменува со сврзникот "и/или".

Точката 14 се менува и гласи:

„**Универзална услуга** е минимален пакет од определени услуги со определен квалитет, достапен по прифатлива цена за сите крајни корисници во Република Македонија, без оглед на нивната географска локација;“.

Точката 24 се менува и гласи:

„**Пристап** е достапност до капацитети, средства, простории и/или услуги на кој било оператор под определени услови, на ексклузивна или неексклузивна основа, заради обезбедување на електронски комуникациски услуги. Тоа меѓу другото опфаќа: пристап до делови на мрежа, мрежни елементи и придружни капацитети, што може да вклучува и поврзаност на опремата преку фиксен или подвижен начин (ова особено вклучува пристап до локалната јамка и до средствата, капацитетите и услугите неопходни за обезбедување на услуги преку локалната јамка); пристап до електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства што особено вклучува згради, објекти, кабелски инсталации и антенски столбови; пристап до соодветни софтверски системи вклучувајќи системи за оперативна поддршка; пристап до системи за превод/транслирање на броеви или пристап до системи кои нудат таква еквивалентна функционалност; пристап до фиксни и мобилни мрежи, особено за роаминг; пристап до системи со условен пристап за дигитални телевизиски услуги и/или пристап до виртуелни мрежни услуги;“.

Во точките 25, 29 и 30 зборовите: "мрежна приклучна точка" се заменуваат со зборовите: "мрежна завршна точка", а зборовите: "мрежната приклучна точка" се заменуваат со зборовите: "мрежната завршна точка".

Точката 43 се менува и гласи:

„**Електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства** се средства кои се поврзани со електронската комуникациска мрежа и/или електронската комуникациска услуга со која се овозможува обезбедувањето на услуги преку таа мрежа и/или услуга, а особено вклучува кабелска канализација, антенски столбови, згради, други градежни објекти, како и системи за условен пристап и електронски програмски водич;“.

По точката 46 се додаваат три нови точки 47, 48 и 49, кои гласат:

„**47. Овластен орган за следење на комуникации** е Министерството за внатрешни работи кое презема мерки и активности за спроведување на мерката следење на комуникации и има постојан и директен пристап до електронските комуникациски мрежи и објектите на операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги;

48. Следење на комуникации е техничка можност која овозможува тајно следење на комуникациски услуги, а се остварува со вградување на соодветна техничка опрема и соодветна софтверска поддршка во електронската комуникациска мрежа на операторот на јавни комуникациски мрежи или давателот на јавни комуникациски услуги и

49. Информација за следената комуникација се податоци за сигнализацијата поврзана со следената комуникациска услуга, сигнализација за воспоставување на комуникација и контрола на нејзиниот тек, како и други информации кои му се достапни на операторот на јавни комуникациски мрежи и давателот на јавни комуникациски услуги.“

Член 2

По членот 4 се додава нов член 4-а, кој гласи:

„Член 4-а
Јавен интерес

Дејностите поврзани со јавните електронски комуникациски мрежи и услуги, градењето, работите на одржување од членот 29-а став (7) на овој закон, развојот и користењето на јавните електронски комуникациски мрежи и јавните електронски комуникациски инфраструктури и придружни капацитети, како и управувањето и користењето на радиофреквенцискиот спектар и нумерациониот простор како природен ограничен ресурс, се работи од јавен интерес.“

Член 3

Во членот 5 зборовите: "регулирање на" се бришат.

Член 4

Во членот 6 став (1) точката б) се менува и гласи:

"дава иницијатива за донесување или изменување на постојните прописи и/или изготвува прописи од областа на електронските комуникации во соработка со Агенцијата за електронски комуникации, со други државни органи и со други институции;".

По точката в) се додаваат три нови точки г), д) и ё), кои гласат:

"г) врши усогласување со други прописи кои, меѓу другото, уредуваат и прашања поврзани со развојот на електронските комуникации;

д) врши надзор над законитоста на работењето на Агенцијата за електронски комуникации и

ё) дава мислење по Планот за намена на радиофреквенциски опсези.“

Во ставот (2) по точката в) се додава нова точка г), која гласи:

"г) дава согласност на тендерската постапка за избор на давател на универзална услуга и за склучување на договор со давателот на универзална услуга;“

Точките г), д), ё), е), ж) и з) стануваат точки д), ё), е), ж), з) и с).

Член 5

Во членот 7 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Република Македонија е основач на Агенцијата, а оснивачките права ги има Собранието на Република Македонија. Имотот и средствата за работа на Агенцијата ги користи и со нив управува Агенцијата.“

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7) и (8).

Член 6

Во членот 8 став (1) по зборовите: "информатичките технологии" се става записка и се додаваат зборовите: "други стратешки документи, акциони планови од областа на електронските комуникации и медиумите“.

Член 7

Во членот 9 став (1) точката в) се менува и гласи:

„поттикне обезбедување на соодветен пристап и интерконекција и меѓусебно функционирање на услугите со цел да се овозможи ефикасност, одржлива конкуренција и максимални поволности за крајните корисници;“

Точката ва) се менува и гласи:

„ја одобрува референтната понуда за интерконекција и/или пристап и референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка, како и другите понуди за кои операторите со значителна пазарна моќ имаат обврска да ги достават на одобрување до Агенцијата;“

Во точката љ) зборовите: "ја утврдува содржината на" се заменуваат со зборовите: "го одобрува и контролира", а зборот "стандарден" се заменува со зборот "стандардниот“.

Во точката п) зборовите: "кои не се даватели на универзална услуга" се заменуваат со зборовите: "и/или давателите на комуникациски услуги“.

Во точката р) потточка и) по зборот "спорот" се додаваат зборовите: "или по сопствена иницијатива“.

Во точката х) зборовите: "донесени врз основа" се заменуваат со зборовите: "потребни за спроведување“.

Точката ч) се менува и гласи:

"дава согласност на идејниот проект за градба на јавна електронска комуникациска мрежа и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства и учествува во комисија за технички преглед на истите согласно со овој закон, прописите донесени врз основа на него, како и важечката техничка регулатива и технички спецификации од областа на електронските комуникации;“

По точката ч) се додава нова точка ч-а), која гласи:

"ч-а) дава мислења или утврдува услови при изготвување и донесување на документите за просторно уредување и градење во случај кога се работи за зафати во просторот во рамките на зоната на јавната електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства, во заштитната зона, како и во радиокоридорот на одредени радиостаници;“

По точката вв) се додаваат две нови точки гг) и дд), кои гласат:

"гг) обезбедува услови за користење на дигиталните радио и телевизиски услуги од страна на крајните корисници и

дд) води електронски регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи.“

По ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

"(2) Содржината, формата и начинот на водење на електронскиот регистар на изградени јавни електронски комуникациски мрежи ги пропишува Агенцијата.“

Член 8

По членот 9 се додава нов член 9-а, кој гласи:

"Член 9-а

Статут на Агенцијата

(1) Работењето на Агенцијата поблиску се уредува со Статутот на Агенцијата.

(2) Статутот на Агенцијата особено содржи одредби за:

- место, заштитен знак и седиште на Агенцијата,
- изработка и употреба на печати на Агенцијата,
- застапување на Агенцијата,
- постапка за именување и разрешување на директор на Агенцијата,
- постапка за донесување на општи и подзаконски акти на Агенцијата,
- постапка за вработување во Агенцијата,
- постапка за наградување и казнување на вработените во Агенцијата,
- постапка за стручно оспособување и усовршување на вработените во Агенцијата,
- обврската за вработените во однос на чување на доверливост на податоците и
- други одредби од значење за работењето на Агенцијата.

(3) Статутот на Агенцијата е јавно достапен и се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Член 9

Членот 10 се менува и гласи:

"(1) Агенцијата за својата работа одговара пред Собранието на Република Македонија.

(2) Агенцијата за својата работа е должна до Собранието на Република Македонија да достави годишен извештај за работата за претходната година и годишна програма за работа за наредната година.

(3) Годишниот извештај за работата за претходната година се доставува до Собранието на Република Македонија до 31 март во тековната година и истиот особено содржи:

- а) извештај за извршени активности на Агенцијата во претходната година;

б) извештај за состојбата на пазарот за електронски комуникации во Република Македонија во претходната година;

в) извештај за состојбата на средствата во Фондот за универзална услуга по неговото формирање;

г) извештај за извршување на финансискиот план на Агенцијата за претходната година (завршна сметка) и

д) ревизорски извештај изработен од надворешен и независен ревизор.

(4) Годишната програма за работа за наредната година се доставува до Собранието на Република Македонија до 30 ноември во тековната година, а Собранието на Република Македонија ја усвојува најдоцна до 31 декември истата година. Годишната програма за работа содржи:

а) програма за работа за наредната година и

б) финансиски план за наредната година.

(5) Годишниот извештај и годишната програма за работа на Агенцијата од ставовите (3) и (4) на овој член јавно се достапни и истите се објавуваат на веб страницата на Агенцијата.

(6) На барање на Собранието на Република Македонија Агенцијата е должна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето да ги достави годишниот извештај и годишната програма за работа од ставовите (3) и (4) на овој член и за период пократок од една година.“

Член 10

Членот 12 се менува и гласи:

“(1) Комисијата се состои од пет члена кои ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија на предлог на Комисијата за прашања за изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

(2) Комисијата од редот на своите членови избира и разрешува претседател и заменик на претседателот на Комисијата на начин и постапка утврдени во Деловникот за работа на Комисијата.

(3) За членови на Комисијата може да бидат именувани лица кои се државјани на Република Македонија и имаат завршено високо образование од областа на електротехничките науки, правото или економијата, со работно искуство над пет години и со посебни знаења од областа на електронските комуникации.

(4) Членовите на Комисијата се именуваат со мандат од пет години.

(5) Членовите на Комисијата не можат да бидат именувани повеќе од два последователни мандати.

(6) Членовите на Комисијата се именуваат не подоцна од 30 дена пред истекот на мандатот на нивните претходници. Претседателот е должен да ја извести Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија за истекот на мандатот на членовите на Комисијата не подоцна од 60 дена пред истекот на истиот.

(7) Ако постапката за именување не е завршена пред истекот на мандатот на Комисијата, членовите на Комисијата чиј мандат е истечен ќе продолжат да ја вршат својата функција, но не подолго од шест месеци.

(8) Во текот на времетраењето на својот мандат, членовите на Комисијата не можат да бидат пратеници во Собранието на Република Македонија, членови на Владата на Република Македонија, лица кои извршуваат должности во органите и телата на политички партии, членови на управни и надзорни органи на јавни претпријатија, како и членови на друг вид асоцијација на правни и физички лица кои би можеле да доведат до конфликт на интересите.

(9) Член на Комисијата, неговиот/нејзиниот брачен другар или невенчан партнер, како и блиски роднини во права линија до второ колено, не можат да имаат дел на акции, директно или индиректно, во правни лица што извршуваат активности што директно спаѓаат под надлежност на Агенцијата, како и во оператори и/или даватели на јавни комуникациски услуги.

(10) Ако член на Комисијата има директен или индиректен приватен интерес во врска со донесувањето на одлуки од надлежност на Комисијата, членот е должен за тоа да ја извести Комисијата. Комисијата одлучува за постоенето на таквиот интерес и учеството на тој член во одлучувањето по тоа прашања.“

Член 11

Членот 13 се менува и гласи:

„(1) Комисијата се состанува најмалку четири пати годишно.

(2) Одлуките на Комисијата се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на Комисијата.

(3) Претседателот на Комисијата ги свикува состаноците на Комисијата по писмен предлог на Директорот на Агенцијата или по писмен предлог на тројца членови на Комисијата. Претседателот на Комисијата претседава на состаноците на Комисијата и ја претставува Комисијата, а во случај на негово отсуство или спреченост обврските ги извршува заменикот на претседателот на Комисијата.

(4) За членови на Комисијата можат да бидат именувани лица вработени во други правни лица, освен во други правни лица кои можат да бидат во конфликт на интересите согласно со овој закон.

(5) Членовите на Комисијата имаат право на:

- месечен надоместок во висина до четири просечни месечни плати во Република Македонија според податоците објавени од Државниот завод за статистика, согласно со Статутот на Агенцијата за електронски комуникации и

- надоместок за патни трошоци за оние членови на Комисијата кои живеат надвор од Скопје кога присуствуваат на состаноците на Комисијата и надоместок за патни трошоци, сместување и дневници за службено патување, согласно со Законот за платата и другите надоместоци на избрани и именувани лица во Република Македонија.

(6) Средствата за месечниот надоместок и на другите трошоци на членовите на Комисијата се обезбедуваат од средствата на Агенцијата утврдени со годишниот финансиски план.

(7) Дневниот ред, записниците од состаноците на Комисијата и донесените одлуки се објавуваат на веб страницата на Агенцијата во рок од седум дена од денот на одржувањето на состанокот.“

Член 12

Членот 14 се менува и гласи:

„Комисијата ги има следниве надлежности:

а) донесува статут по претходно добиена согласност од Собранието на Република Македонија;

б) донесува деловник за својата работа во согласност со овој закон и Статутот на Агенцијата;

в) го одобрува годишниот извештај за работа за претходната година на Агенцијата и годишната програма за работа за наредната година на Агенцијата;

г) го именува и разрешува директорот на Агенцијата во согласност со овој закон и по постапка утврдена во Статутот на Агенцијата;

д) го следи спроведувањето на годишната програма за работа на Агенцијата преку кварталните извештаи доставени од директорот на Агенцијата;

ѓ) соработува со други државни органи и институции, органи на единиците на локалната самоуправа и со невладини организации и здруженија на граѓани во Република Македонија;

е) дава мислења, препораки и предлози до Собранието на Република Македонија и други државни органи и институции од областа на електронските комуникации и

ж) донесува општи акти за работењето на Агенцијата утврдени во Статутот на Агенцијата, а по предлог на директорот на Агенцијата.“

Член 13

Насловот на членот 15 се менува и гласи: “Разрешување на член на Комисијата“.

Во членот 15 став (1) зборот “го“ и зборовите: “председателот или“ се бришат.

Во ставот (2) по зборовите: “годишен извештај за работа“ се додаваат зборовите: “или годишната програма за работа“.

Член 14

Во членот 16 став (1) втората реченица се менува и гласи: “Кандидатот мора да има завршено високо образование од областа на електротехничките науки, право или економијата со работно искуство над пет години во областа на електронските комуникации.“

Член 15

Членот 17 се менува и гласи:

“(1) Директорот раководи со работата на Агенцијата, одговорен е за законитото работење на Агенцијата и ги има следниве надлежности:

а) ја застапува и претставува Агенцијата;

б) потпишува договори во име на Агенцијата;

в) донесува одлуки по прашања за кои не одлучува Комисијата;

г) ги предлага Статутот, годишниот извештај за работа и годишната програма за работа на Агенцијата;

д) дава овластувања во рамките на своите надлежности;

ѓ) донесува решенија по прашања од надлежност на Агенцијата;

е) назначува инспектори за електронски комуникации имајќи ја предвид соодветната и правичната застапеност;

ж) донесува подзаконски и други акти за спроведување на овој закон и

з) врши и други работи утврдени со овој закон и Статутот на Агенцијата.

(2) Директорот има право да присуствува и учествува на состаноците на Комисијата, без право на глас.

(3) Директорот е должен на Комисијата да и доставува квартални извештаи за спроведување на годишната програма за работа на Агенцијата.

(4) Мандатот на директорот е пет години со можност за уште еден последователен мандат.

(5) Директорот до Комисијата може да поднесе оставка на својата функција во писмена форма.

(6) Ако мандатот на директорот е завршен, а постапката за именување на директор не е завршена, директорот продолжува да ја врши функцијата се додека не се именува директор, но не подолго од шест месеци.

Член 16

Во членот 18 став (1) точка д) по зборовите: “врз основа на него“ се додаваат зборовите: “што може да се утврди од годишниот извештај за работа на Агенцијата“.

Точката ѓ) се менува и гласи:

“злоупотреба на функцијата според ревизорскиот Извештај од член 10 на овој закон.“

По ставот (2) се додаваат два нови става (3) и (4), кои гласат:

“(3) Одлуката за разрешување на директорот покрај другото треба да ги содржи причините за неговото разрешување, детално образложени и истата се објавува на веб страницата на Агенцијата во рок од седум дена од денот на нејзиното донесување.

(4) Ако директорот е разрешен, а постапката за именување на директор не е завршена, функцијата директор ќе ја врши лице вработено во стручната служба на Агенцијата кое за таа цел ќе биде овластено од Комисијата за период не подолг од три месеци.“

Член 17

Членот 19 се менува и гласи:

“(1) За вршење на работите на Агенцијата се формира стручна служба чија внатрешна организација, делокруг на работа и услови за вработување поблиску се уредуваат со актите за внатрешна организација и систематизација на работите и задачите, согласно со Законот за работните односи.

(2) Одредбите од Законот за државните службеници не се применуваат на вработените во Агенцијата.“

Член 18

Насловот на членот 20 се менува и гласи: “Транспарентност во работењето на Агенцијата“.

Во ставот (2) зборот “Статутот“ се заменува со зборот “пропис“, а точката в) се менува и гласи:

“податоците и информациите што Агенцијата ќе ги објавува, како и начинот на пристап до истите и“.

Член 19

Во членот 21 став (2) по зборот “Агенцијата“ сврзаникот “и“ се заменува со запирка, а по зборот “конкуренија“ запирката се брише и се додаваат зборовите: “другите државни органи и тела од ставот (1) на овој член“.

Член 20

Во членот 22 став (1) зборовите: “зема предвид“ се заменуваат со зборот “применува“, а по зборот “препораките“ се додаваат зборовите: “и стандардите“.

Член 21

Во членот 23 став (1) точка а) по зборовите: “мрежи и/или услуги“ се додаваат зборовите: “податоци за изградена електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства“.

Во ставот (3) зборот “обезбедат“ се заменува со зборовите: “достават извештаи, податоци и“.

Член 22

Во членот 24 став (1) точка г) на крајот на реченицата се додаваат зборовите: “како и други понуди за кои операторите со значителна пазарана моќ имаат обврска да ги доставуваат до Агенцијата”.

По точката д) се додава нова точка г), која гласи:

„г) договорите за интерконекција меѓу домашните оператори, како и меѓу домашните и странските оператори;“.

Точките г) и е) стануваат точки е) и ж).

Член 23

Во членот 25 став (1) зборовите: “со плаќање на стварни трошоци“ се бришат.

Член 24

Членот 26 се менува и гласи:

„(1) Работењето на Агенцијата се финансира од:

а) средства остварени од приходите од надоместоците предвидени со овој закон и

б) донации, заеми и друга финансиска и техничка помош.

(2) Годишниот финансиски план на Агенцијата, што е составен дел на годишната програма за работа за наредната година на Агенцијата го одобрува Комисијата и го доставува до Собранието на Република Македонија на усвојување. Годишниот финансиски план на Агенцијата содржи податоци за приходите и трошоците, како и предвидените капитални и оперативни трошоци за наредната година.

(3) Ревизијата на материјалното и финансиското работење на Агенцијата ја врши надворешен и независен ревизор избран согласно со Законот за јавните набавки.

(4) Агенцијата е должна да води посебно сметководство за средствата во Фондот за универзална услуга, по неговото формирање, како и за средствата од работењето на Агенцијата.

(5) Нереализираните средства од годишниот финансиски план на Агенцијата од претходната година се пренесуваат во годишниот финансиски план на Агенцијата за наредната година.“

Член 25

Во членот 28 став (4) по зборовите: “промена на податоците“ се додаваат зборовите: “од ставот (2) точка а) на овој член“.

Во ставот (5) бројот “15“ се заменува со зборот “седум“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Операторот и/или давателот на услуги треба да започне со работа на датумот определен во нотификацијата, а доколку дојде до промена на истиот да ја извести Агенцијата во рок од седум дена пред промената на датумот определен во нотификацијата. Агенцијата ќе го избрише од нејзината службена евиденција операторот и/или давателот на услуги кој не започнал со работа на датумот определен во нотификацијата, а не ја извистил Агенцијата за промена на истиот.“

Ставот (6) станува став (7).

Во ставот (7) кој станува став (8) зборовите: “кој не може да биде пократок од осум или подолг од 30 дена“ се заменуваат со зборовите: “од 15 дена од денот на приемот на известувањето“.

По ставот (8) кој станува став (9) се додава нов став (10), кој гласи:

„(10) Агенцијата е должна на својата веб страница да објавува податоци за нотифицираните оператори и/или даватели на услуги.“

Член 26

Насловот на членот 29 и членот 29 се менуваат и гласат:

„Основни услови за јавните електронски комуникациски мрежи и електронските комуникациски инфраструктури и придружни инфраструктурни капацитети и средства

(1) Електронските комуникациски мрежи и електронските комуникациски инфраструктури и придружни инфраструктурни капацитети и средства треба да бидат планирани, проектирани, изградени, одржувани и да работат во согласност со овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, прописите за просторно планирање и градење, прописите за заштита на животната средина, нормативите, прописите и техничките спецификации содржани во препораките на Европската унија.

(2) Доколку не постојат препораки од ставот (1) на овој член се применуваат нормативите и техничките спецификации на Европскиот телекомуникационен институт за стандардизација (ETSI), Европскиот комитет за стандардизација (CEN) и Европскиот комитет за електротехничка стандардизација (CENELEC), како и нормите, прописите, одлуките и препораките на Меѓународната унија за телекомуникации (ITU), Меѓународната организација за стандардизација (ISO), Меѓународната електротехничка комисија (IEC) и Европската конференција на администрациите за пошти и телекомуникации (CEPT).

(3) Доколку не постојат соодветни нормативи, прописи и/или технички спецификации или други меѓународни прописи од ставот (2) на овој член, на соодветен начин се применуваат нормативите на Република Македонија.

(4) Нормативите, прописите и техничките спецификации од ставовите (1), (2) и (3) на овој член, Агенцијата ги објавува на својата веб страница.

(5) Електронските комуникациски мрежи и електронските комуникациски инфраструктури и придружни инфраструктурни капацитети и средства мора да се планираат, проектираат, градат, поставуваат и вградуваат на начин кој ќе им овозможи и на лицата со инвалидитет достапност до јавните електронски комуникациски услуги.

(6) Во случај на изградба на деловна или станбена зграда, наменета за натамошна продажба, инвеститорот на зградата мора според намената на зградата да изгради кабелска канализација за поставување на пристапна електронска комуникациска мрежа и да воспостави електронска комуникациска мрежа и придружни средства, односно опрема за потребите на таа зграда, во согласност со основниот и изведбениот проект, кои мора да бидат изработени во согласност со прописот од ставот (9) на овој член. Изградената електронска комуникациска инфраструктура, како и поставената електронска комуникациска мрежа и придружна опрема, мора да им овозможи на сите сопственици на зградата слободен избор на оператор, а на сите оператори пристап до зградата под еднакви и недискриминаторски услови.

(7) Сопствениците на изградена деловна или станбена зграда мора на сите оператори да им обезбедат пристап за поставување, одржување и развој на електронските комуникациски мрежи и придружна опрема во согласност со прописот од ставот (9) на овој член.

(8) Доколку со изградба на станбена или деловна зграда, или друг објект, настанат пречки во приемот на радио или телевизиски програми на аудиовизуелни даватели на медиумски услуги, односно радиодифузери, инвеститорот на таа зграда или објект е должен во рок од 60 дена од денот на утврдувањето на пречките, на сопствен трошок да обезбеди прием на радио или телевизиските програми со еднаков квалитет каков што постоел пред настанувањето на пречките.

(9) Агенцијата со пропис подетално ќе ги пропише техничките, употребните и другите услови за одредени типови на електронски комуникациски мрежи и електронска комуникациска инфраструктура придружни инфраструктурни капацитети и средства.“

Член 27

По членот 29 се додаваат два нови члена 29-а и 29-б, кои гласат:

„Член 29-а

Изградба, употреба и одржување на јавни електронски комуникациски мрежи и електронски комуникациски инфраструктури и придружни инфраструктурни капацитети и средства

(1) Поставувањето и употребата на електронските комуникациски мрежи, како и обезбедувањето на електронски комуникациски услуги мора да ги задоволи условите за безбедност за употреба на мрежата, интегритет на мрежата и интероперабилност на електронските комуникациски услуги. Електронските комуникациски мрежи, наменети за обезбедување на јавни комуникациски услуги, вклучувајќи ги и електронските комуникациски мрежи кои користат радиофреквенциски спектар, во рамките на нивните технички можности, мора да се градат, поставуваат и употребуваат на начин со кој нема да се наруши квалитетот на услугите ниту ќе овозможи меѓусебно прислушување на корисниците на услугите.

(2) Комуникациската или насочувачката опрема која е дел од електронските комуникациски мрежи наменети за обезбедување на јавни комуникациски услуги, вклучувајќи ги и електронските комуникациски мрежи кои користат радиофреквенциски спектар, не смее да биде поставена надвор од Република Македонија.

(3) Агенцијата треба да ја поттикнува интероперабилноста меѓу електронските комуникациски мрежи и електронските комуникациски услуги.

(4) Електронската комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства мора да се планира согласно со прописите за просторно планирање и градење, прописите за заштита на животната средина на начин со кој нема да го спречат развојот на електронските комуникациски мрежи и електронската комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства, при што особено мора да бидат задоволени условите за заштита на човековото здравје, заштита на просторот и зачувување на животната средина.

(5) Операторите мора да осигураат пристап до својата електронска комуникациска мрежа и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфра-

структурни капацитети и средства и да обезбедат предност во давањето на електронските комуникациски услуги на органите на државната управа надлежни за прашања од областа на одбраната и националната безбедност, внатрешните работи, активностите поврзани со заштита и спасување, релевантните безбедносни и разузнавачки агенции, правните лица надлежни за безбедност на воздушниот сообраќај, водниот сообраќај, како и на службите за итни повици.

(6) Операторите, сопствениците или корисниците на радиостаници во случај на воена состојба или непосредна опасност на независноста и интегритетот на државата, како и во случаите на големи несреќи или елементарни непогоди, се должни својата електронска комуникациска мрежа и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства или радиостаница да ја дадат на користење на надлежните органи, правните лица и службите за итни повици од ставот (4) на овој член и бесплатно да обезбедат пренос на пораки и известувања во случај на опасност по животот и здравјето на луѓето, или на имот од поголема вредност, или на животната средина, во согласност со закон.

(7) Работите на одржување на јавна комуникациска мрежа и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства кои се работи од јавен интерес и кои се вршат согласно со прописите од областа на градење се следниве:

а) довршување и надоградување на постојните средства и опрема за јавни комуникациски мрежи (замена на опрема, зголемување на капацитети, воведување на нови системи/технолозија, селидба, заштита и поправка на кабелска мрежа);

б) реконструкција, зајакнување или подигнување на постојните антенски системи;

в) обнова, реконструкција или замена на постојните објекти на јавните електронски комуникациски мрежи;

г) зголемување на капацитетот на постојните или инсталирање на нови комуникациски системи и јавни пристапни мрежи (микробранови системи, оптички и бакарни системи, интерфејси и друго);

д) проширување на постојните системи за напојување со енергија и

ѓ) заземјување или проширување на постојното заземјување поради замена на постојни објекти.

(8) Работите од ставот (7) на овој член треба да се извршуваат на начин со што ќе се обезбеди задржување на основните карактеристики на јавната комуникациска мрежа и електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства.

(9) Инспекторот за градење во соработка со Агенцијата врши надзор врз изградбата, одржувањето на јавните електронски комуникациски мрежи и електронски комуникациски инфраструктури и придружни инфраструктурни капацитети и средства, согласно со закон.

(10) Инспекторот за безбедност на производи во соработка со Агенцијата вршат надзор над спроведувањето на одредбите од ставот (1) на овој член од аспект на безбедност за користење на мрежата.

Член 29-б

Изведба на работи во зоната на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства

(1) Во зоната на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства, не смеат да се извршуваат работи, ниту да се градат нови објекти кои би можеле да ја оштетат или да го попречат работењето на инфраструктурата или опремата.

(2) Во заштитната зона и во радиокоридорот на одредени радиостаници не смеат да се извршуваат работи, да се градат нови градби, ниту да се поставува електронска комуникациска инфраструктура или придружни инфраструктурни капацитети и средства, или уреди, кои со својата работа или местоположба можат да го намалат квалитетот на работа, да ја попречат или прекинат работата на радиостаниците или да создадат пречки во радиофреквенцискиот спектар.

(3) Под надземните и над подземните електронски комуникациски водови, или во нивната непосредна близина, како и во заштитната зона и во радиокоридорот на одредени радиостаници, не смеат да се засадуваат насади кои би можеле да ги оштетат електронските комуникациски водови или да го намалат квалитетот на работата, да ја попречат или прекинат работата на радиостаниците.

(4) Доколку е неопходно да се заштити или премести електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства, со цел за извршување на работи или изградба на нова градба, инвеститорот на работата или градбата е должен, на сопствен трошок, да обезбеди заштита или преместување на електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства.

(5) За работи кои се извршуваат во просторот во рамките на зоната на електронската комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства, на таа заштитна зона и радиокоридорот на одредени радиостаници, Агенцијата:

- доставува мислења при постапката на изготвување и донесување на документи за просторно уредување и
- дава согласност за исполнетоста на посебните услови за изведба на работи во зоната на електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства.

(6) Начинот и условите за одредување на зоната на електронската комуникациска инфраструктура и придружните инфраструктурни капацитети и средства од ставот (1) на овој член, како и на заштитната зона и радиокоридорот од ставот (2) на овој член и обврските на инвеститорот за работите од ставот (4) на овој член поблиску се пропишуваат со пропис кој го донесува Агенцијата.“

Член 28

Во членот 30 став (4) по зборот “Агенцијата“ се додаваат зборовите: “на својата веб страница“.

Во ставот (7) точката на крајот на ставот се заменува со записка и се додаваат зборовите: “врз основа на реални трошоци“.

Член 29

Насловот на членот 31 и членот 31 се менуваат и гласат:

„Обврски за водење посебно сметководство за правни лица кои имаат ексклузивни или посебни права и за други правни лица

(1) Правните лица кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/или обезбедуваат јавни комуникациски услуги, а имаат ексклузивни или посебни права за обезбедување услуги во други сектори, се должни да водат посебно сметководство за активностите поврзани со обезбедувањето на јавни комуникациски мрежи и/или услуги и јавно да ги објавуваат финансиските извештаи за своето работење на начин утврден со закон.

(2) Правните лица чија основна дејност не е во областа на електронските комуникациски мрежи и/или услуги, а кои поседуваат јавни комуникациски мрежи и/или обезбедуваат јавни комуникациски услуги, се должни да водат посебно сметководство за активностите поврзани со обезбедувањето на јавни комуникациски мрежи и/или услуги.“

Член 30

Во членот 32 ставот (3) се менува и гласи:

„Операторот или давателот на услуги е должен најдоцна до 15 март во тековната година до Агенцијата да достави извештај за износот од вкупниот приход од ставот (2) на овој член.“

По ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

„(4) Операторот или давателот на услуги е должен најдоцна до 15 април во тековната година на сметка на Агенцијата да го плати годишниот надоместок за надзор над пазарот на електронски комуникации врз основа на претходно доставениот извештај за износот на вкупниот приход од ставот (2) на овој член.“

Ставовите (4), (5), (6), (7), (8) и (9) стануваат ставови (5), (6), (7), (8), (9) и (10).

Член 31

Членот 33 се менува и гласи:

„Универзалната услуга опфаќа една или повеќе од следниве услуги:

а) поврзување на крајниот корисник со јавната телефонска мрежа, на негово разумно барање со овозможување пристап до јавните телефонски услуги на определена фиксна географска локација, овозможувајќи му појдовни и дојдовни повици во локалниот, националниот и меѓународниот телефонски сообраќај, комуникации преку факсимил и пренос на податоци со брзина од минимум 9600 бит/с по прифатлива цена;

б) обезбедување достапност на податоците од целосниот телефонски именик и од телефонската служба за информации во согласност со членот 34 од овој закон;

в) обезбедување на разумен број јавни телефонски говорници од кои е возможно без надоместок да се бираат броевите на службите за итни повици, за да се задоволат потребите на крајните корисници од аспект на географска опфатеност со задоволителен број на јавни телефонски говорници, со можност за пристап на корисниците со посебни потреби и со соодветен квалитет на услугата во согласност со членот 34 од овој закон и/или

г) обезбедување на услови за еднаков пристап и употреба на јавните телефонски услуги од страна на крајните корисници со посебни потреби, вклучувајќи и пристап до броеви на службите за итни повици, целосниот телефонски именик и телефонската служба за информации под еднакви услови, како и на другите крајни корисници во Република Македонија.“

Член 32

Насловот на членот 34 и членот 34 се менуваат и гласат:

„Обезбедување на целосен телефонски именик, телефонска служба за информации и јавни говорници

(1) Агенцијата ја пропишува формата и содржината на целосниот телефонски именик во кој се евидентираат сите претплатници во Република Македонија и истиот може да биде издаден во печатена и/или електронска форма.

(2) Телефонската служба за информации е должна да им обезбеди информации од целосниот телефонски именик на сите крајни корисници, вклучувајќи ги и корисниците на јавните телефонски говорници.

(3) Агенцијата ќе определи најмалку еден давател на универзална услуга за обезбедување на целосен телефонски именик за претплатниците во Република Македонија и ќе определи најмалку еден давател на универзална услуга за обезбедување на телефонска служба за информации, под услови и на начин утврдени во членот 33 од овој закон.

(4) Правните и физичките лица кои вршат дејност се должни да дадат податоци за најмалку еден телефонски број што ќе биде објавен во целосниот телефонски именик.

(5) Податоците во целосниот телефонски именик треба редовно да се ажурираат, а најмалку еднаш годишно. Податоците што ги води телефонската служба за информации треба да се ажурираат најмалку еднаш месечно.

(6) Операторите што вршат јавна телефонска услуга се должни податоците за своите претплатници да им ги достават на давателите на универзална услуга, а тие да ги вклучат истите без исклучок во целосниот телефонски именик и во евиденцијата на телефонската служба за информации. Давателите на универзална услуга треба веднаш да ја известат Агенцијата, ако некој од операторите не ги достави бараните податоци, во кој случај Агенцијата го задолжува операторот да ги достави бараните податоци до давателите на универзалната услуга во определен рок.

(7) Доколку Агенцијата врз основа на добиено мислење од заинтересираните страни оцени дека обврската за јавни говорници е достапна на задоволително ниво, може да одлучи истата да не ја воведе, на целата или на дел од територијата на Република Македонија.“

Член 33

Насловот на членот 35 и членот 35 се менуваат и гласат:

„Определување на давател на универзална услуга

(1) Агенцијата може да определи еден или повеќе даватели на универзална услуга за обезбедување на универзалните услуги, со цел да обезбеди овие услуги да бидат достапни на целата територија на Република Македонија. Давателот или давателите на универзална услуга можат да обезбедуваат различни услуги и/или да покриваат различни делови од територијата на Република Македонија.

(2) За определување на даватели на универзална услуга, Агенцијата објавува јавен тендер за избор на еден или на повеќе даватели на универзална услуга. Пред да

покрене постапка за објавување на јавен тендер, Агенцијата ќе упати јавен повик за изјавување интерес за обезбедување една или повеќе услуги опфатени со универзалната услуга, а интересот треба да биде изјавен во рок кој не може да биде пократок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик.

(3) При определувањето на давател или даватели на универзална услуга, Агенцијата мора да ги примени принципите на објективност, транспарентност, ефикасност и недискриминација при што ниту едно правно или физичко лице кое врши дејност нема однапред да биде изземено од постапката за избор на давател на универзална услуга.

(4) Агенцијата ја пропишува тендерската постапка со претквалификација, преку објективни и транспарентни критериуми за избор на давател на универзална услуга по претходно добиена согласност од министерот надлежен за електронските комуникации кои особено се однесуваат на:

а) подготвеноста на кандидатот да обезбеди универзална услуга во определената област и

б) висината на потребните средства за обезбедување на услугата и соодветниот нето трошок за тоа обезбедување и соодветниот износ на надоместок од фондот за универзална услуга што го бара кандидатот за да ја обезбеди универзалната услуга.

(5) Доколку при тендерската постапка не се изврши избор на давател на универзалната услуга, Агенцијата може да донесе одлука со која ќе определи еден или повеќе даватели на универзална услуга. Агенцијата како давател на универзална услуга може да го определи операторот со значителна пазарна моќ на јавни телефонски услуги на определена фиксна локација или операторот со најголем број претплатници на јавни телефонски услуги на определена фиксна локација. При донесувањето на одлуката Агенцијата мора да ги примени принципите на ефективност, објективност и транспарентност.

(6) Агенцијата склучува договор за период од пет години со давателот на универзалната услуга по претходно добиена согласност од министерот надлежен за електронските комуникации.

(7) Агенцијата континуирано го следи работењето на давателот на универзална услуга, а давателот е должен до Агенцијата да достави податоци за своето работење, најмалку еднаш во годината.

(8) Агенцијата организира јавна расправа најмалку еднаш во две години со цел да утврди:

- дали некоја од услугите опфатени во универзалната услуга се обезбедува на пропишаниот и соодветниот начин;

- дали има оператори што се заинтересирани за обезбедување на една или повеќе услуги во рамките на универзалната услуга и за кој дел од територијата на Република Македонија.

(9) Доколку Агенцијата утврди дека некоја од услугите опфатени во универзалната услуга се обезбедува на пропишаниот и соодветниот начин, Агенцијата не мора да определи давател за таа универзална услуга, или може да донесе одлука со која ќе ги отповика обврските за обезбедување на таа услуга на давателот на универзални услуги, на кого таквата обврска претходно му била наметната. Притоа Агенцијата мора да обезбеди најмалку еден давател на универзална услуга за обезбедување на услугите опфатени во универзалната услуга, освен за обезбедување на јавни говорници.“

Член 34

Во членот 36 став (4) зборот “плаќање“ се заменува со зборовите: “обезбедување на универзалната услуга“.

Ставот (5) се менува и гласи:

“Агенцијата може на давателот на универзална услуга при формирањето на цените за поединечни услуги опфатени со универзалната услуга да му утврди еден од следниве модели за формирање на цени:

- ограничување на малопродажните цени (price cap),

- Формирање на цени врз географски просек или

- друг сличен модел за формирање на цена.“

По ставот (6) се додава нов став (7), кој гласи:

“(7) Давателите на универзална услуга се должни цените на услугите опфатени со универзалната услуга да ги објават на својата веб страница и/или на начин на кој ќе бидат достапни на јавноста.“

Член 35

Членот 37 се менува и гласи:

“(1) Агенцијата ги пропишува барањата за квалитетот на услугите опфатени со универзалната услуга, параметрите за квалитет и нивно мерење, согласно со стандардите содржани во препораките на Европската унија.

(2) Давателите на универзална услуга се должни најмалку еднаш годишно да ги доставуваат до Агенцијата и да ги објават на достапен, детален и разбирлив начин податоците за квалитетот на обезбедување на универзална услуга врз основа на параметрите за квалитет и мерните методи. Овие податоци се доставуваат и на основано барање на Агенцијата во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

(3) Агенцијата го следи квалитетот на универзалната услуга и по потреба презема соодветни мерки согласно со овој закон.

(4) Ако Агенцијата основано се сомнева во вистинитоста на податоците од ставот (2) на овој член, таа може по службена должност да спроведе постапка на ревизија преку независно друштво за ревизија на трошок на давателот на универзалната услуга.

(5) Ако давателите на универзална услуга не ги постигнат утврдените параметри за квалитет три пати последователно, Агенцијата може да започне постапка за повикнување на постојниот и да определи нов давател на универзална услуга.“

Член 36

Во членот 38 ставот (1) се менува и гласи:

“Давателот на универзална услуга има право на надоместок, доколку обезбедувањето на услугите опфатени во универзалната услуга за него создава неправеден товар. Ако Агенцијата утврди дека постои такво оптоварување, истото ќе го пресмета како нето трошоци за обезбедување на конкретната универзална услуга.“

Во ставот (7) по зборот “Агенцијата“ се додаваат зборовите: “во рок од 15 дена од денот на јавното објавување на резултатите од пресметката на трошоците и ревизијата на податоците доставени од давателот на универзална услуга“.

Ставот (10) се менува и гласи:

“Решението од ставот (9) на овој член е конечно, а незадоволната страна има право на судска заштита.“

Член 37

Во членот 39 став (4) датата “31 март“ се заменува со датата “30 април“.

Во ставот (8) по зборовите: “Собранието на Република Македонија“ се додаваат зборовите: “за состојбата на средствата во Фондот за универзална услуга по неговото формирање кој е составен дел на годишниот извештај за работа на Агенцијата за претходната година и истиот“.

Член 38

Членот 41 се менува и гласи:

“(1) Агенцијата може да утврди постоење на ефективна конкуренција на услуги и производи на соодветен релевантен пазар на електронски комуникации во согласност со закон со кој се уредува заштитата на конкуренцијата.

(2) Агенцијата при утврдување на производот, услугата или географскиот пазар од ставот (1) на овој член, соработува со органот надлежен за заштита на конкуренцијата.

(3) Доколку Агенцијата врз основа на анализа на релевантен пазар утврди дека на тој пазар нема доволно ефективна конкуренција, таа има обврска да одлучи кој или кои оператори имаат значителна пазарна моќ на тој пазар. Пред донесување на одлуката Агенцијата ќе побара мислење од органот надлежен за заштита на конкуренцијата кој го доставува мислењето во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето за мислење. Одлуката за определување на оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар јавно се објавува.“

Член 39

Членот 42 се менува и гласи:

“Агенцијата во определени временски периоди, во соработка со органот надлежен за заштита на конкуренцијата, е должна да го преиспита постоењето на ефективна конкуренција на одреден релевантен пазар.“

Член 40

Членот 44 се менува и гласи:

“(1) Операторите на јавни комуникациски мрежи имаат право, а по барање на оператор и обврска, меѓусебно да преговараат во врска со интерконекцијата или пристапот, со цел за обезбедување на јавни комуникациски услуги и интероперабилност меѓу услугите. Операторите на јавни комуникациски мрежи се должни да обезбедат пристап или интерконекција на другите оператори согласно со овој закон и обврските утврдени од страна на Агенцијата.

(2) За техничките, финансиските и другите прашања поврзани со интерконекцијата или пристапот, страните се должни да склучат договор согласно со овој закон.

(3) Страните се должни да ја штитат доверливоста на сите податоци разменети при склучувањето на договори за интерконекција или пристап. Податоците не смеат да се користат за ни една друга намена или да се пренесуваат на трети лица на кои таквите информации би им овозможиле конкурентна предност, притоа водејќи сметка за обврските одредени со членовите 45 и 46 од овој закон.

(4) Операторот на јавна комуникациска мрежа е должен во рок од десет работни дена од денот на приемот на барањето за интерконекција или пристап да одговори на барањата за пристап или меѓусебно поврзување на сопствената јавна комуникациска мрежа со мрежите на други оператори. Договорот за интерконекција или пристап треба да се склучи во рок од 45 дена од денот на приемот на барањето за интерконекција или пристап.

(5) Операторите со значителна пазарна моќ, одредени со одредбите од Главата петта на овој закон, се должни да ги задоволат барањата за интерконекција или пристап на која било точка во нивните мрежи каде што е технички можно, вклучувајќи и пристап на точки што не претставуваат крајни приклучни точки на мрежата, согласно со одредбите на овој закон, обврските утврдени од страна на Агенцијата и одобрените референтни понуди.

(6) Договорите за интерконекција или пристап меѓу оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар и друг оператор мора:

- а) да бидат во писмена форма и
- б) да го содржат целосно договорот меѓу страните.

(7) Операторот со значителна пазарна моќ на релевантен пазар е должен до Агенцијата да ги достави склучените договори за интерконекција или пристап со други оператори во Република Македонија, како и склучените договори за интерконекција или пристап со странски оператори во рок од 15 дена од денот на нивното потпишување.

(8) Договорите за интерконекција или пристап од ставот (6) на овој член се јавно достапни согласно со членот 25 од овој закон.

(9) Доколку страните не постигнат договор, Агенцијата по барање на една од страните го решава спорот согласно со одредбите од членовите 122 до 133 на овој закон. При решавањето на спорот, Агенцијата одлучува само за оние прашања на интерконекцијата или пристапот за кои не можат да се согласат двете страни. Обврските и условите кои Агенцијата ќе ги утврди при решавањето на спорот, мора да бидат објективни, транспарентни, пропорционални и недискриминаторски.

(10) Доколку постигнатиот договор е спротивен на одредбите од овој закон, одобрените референтни понуди или претходно утврдените обврски, Агенцијата по службена должност ќе донесе одлука со која во рок од 30 дена од денот на приемот на одлуката ќе ги задолжи страните да го усогласат договорот со одредбите на овој закон, одобрените референтни понуди или претходно утврдените обврски.

(11) Покрај обврските кои им се наметнуваат на операторите со значителна пазарна моќ, согласно со овој закон, а со цел да обезбеди поврзување на крајни точки на мрежите, Агенцијата може и на операторите кои имаат контрола на пристап до крајни корисници, во онаа мера во која е неопходно, да им наметне обврски вклучително и обврска за интерконекција или пристап, доколку истата не е воспоставена. Обврските и условите утврдени од страна на Агенцијата мора да бидат објективни, транспарентни, пропорционални и недискриминаторски.

(12) Оператор или давател на услуга, кој бара интерконекција или пристап, ги покрива трошоците за воспоставување на интерконекцијата или пристапот, освен во случај кога страните поинаку ќе се договорат.“

Член 41

Во членот 45 став (1) по зборовите: “информации за“ се додава зборот “сметководството“.

Во ставовите (2) и (3) по зборовите: “референтна понуда за интерконекција“ се додаваат зборовите: “и/или пристап“.

По ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Операторот е должен цените во одобрените референтни понуди од ставовите (2) и (3) на овој член да ги применува првиот ден од наредниот месец кој следи по месецот во кој е добиено одобрението од Агенцијата.“

Ставот (5) кој станува став (6) се менува и гласи:
“(6) Агенцијата со пропис, подетално ќе ја пропише содржината и информациите кои треба да бидат објавени во референтните понуди, како и начинот на нивното објавување.“

Ставовите (6) и (7) стануваат ставови (7) и (8).

По ставот (8) се додаваат два нови става (9) и (10), кои гласат:

“(9) Операторот со значителна пазарна моќ е должен да постапи по барањето на Агенцијата за измена на одобрената референтна понуда во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето, а Агенцијата ја одобрува измената на референтната понуда во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување во Агенцијата. Кога операторот доставува до Агенцијата измена на одобрената референтна понуда по сопствена иницијатива, Агенцијата е должна да се произнесе по истата во рок од 30 дена од денот на нејзиното доставување до Агенцијата.

(10) Одредбите од ставовите (4) и (5) на овој член кои се однесуваат на објавувањето и примената на референтните понуди важат и за измените на одобрените референтни понуди.“

Член 42

Во членот 46 став (2) се менува и гласи:

“Определениот оператор со значителна пазарна моќ е должен да применува еднакви услови во еднакви околности за другите оператори кои даваат исти услуги и им обезбедува услуги и информации на другите оператори под истите услови и со ист квалитет како што ги обезбедува за сопствените услуги или оние за неговите подружници или партнери.“

Член 43

Во членот 47 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Агенцијата од операторот со значителна пазарна моќ кој е вертикално интегрирана компанија може да побара транспарентност за големопродажните цени и внатрешните трансферни цени, со цел да се обезбеди усогласување со обврската за недискриминација, како и да се спречат можни неправедни вкрстени субвенции.“

Ставовите (2), (3) и (4) стануваат ставови (3), (4) и (5).

Член 44

Во членот 48 став (1) зборовите: “на локална јамка“ се бришат.

Во ставот (2) зборот “ефикасна“ се заменува со зборот “ефективна“, а по зборот “конкуренција“ зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Во ставот (4) зборовите: “и од споредливи оператори“ се бришат.

Член 45

Членот 49 се менува и гласи:

“(1) Агенцијата, врз основа на анализа на пазарот, може да му наметне на операторот со значителна пазарна моќ на одреден малопродажен пазар кој е наметнат за крајните корисници и не е доволно ефективно конкурентен, обврски поврзани со регулирањето на малопродажните услуги, доколку се покаже дека големопродажниот регулиран пазар, како и услугите поврзани со избор и/или предизбор на оператор не ги даваат

очекуваните резултати согласно со целите на овој закон и условите утврдени во договорот за давање на универзална услуга. Обврските од овој член можат да вклучат забрана за:

- а) наплаќање на превисоки цени;
- б) вршење опструкции за влез на пазарот;
- в) ограничување на конкуренцијата со воспоставување на високи или ниски цени;
- г) давање на неоправдани предности на определени крајни корисници и
- д) обезбедување на неразумно поврзување на услуги во пакет.

(2) Агенцијата може да пропише еден од следниве начини на регулирање на малопродажните цени кои треба да се пропорционални и оправдани согласно со целите на овој закон, и тоа:

- а) ограничување на малопродажната цена (Price Cap regime);
- б) регулирање на поединечни цени;
- в) цени ориентирани според трошоци и
- г) определување на цените според цените на споредливи пазари.

(3) При усогласувањето со прописите за малопродажната цена или други релевантни котроли на малопродажбата, операторите се обврзани да ги користат неопходните и соодветните системи за сметководство на трошоци утврдени и/или одобрени од Агенцијата.

(4) Усогласеноста на сметководствената пресметка на трошоци ја потврдува квалификуван независен ревизор. Агенцијата обезбедува изјавата за усогласеноста да се објавува еднаш годишно.“

Член 46

Членот 50 се менува и гласи:

“(1) Кога Агенцијата ќе утврди врз основа на анализа на пазарот дека пазарот за обезбедување на дел од минималниот пакет или на целиот пакет на изнајмени линии не е доволно ефективно конкурентен, може на определениот оператор со значителна пазарна моќ на релевантниот пазар за изнајмени линии, да му наметне обврска да обезбедува целосен минимален пакет на изнајмени линии или само дел од него според еднакви и транспарентни услови и/или цени базирани на трошоци.

(2) Агенцијата ги пропишува усогласените карактеристики, стандардите и начинот за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии.“

Член 47

Во членот 51 став (3) точките г), д) и ф) се менуваат и гласат:

“г) обезбедување одредени услуги за препродажба од трети страни врз големопродажна основа;

д) обезбедување отворен пристап до технички интерфејси, протоколи или други технологии што се незамениви во интероперабилноста на услугите или за виртуелните мрежни услуги;

ф) обезбедување заедничка употреба (колокација) на иста локација или други форми на заедничко користење на средства, вклучително објекти, кабелски канали и антенски столбови (електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства);“.

Во точката ж) по зборот “мрежите“ се додаваат зборовите: “или на мрежните капацитети и“.

По точката ж) се додава нова точка з), која гласи:

“з) обезбедување пристап до оперативниот систем за поддршка или слични софтверски системи што се потребни за да гарантираат праведна конкуренција во давањето услуги.“

Член 48

Членот 52 се менува и гласи:

“(1) Агенцијата на операторот со значителна пазарна моќ на соодветниот пазар за пристап и користење на јавна телефонска мрежа на фиксна локација, со цел да обезбеди неговите претплатници да имаат пристап до услугите кои ги обезбедува секој оператор и/или давател на јавни телефонски услуги, а со кои операторот со значителна пазарна моќ меѓусебно е поврзан, му наметнува обврски за обезбедување на:

а) услуга за избор на оператор по пат на телефонско бирање на кодот на избраниот оператор за секој поединечен повик и

б) услуга за предизбор на оператор со можност да се промени предизборот со методот утврден во точката а) на овој став.

(2) Барањата на корисниците за обезбедување на услуги за избор и предизбор на оператор на други електронски комуникациски мрежи или на друг начин, Агенцијата ги оценува при постапка на анализа на пазар и ги воведува преку наметнување на обврски за пристап и користење на специфични мрежни средства утврдени во членот 51 на овој закон.

(3) Цените за обезбедување на услугите од ставот (1) на овој член треба да бидат предвидени во договорите за интерконекција или пристап и треба да бидат базирани на трошоци, а директните (административни) трошоци, доколку ги има, а се наплаќаат од претплатниците, не смеат да бидат дестимулирачки за користење на овие услуги.“

Член 49

Во членот 54 став (3) точка а) по зборот “спогодби“ се додаваат зборовите: “важечките стандарди“.

Член 50

Во членот 55 по зборот “Агенцијата“ се додаваат зборовите: “по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија“.

Член 51

Во членот 56 став (2) по зборовите: “радиофреквенциски опсези“ точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: “расположливоста на радиофреквенциите и се утврдува за кои радиофреквенции Агенцијата објавува јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за нивно користење со цел да ја утврди потребата од спроведување на постапка на јавен тендер за нивно доделување“.

Член 52

Во членот 59 ставот (2) се менува и гласи:

“Агенцијата спроведува постапка на јавен тендер, во случај кога ќе утврди дека заинтересираноста за користење на одредени радиофреквенции ја надминува расположливоста на истите утврдена во Планот за доделување и користење на радиофреквенции, со цел да се обезбеди ефикасно користење на истите.“

Член 53

Во членот 60 став (1) точка б) по зборовите: “дано-чен број“ се додаваат зборовите: “број на жиро сметка“, а зборовите: “и број на регистрација“ се бришат.

По точката г) се додава нова точка д), која гласи:

“д) датум на започнување со користење со радио-фреквенциите.“

Член 54

Насловот на членот 61 и членот 61 се менуваат и гласат:

“Јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции

(1) Агенцијата објавува јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенциите согласно со членот 56 став (2) од овој закон по службена должност или по добиено барање од заинтересирана страна за издавање на одобрение за користење на тие радиофреквенции поднесено во согласност со членот 60 од овој закон.

(2) Доколку заинтересирана страна достави барање за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции утврдени во членот 56 став (2) од овој закон, Агенцијата е должна во рок од 15 дена од денот на добиеното барање да објави јавен повик за доставување на нови барања за истите радиофреквенции во “Службен весник на Република Македонија“, меѓународно гласило и на својата веб-страница. Рокот за доставување на новите барања не може да биде пократок од 45 дена од денот на објавувањето на јавниот повик во “Службен весник на Република Македонија“. Со барањето за издавање на одобрение за користење на радиофреквенции, заинтересираните страни доставуваат и мислење за висината на пазарната вредност на радиофреквенциите, а Агенцијата е должна да ги држи во тајност добиените мислења.

(3) Доколку во рокот од ставот (2) на овој член Агенцијата прими повеќе барања од ставот (1) на овој член со што се надминува расположливоста на тие радиофреквенции, Агенцијата ќе донесе одлука за спроведување на постапка на јавен тендер во рок од 30 дена од денот на истекот на рокот за доставување на барања од ставот (2) на овој член.

(4) Доколку Агенцијата, врз основа на примените барања по јавниот повик од ставот (2) на овој член, утврди дека определените радиофреквенции се доволни за сите заинтересирани страни кои доставиле барања, одобрението за користење на радиофреквенции ќе се издаде по постапка утврдена во членот 60 од овој закон.

(5) Агенцијата објавува јавен повик за доставување на барања за издавање на одобрение за користење на радиофреквенциите согласно со членот 56 став (2) од овој закон по службена должност најмалку еднаш годишно.“

Член 55

Во членот 62 став (2) пред зборот “Агенцијата“ се додаваат зборовите: “Директорот на“.

Член 56

Во членот 66 став (7) во првата реченица зборовите: “Комисијата на Агенцијата“ се заменува со зборот “Директорот на Агенцијата“.

Член 57

Во членот 71 став (2) по зборовите: “Агенцијата утврдува“ се додаваат зборовите: “дали барателот ги платил сите надоместоци кои согласно со овој закон бил должен да ги плати и“.

Член 58

Во членот 72 ставот (2) се брише.

Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:

“(2) Во случаите согласно со ставот (1) од овој член, Агенцијата донесува решение за измена на издаденото одобрение и може да одреди разумен временски рок во текот на кој носителот на одобрението мора да го прилагоди своето работење.“

Во ставот (4) кој станува став (3) зборовите: “во новото“ се заменуваат со зборот “на“, а зборот “одобрение“ се заменува со зборот “одобрението“.

Ставот (5) се брише.

Ставот (6) станува став (4).

Ставот (7) кој станува став (5) се менува и гласи:

“(5) Измена на одобрение за користење на радиофреквенции може да се изврши и на барање на носителот на одобрението според условите на овој закон и на начин со кој не се загрозуваат правата и на другите корисници на радиофреквенции.“

Член 59

Во членот 75 став (3) зборовите: “преку јавен тендер“ се заменуваат со зборовите: “со објавување на јавен повик согласно со членот 61 од овој закон“.

Во ставот (9) по зборовите: “тековна година“ се додава зборот “однапред“.

Ставот (10) се менува и гласи:

“Надоместок за користење на радиофреквенции не плаќаат органите на државната управа, ЈП Македонска радиодифузија за пренос на радио-телевизијските програмски сервиси на ЈП Македонска радиотелевизија, радиоаматерите и корисниците на граѓанскиот опсег (ЦБ).“

По ставот (10) се додава нов став (11), кој гласи:

“(11) Јавното претпријатие Македонска радиодифузија користи радиофреквенции за изградба и работа на електронска комуникациска мрежа за дигитално терестријално емитување преку два национални дигитални мултиплексни системи, согласно со закон.“

Член 60

Во членот 76 став (2) по зборовите: “терминална опрема“ на крајот на реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “и/или со Планот за намена на радиофреквенциските опсежи во Република Македонија“.

Ставот (3) се менува и гласи:

“Агенцијата дава мислења и соработува со надлежните институции во однос на прашањата за увозот и употребата на радио и телекомуникациска терминална опрема.“

Член 61

Во членот 80 точка г) на крајот на реченицата се додаваат зборовите: “и доколку не се платени сите надоместоци кои согласно со овој закон бил должен да ги плати“.

Во точката д) по зборовите: “под услов“ се додаваат зборовите: “да ги платил сите надоместоци кои согласно со овој закон бил должен да ги плати и“.

Член 62

Во членот 82 став (2) по зборот “Агенцијата“ се додаваат зборовите: “пред да го одземе правото за користење на доделени броеви и серии на броеви по службена должност“.

Во ставот (5) зборовите: “а по писмено известување од Агенцијата“ се бришат.

Член 63

Членот 84 се менува и гласи:

“(1) Преносливоста на број е право на сите претплатници на јавни телефонски услуги (фиксни или мобилни) да го задржат бројот независно од операторот или давателот кој ја обезбедува услугата:

а) кога се работи за географски броеви на одредена локација и

б) кога се работи за негеографски броеви на која било локација.

(2) Сите оператори на јавни комуникациски мрежи и услуги кои обезбедуваат јавни телефонски услуги (фиксни или мобилни) се обврзани да им овозможат на своите претплатници преносливост на броевите.

(3) Броевите не се пренесуваат од јавните фиксни комуникациски мрежи во јавните мобилни комуникациски мрежи и обратно.

(4) Операторот може за пренесување на броевите на друг оператор да им наплатува на операторите и на претплатниците или на операторите еднократна сума за покривање на трошоците за пренос на бројот. Еднократната сума за покривање на трошоците за пренос на бројот треба да биде предвидена во договорите за интерконекција, а директните (административни) трошоци, доколку ги има, а се наплаќаат од претплатниците, не смеат да бидат дестимулирачки за користење на оваа услуга. Агенцијата може со одлука да ја утврди максималната еднократна сума што треба да биде предвидена во договорите за интерконекција.

(5) Операторите се обврзани да ги сносат трошоците за адаптирање на нивните мрежи за да овозможат преносливост и трошоци за одржување на таквите средства.“

Член 64

Во членот 95 ставот (2) се менува и гласи:

“Агенцијата со подзаконски прописи ги определува видот и содржината на податоците кои операторите на јавните комуникациски мрежи и/или давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги објават, како и податоците кои ги објавува Агенцијата, а со кои ќе им овозможи на корисниците да направат слободен избор на комуникациски услуги врз основа на квалитетот и цените на услугите.“

Член 65

Во членот 96 по ставот (4) се додава нов став (5), кој гласи:

“(5) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да водат евиденција за сите воспоставени претплатнички односи со корисниците која особено треба да содржи податоци за:

а) име, презиме и адреса, а за правното лице назив и седиште на правното лице и

б) матичен број или број на патна исправа, а за правното лице даночен број на правното лице.“

Член 66

Во членот 99 став (1) зборот “единствениот“ се заменува со зборот “целосниот“.

Член 67

Во членот 101 став (1) зборовите: “преглед на “ се бришат.

Ставот (3) се менува и гласи:

“На претплатниците без надоместок им се доставува детална сметка за сите видови на телефонски услуги што ги користел претплатникот без приказ на поединечни податоци, а по барање на претплатникот и со приказ на поединечните податоци за сите видови телефонски услуги во рок од пет работни дена од денот на приемот на барањето.“

Во ставот (4) точка д) алинеја 4 по зборот “мобилни“ се додаваат зборовите: “и/или фиксни“.

Член 68

По членот 101 се додава нов член 101-а, кој гласи:

„Член 101-а
Услуги со додадена вредност

(1) Операторите, односно давателите на услуги со додадена вредност се должни при објавување на своите услуги да дадат опис на услугата и нејзината цена на лесен и разбирлив начин. Забрането е да се доведуваат корисниците на услугите во заблуда со давање на погрешни или невистинити информации, или со прикривање на важни информации, како што е цената на услугата или ограничувањата за возраста на корисникот на услугата.

(2) Операторите, односно давателите на услугата со додадена вредност се должни на почетокот на секој повик кон услугата со додадена вредност да обезбедат најавата за цената на повикот и почетокот на наплата, како и овозможување прекин на повикот по најавата во разумен рок, а пред започнувањето на наплатата на повикот.

(3) Доколку претплатник поднесе приговор на операторот, односно на давателот на јавни телефонски услуги во однос на висината на сметката за обезбедената услуга со додадена вредност или приговор во однос на квалитетот на обезбедената услуга, операторот или давателот на јавни телефонски услуги е должен да направи проверка на приговорот и истиот да го проследи до операторот, односно до давателот кој ја обезбедува услугата со додадена вредност во рок од пет дена од денот на приемот на приговорот. Операторот, односно давателот на јавни телефонски услуги заедно со приговорот е должен на операторот, односно на давателот кој ја обезбедува услугата со додадена вредност да му ги достави името, презимето и адресата на претплатникот, како и проверените податоци за спорната сметка или услуга.

(4) Операторот, односно давателот на услугата со додадена вредност мора да одлучи по приговорот во рок од десет дена од денот на приемот на истиот.

(5) Меѓусебните обврски од ставовите (3) и (4) на овој член поблиску се уредуваат со договор склучен меѓу операторот, односно давателот на јавни телефонски услуги и операторот, односно давателот на услуги со додадена вредност. Основните одредби на овој договор се составен дел на општите услови за пристап и користење на јавни комуникациски услуги на операторот, односно давателот на јавни телефонски услуги.

(6) Корисниците на услуги пристапуваат кон услугите со додадена вредност преку посебни броеви доделени во согласност со Планот за нумерација.

(7) Начинот и условите за обезбедување на услуги со додадена вредност вклучувајќи ги и мерките за отстранување на измами и противправни дејствија во врска со обезбедувањето на услугите со додадена вредност, поблиску се пропишуваат со прописот од членот 95 став (2) на овој закон.“

Член 69

Во членот 102 ставот (8) се менува и гласи:

“Агенцијата одлучува по приговорот на претплатникот во рок од 42 дена од денот на приемот.“

Член 70

Во членот 104 ставот (6) се менува и гласи:

“Доколку претплатникот поднесе приговор во врска со износот на сметката, операторот не смее да постапи согласно со ставот (1) од овој член се до донесување на конечна одлука согласно со членот 102 на овој закон, а претплатникот е должен да го плати износот на месечната претплата во определениот рок. Доколку претплатникот не го плати износот на месечната претплата во определениот рок, операторот има право да постапи согласно со ставот (1) од овој член.”

Член 71

Во членот 111 став (2) зборот “прислушување“ се брише, а зборовите: “членот 115“ се заменуваат со зборовите: “членовите 112, 114, 115-а и 155-б“.

Член 72

Во членот 112 ставот (1) се менува и гласи:

“Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги чуваат необработени податоците за сообраќај за последните 24 месеци.“

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:

“(6) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни податоците за сообраќај од ставот (1) на овој член да ги чуваат во Република Македонија.

(7) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни на барање на надлежните државни органи да им ги достават податоците за сообраќај кога тоа е потребно заради спречување или откривање на кривични дела, заради водење на кривична постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Република Македонија.

(8) На овластениот орган за следење на комуникации операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да му овозможат постојан и директен пристап до своите електронски комуникациски мрежи, како и услови за самостојно преземање на податоците за сообраќај.“

Ставот (6) станува став (9).

Член 73

Во членот 114 став (6) зборовите: “Доколку технички е возможно” се бришат, точката на крајот на реченицата се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “на соодветен технички начин”.

По ставот (6) се додаваат четири нови става (7), (8), (9) и (10), кои гласаат:

“(7) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни, на барање на надлежните државни органи, да им доставуваат податоци за моменталната географска, физичка или логичка локација на терминалната опрема на своите претплатници, односно корисници независно од нивната телекомуникациска активност, кога тоа е потребно заради спречување или откривање на кривични дела, заради водење на кривичната постапка или кога тоа го бараат интересите на безбедноста и одбраната на Република Македонија на начин утврден со закон.

(8) На овластениот орган за следење на комуникации операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да му овозможат постојан и директен пристап до своите електронски комуникациски мрежи, како и услови за самостојно одредување на моменталната географска, физичка или логичка локација на терминалната опрема на своите претплатници, односно корисници независно од нивната телекомуникациска активност.

(9) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни на барање на надлежните органи, од причини наведени во ставот (7) на овој член, да им достават податоци за терминалната опрема која се појавила на одредена географска, физичка или логичка локација на начин утврден со закон.

(10) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да ги чуваат податоците од ставот (9) на овој член за последните 48 часа.“

Член 74

Насловот на членот 115 и членот 115 се менуваат и гласат:

“Опрема и интерфејс за следење на комуникациите

(1) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни на свој трошок да обезбедат соодветна опрема и интерфејс за спроведување на мерката следење на комуникациите која ќе се врши под услови и на начин утврдени со закон.

(2) Под опрема од ставот (1) на овој член се подразбира и воспоставувањето на телекомуникациски водови и телекомуникациска опрема за пренос до локацијата на овластениот орган за следење на комуникации.

(3) За секоја надградба на електронската комуникациска мрежа или воведување на нова комуникациска услуга, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни да го известат овластениот орган за следење на комуникации и на свој трошок да обезбедат опрема и интерфејс за следење на комуникациите соодветна на надградбата, односно на новата комуникациска услуга.

(4) За секоја набавка на опрема и интерфејс од ставовите (1) и (3) на овој член, операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни од овластениот орган за следење на комуникации да побараат техничка спецификација за видот и карактеристиките на опремата и интерфејсот.

(5) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги имаат обврска да обезбедат постојано одржување и непречено извршување на функцијата следење на комуникации.“

Член 75

По членот 115 се додаваат два нови члена 115-а и 115-б, кои гласат:

“Член 115-а

Мерки и активности за овозможување на следење на комуникации

(1) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги имаат обврска да му овозможат на овластениот орган за следење на комуникации, следење на комуникациите во реално време. Информацијата за следената комуникација треба да биде на располагање веднаш по завршувањето на комуникацијата, а следењето на комуникацијата треба да биде непрекинато за цело време на нејзиното траење.

(2) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги имаат обврска да обезбедат точно и еднозначно поврзување на информацијата за следената комуникација со содржината на комуникацијата која се следи.

(3) Во случај кога операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги имаат воведено криптозаштита, се должни да ја отстранат криптозаштитата, односно да користат систем за декриптирање, пред доставување на содржината на комуникациската услуга до овластениот орган за следење на комуникации.

(4) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги треба да обезбедат лицето чии комуникации се следат или друго неовластено лице да не забележи каква било промена во квалитетот на комуникациската услуга која може да биде предизвикана со примена на мерката следење на комуникациите. Функционирањето на следената комуникациска услуга треба да остане непроменето за лице-то чии комуникации се следат.

(5) Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги треба да обезбедат иста или поголема сигурност и квалитет на следената комуникациска услуга од сигурноста и квалитетот на комуникациските услуги кои му се овозможени на лицето чии комуникации се следат.

Член 115-б

Чување и заштита на податоците за следење на комуникации

Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни податоците за опремата, интерфејсот и сите други податоци кои се однесуваат на спроведувањето на мерката следење на комуникации да ги чуваат како класифицирана информација и да им обезбедат заштита согласно со закон.“

Член 76

Во членот 119 став (3) зборовите: “се наплатува со реален надоместок” се заменуваат со зборовите: “е бесплатно”.

Член 77

Во членот 121 по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Агенцијата соработува со Државниот пазарен инспекторат во врска со работите кои се однесуваат на направите за условен пристап.”

Член 78

Во членот 134 ставот (2) се менува и гласи:

“Инспекциски надзор над спроведувањето на овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон, како и обврските или мерките наметнати од Агенцијата, ги врши Агенцијата преку инспектори за електронски комуникации.“

По ставот (2) се додава нов став (3), кој гласи:

“(3) Надзор над законитоста на работењето на Агенцијата ја врши органот на државната управа надлежен за работите од областа на електронските комуникации.”

Член 79

Во членот 135 ставот (5) се менува и гласи:

“Доколку на инспекторот при вршењето на надзор не му се овозможи влегување во просторијата каде што е сместена електронската комуникациска опрема и техничките средства, инспекторот тоа може да го стори со налог издаден од надлежниот суд.”

Во ставот (8) зборот “По” на почетокот на реченицата се заменува со зборот “За”.

Во ставот (9) втората реченица се брише.

Член 80

Во членот 136 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Во случај на повреда на одредбите од овој закон, прописите донесени врз основа на него или на обврските или мерките наметнати од Агенцијата, директорот на Агенцијата може да донесе решение со кое ќе:”.

Член 81

Насловот на членот 137-а и членот 137-а се менуваат и гласат:

“Спречување на конкурентноста на пазарот

(1) Операторот со значителна пазарна моќ на релевантен пазар, ако во рокот утврден во членот 45 став (4) на овој закон не ја објави референтната понуда за интерконекција и/или пристап или референтната понуда за разврзан пристап на локална јамка на својата веб-страница, или истите не ги применува на начин утврден во членот 45 став (5) на овој закон, со што ја спречува конкурентноста на пазарот и со тоа за себе стекнува имотна корист, ќе се казни за кривично дело со парична казна од 100.000 до 30 милиони денари.

(2) Одговорното лице на операторот со значителна пазарна моќ на релевантен пазар за делото од ставот (1) на овој член ќе се казни со казна затвор од една до пет години.

(3) Покрај казната затвор од ставот (2) на овој член на одговорното лице за истото дело му се изрекува и привремена забрана за вршење одделна професија, дејност или должност во траење од една до три години.“

Член 82

По членот 137-а се додава нов член 137-б, кој гласи:

“Член 137-б

Користење на радиофреквенции без одобрение

(1) Правно лице кое користи радиофреквенции без одобрение за користење на радиофреквенции за вршење на радиодифузна дејност и со тоа за себе стекнува имотна корист ќе се казни за кривично дело со парична казна од 100.000 до 30 милиони денари.

(2) Одговорното лице на правното лице или физичко лице за делото од ставот (1) на овој член ќе се казни со казна затвор од една до пет години.

(3) Покрај казната затвор од ставот (2) на овој член на одговорното лице или на физичкото лице за истото дело му се изрекува и привремена забрана за вршење одделна професија, дејност или должност во траење од една до три години.“

Член 83

Членот 138 се менува и гласи:

“(1) Глоба во износ од 7% до 10% од вкупниот годишен приход на правното лице (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната година што и претходи на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен за пократок период од годината што му претходи на прекршокот доколку во таа година правното лице започнало да работи, ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) не достави нотификација до Агенцијата пред започнување на изградба и употреба на јавни комуникациски мрежи или обезбедување на јавни комуникациски услуги (член 28 став (1));

2) ја постави комуникациската или насочувачката опрема надвор од Република Македонија (член 29-а став (2));

3) не води посебно сметководство за активностите поврзани со обезбедување на јавни комуникациски услуги (член 31 ставови (1) и (2));

4) не достави извештај за износот на вкупниот приход (член 32 став (3));

5) универзалната услуга не ја обезбедува согласно со членот 33 од овој закон;

6) се здобива со сопственост со која се намалува конкуренцијата на одреден релевантен пазар (член 43 став (1));

7) не одговори на барање за пристап или меѓусебно поврзување или не го склучи договорот за меѓусебно поврзување во роковите определени во членот 44 став (4) од овој закон;

8) не ги задоволи барањата за интерконекција или пристап согласно со членот 44 став (5) од овој закон;

9) не постапи по обврската за интерконекција наметната од Агенцијата согласно со членот 44 став (11) од овој закон;

10) не обезбеди транспарентност при интерконекција или пристап (член 45 ставови (1) и (2));

11) не ги објави референтните понуди од членот 45 ставови (2) и (3) на овој закон во рок од пет дена од денот на добивањето на одобрението од Агенцијата на својата веб-страница (член 45 став (4));

12) не ги применува цените од одобрените референтни понуди првиот ден од наредниот месец (член 45 став (5));

13) не постапи по барањето од Агенцијата за измени на одобрените референтни понуди од членот 45 ставови (2) и (3) на овој закон (член 45 став (9));

14) не обезбеди еднаков третман за интерконекција или пристап (член 46 став (11));

15) не води посебно сметководство за активностите поврзани со интерконекција и/или пристап (член 47 став (1));

16) не достави сметководствена документација вклучително и податоци добиени од трети страни (член 47 став (3));

17) не се усогласи со обврските за контрола на цените и сметководство на трошоците (член 48 став (1));

18) не се усогласи со обврските за регулирање на малопродажните цени (член 49 ставови (1) и (2));

19) не се усогласи со обврските во врска со овозможување на минимален пакет на изнајмени линии (член 50 став (1));

20) не се усогласи со обврските за дозволување на пристап до и користење на специфични мрежни средства (член 51 ставови (1) и (3));

21) не се усогласи со обврските за овозможување избор на оператор и предизбор на оператор или давател на јавни комуникациски услуги (член 52);

22) користи радиофреквенции без одобрение за користење на радиофреквенции (член 58 став (1));

23) користи броеви и серии на броеви без решение за доделување на броеви и серии на броеви (член 78);

24) не достави податоци за видот и локацијата на мрежата и средствата до органот надлежен за просторно планирање и градежништво (член 94 став (4));

25) не води евиденција за сите воспоставени претплатнички односи (член 96 став (5));

26) врши следење, прекинување, снимање, чување, пренесување и пренасочување на комуникациите и податоците во случаи забранети со овој закон (член 111 став (2));

27) не ги чува податоците за сообраќај за последните 24 месеци, или не ги чува во Република Македонија (член 112 ставови (1) и (6));

28) на овластениот орган за следење на комуникации не му овозможат постојан и директен пристап до своите електронски комуникациски мрежи, како и услови за самостојно обработување на податоците за сообраќај (член 112 став (8));

29) на овластениот орган за следење на комуникации не му овозможат постојан и директен пристап до своите електронски комуникациски мрежи, како и услови за самостојно одредување на моменталната географска, физичка или логичка локација на терминалната опрема на своите претплатници, односно корисници независно од нивната телекомуникациска активност (член 114 став (8));

30) не обезбеди на свој трошок соодветна опрема и интерфејс за законско следење на комуникациите (член 115 ставови (1) и (3));

31) не ги преземе мерките и активностите за овозможување на следење на комуникации (член 115-а);

32) не ги чува и заштитува податоците за следење на комуникации (член 115-б);

33) на инспекторот за електронски комуникации не му овозможи влегување во просторија, брод и друг пловен објект или возухоплов каде што е сместена комуникациската опрема и техничките средства или не му ги достави потребните податоци и документација заради вршење на инспекциски надзор (член 135 став (4));

34) на инспекторот за електронски комуникации не му овозможи запечатување на опремата (член 135 став (6));

35) на инспекторот за електронски комуникации не му овозможи одземање на опремата (член 135 став (9));

36) не постапи по решение на директорот (член 136 став (3)) и

37) не ги почитува роковите утврдени во членот 146 од овој закон.

(2) Глоба во износ од 6.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член, освен за точките 10 и 11."

Член 84

Членот 139 се менува и гласи:

"(1) Глоба во износ од 4% до 7% од вкупниот годишен приход на правното лице (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната година што и претходи на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен за пократок период од годината што му претходи на прекршокот доколку во таа година правното лице започнало да работи ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) на барање на Агенцијата не достави извештај, информација или податок (член 23 став (3));

2) не ги применува основните услови за јавните електронски комуникациски мрежи и електронските комуникациски инфраструктури и придружни инфраструктурни капацитети и средства утврдени во членот 29 од овој закон;

3) не ги гради, употребува и одржува јавните електронски комуникациски мрежи и електронските комуникациски инфраструктури и придружни инфраструктурни капацитети и средства согласно со членот 29-а од овој закон;

4) изведува работи во зоната на електронска комуникациска инфраструктура и придружни инфраструктурни капацитети и средства спротивно на членот 29-б од овој закон;

5) не ги гради и поставува објектите на јавните комуникациски мрежи и средства на начин со кој ќе се овозможи нивна заедничка употреба (член 30 став (1));

6) не постапи по одлуката на Агенцијата со која е утврдена висината на надоместокот за заедничка употреба на објектите на јавните комуникациски мрежи и средства (член 30 став (7));

7) не достави извештај за вкупниот приход согласно со членот 32 став (3) од овој закон;

8) редовно не ги ажурира податоците во целосниот телефонски именик и во телефонската служба за информации (член 34 став (5));

9) врши дискриминација при вклучување на податоците добиени од разни оператори во целосниот телефонски именик и во евиденцијата на службата за информации или не достави податоци за своите претплатници на давателите на универзална услуга за обезбедување целосен телефонски именик и служба за информации (член 34 став (6));

10) не обезбеди еднакви цени на поединечни услуги опфатени со универзална услуга на целата територија на Република Македонија (член 36 став (2));

11) не ги утврди цените и општите услови за плаќање на одредена универзална услуга на начин определен согласно со членот 36 став (4) од овој закон;

12) не им обезбеди можност за ограничување за користење на услугите (член 36 став (6));

13) не ги објави цените на услугите опфатени со универзалната услуга (член 36 став (7));

14) не ги постигне граничните вредности на техничките параметри за квалитет најмалку три пати по ред (член 37 став (5));

15) не уплати средства за надоместување на реалните трошоци за вршење на универзална услуга во износ и рок утврден од Агенцијата (член 39 став (3));

16) не достави податоци до Агенцијата за остварените приходи од обезбедувањето на јавни комуникациски мрежи и услуги (член 39 став (4));

17) ја спречува Агенцијата или ревизорот овластен од Агенцијата да ги прегледа податоците и да го утврди приходот (член 39 став (5));

18) не ја штити доверливоста на податоците, разменети при склучувањето на договорите за интерконекција или пристап (член 44 став (3));

19) не ги достави договорите за интерконекција (член 44 ставови (6) и (7));

20) го пренесува или отстапува правото за користење на радиофреквенции без претходна согласност на Агенцијата (член 71 став (1));

21) не овозможи преносливост на број за своите претплатници (член 84 став (2));

22) не постапи во согласност со членот 84 ставови (4) и (5) од овој закон;

23) не објави транспарентни информации за цените, тарифите и општите услови за пристап и користење на јавните комуникациски услуги (член 95 став (1));

24) ги доведува корисниците на услугите во заблуда со давање на погрешни или невистинити информации, или со прикривање на важни информации (член 101-а став (1));

25) не обезбеди на почетокот на секој повик кон услугата со додадена вредност најава за цената на повикот и почетокот на наплата, како и овозможување прекин на повикот по најавата во разумен рок, а пред започнувањето на наплатата на повикот (член 101-а став (2));

26) основните одредби од договорот склучен со давателот на услугата со додадена вредност не ги вклучи во општите услови за пристап и користење на јавни комуникациски услуги (член 101-а став (5));

27) не ги применува мерките за отстранување на измами и противправни дејствија (член 101-а став (7));

28) не ги извести корисниците и Агенцијата за ограничувањата или прекините на пристапот до нивните услуги во согласност со членот 103 став (2) од овој закон;

29) го ограничи пристапот до услугите, ги исклучи претплатниците или го раскине договорот на начин кој не е предвиден во претплатничкиот договор (член 104 став (1));

30) воведи мерки за одредени повреди на непропорционален и дискриминаторски начин (член 104 став (2));

31) писмено не го извести претплатникот за сторената повреда и не му определи рок за исполнување на договорените обврски (член 104 став (3));

32) примени мерка во случај кога претплатникот постапил во согласност со членот 104 од овој закон;

33) пропушти да исклучи претплатник заради неплатена или подоцна платена услуга дури и ако таквото исклучување технички е можно (член 104 став (7));

34) не донесе и не достави до Агенцијата план на мерки во случај на прекин на мрежата, воена или вооружена состојба или елементарна непогода, или не ги спроведува мерките од Планот на мерки во текот на целото траење на околностите или настанот кој довел до нивна примена (член 106 ставови (1) и (3));

35) со мерките од Планот на мерки не обезбеди непречен пристап и користење на броевите за итни повици (член 106 став (2));

36) не ја прилагоди својата мрежа заради обезбедување приоритет на комуникациите (член 107 став (1));

37) не постапи по задолжението на Владата на Република Македонија согласно со членот 107 став (3) од овој закон;

38) не постапи по наредба на министерот надлежен за електронски комуникации согласно со членот 107 став (5) од овој закон;

39) не донесе соодветни технички и организациони мерки за заштита на својата мрежа и/или услуги (член 110 ставови (1) и (2));

40) не ги извести своите претплатници за посебните ризици по безбедноста на мрежата (член 110 став (3));

41) не обезбеди заштита на доверливоста на електронските комуникации (член 111 став (3));

42) прибира за себе или за друга страна информации за содржината, фактите и околностите на емитуваните пораки, надминувајќи ја минималната неопходна граница, битна за обезбедување специфични електронски услуги, или пропушти да користи такви информации само за обезбедување на такви услуги и усогласување со договорните работи во врска со нив (член 111 став (5));

43) не ги извести корисниците на јасен и разбирлив начин за контролата и целта на обработката на податоците, пропушти да понуди можност за одбивање на таква обработка и пропушти да добие согласност од корисникот пред обработката на податоците (член 111 став (8));

44) ги обработува податоците за сообраќај без добиена согласност од претплатникот или корисникот (член 112 став (3));

45) овозможи податоците за пренос да се обработуваат од лица кои не се надлежни (член 112 став (5));

46) не ги обработи податоците за локација во согласност со членот 114 став (1) од овој закон;

47) го ограничи правото на корисникот или претплатникот привремено да го одбијат обработувањето на податоците за локација (член 114 став (4));

48) овозможи податоците за локација да се обработуваат од лица кои не се надлежни (член 114 став (5));

49) не побара техничка спецификација за набавка на опрема и интерфејс за следење на комуникации од овластениот орган за следење на комуникации (член 115 став (4));

50) ги користи електронските комуникации за директен маркетинг без согласност на претплатникот (член 117 став (1));

51) ја користи електронската адреса на потрошувачите за директен маркетинг без да им овозможи на потрошувачите да го спречат користењето на тие адреси (член 117 став (2));

52) го прикрива идентитетот или дава невалидна адреса заради непосреден маркетинг со користење на електронските комуникации (член 117 став (3));

53) по барање на Агенцијата не обезбеди пристап до апликациските програмски интерфејсови или до електронските програмски упатства под праведни, соодветни и недискриминаторски услови (член 120 став (3));

54) системите со условен пристап не поседуваат технички својства што на операторите ќе им овозможат целосна контрола (член 121 став (1));

55) не обезбеди техничка помош под праведни, разумни и недискриминаторски услови (член 121 став (2)) и

56) не води посебно сметководство за услугите со условен пристап (член 121 став (3)).

(2) Глоба во износ од 1.500 до 8.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 85

Членот 140 се менува и гласи:

(1) Глоба во износ од 2% до 4% од вкупниот годишен приход на правното лице (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната година што и претходи на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен за пократок период од годината што му претходи на прекршокот доколку во таа година правното лице започнало да работи ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:

1) не го плати надоместокот за надзр на пазарот за електронски комуникации во рокот утврден со членот 32 став (4) од овој закон;

2) не ги плати средствата за надоместување на реалните трошоци за вршење на универзалната услуга во рокот утврден со членот 39 став (3) од овој закон;

3) не работи во согласност со одобруението за користење на радиофреквенции (членови 67 и 68);

4) не го плати надоместокот за користење на радиофреквенциите во рокот утврден со членот 75 став (8) од овој закон;

5) не постапува во согласност со решението за доделување броеви и серии на броеви (член 80);

6) не го плати надоместокот за користење на доделените броеви и серии на броеви во рокот утврден со членот 83 став (6) од овој закон;

7) не ги планира јавните комуникациски мрежи на начин што ќе овозможи минимално попречување и загрозување на приватната сопственост (член 88 став (2));

8) не преземе мерки заради избегнување на штетите врз недвижниот имот во приватна сопственост (член 90 став (2));

9) претплатничкиот договор не ги содржи сите пропишани елементи (член 96 став (1));

10) не ги извести своите претплатници за предложените измени во условите од претплатничкиот договор (член 96 став (3));

11) не обезбеди прегледна детална сметка заради контрола на наплатениот износ за услугата (член 101 став (1));

12) на претплатниците не им достави детална сметка без надоместок (член 101 став (3));

13) деталната сметка не содржи податоци одредени со членот 101 став (4) од овој закон;

14) не одлучи по приговор на претплатник во рокот определен во членот 102 став (5) од овој закон;

15) не овозможи идентификација или спречување на идентификација на повикувачки и повикан број (член 113 став (1));

16) во општите услови за склучување на претплатнички договор не ја утврди можноста за идентификација или спречување на идентификација на повикувачки и повикан број (член 113 став (8));

17) пред да ја дадат согласноста за обработка на податоците не ги извести корисниците или претплатниците за елементите од членот 114 став (3) на овој закон;

18) не им овозможи на претплатниците или корисниците привремено да го одбијат обработувањето на податоците за локација (член 114 став (4));

19) податоците за претплатникот ги користи спротивно на членот 118 став (2) од овој закон;

20) бесплатно не ги извести претплатниците за намената на телефонските именици и за користењето на податоците пред да бидат внесени во печатени или електронски телефонски именици (член 119 став (1));

21) не им овозможи на претплатниците да определат дали и кои од нивните лични податоци ќе бидат внесени во јавниот телефонски именик (член 119 став (2));

22) одбивањето да се внесат лични податоци во јавен телефонски именик, нивното потврдување, измена или бришење, го изврши со наплата на надоместок (член 119 став (3));

23) јавните комуникациски мрежи наменети за дистрибуција на дигитални телевизиски услуги не ги планира на начин со кој ќе се обезбеди дистрибуција на телевизиски услуги и програми со формат на широк екран (член 120 став (1)) и

24) не го задржи форматот при приемот и повторната дистрибуција на телевизиските услуги или програми со широк екран (член 120 став (2)).

(2) Глоба во износ од 1.500 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице и на трговец поединец за прекршокот од ставот (1) на овој член.“

Член 86

Во членот 141 став (1) воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ до 2% од вкупниот годишен приход на правното лице (изразена во апсолутен износ) остварен во деловната година што и претходи на годината кога е сторен прекршокот или од вкупниот приход остварен за пократок период од годината што му претходи на прекршокот, доколку во таа година правното лице започнало да работи ќе му се изрече за прекршок на правно лице, ако:”.

Член 87

Во членот 142 воведната реченица се менува и гласи: “Глоба во износ од 1.500 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко лице, ако:”.

Член 88

Статутот на Агенцијата утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 90 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Деловникот за работа на Комисијата на Агенцијата ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на донесувањето на Статутот.

Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од девет месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 89

Вишокот на приход по оданочување утврден врз основа на финансиските извештаи за 2005, 2006, 2007 и 2008 година на Агенцијата, Агенцијата ќе го уплати на сметка на Буџетот на Република Македонија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон и истиот ќе се намени за развој на дигиталната терестријална телевизија во Република Македонија, односно за реализација на Акцискиот план за премин од аналогно во дигитално терестријално телевизиско емитување.

Акцискиот план од ставот (1) на овој член го донесува Владата на Република Македонија во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон. Акцискиот план особено содржи:

- начин и датум на започнување на дигитално емитување на терестријалните телевизиски програмски сервиси на радиодифузерите во Република Македонија,

- можност за бесплатно емитување на програмските сервиси на радиодифузерите во периодот на истовремено емитување (аналогно и дигитално) утврден во Акцискиот план,

- датум на престанок на телевизиско аналогно терестријално емитување на програмските сервиси на радиодифузерите во Република Македонија,

- начин на обезбедување на граѓаните на Република Македонија со дигитални приемници (сет топ боксови),

- начин на соодветно информирање на граѓаните на Република Македонија за процесот на премин од аналогно на дигитално терестријално телевизиско емитување и

- изградба на дигиталната мрежа за терестријално телевизиско емитување на Јавното претпријатие Македонска радиодифузија, согласно со закон.

Член 90

Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги кои имаат поставено комуникациска или насочувачка опрема надвор од Република Македонија се должни да го усогласат своето работење со одредбата од членот 29-а став (2) на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги се должни евиденцијата за сите воспоставени претплатнички односи од членот 96 став (5) на овој закон да ја обезбедат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Операторите на јавни комуникациски мрежи и давателите на јавни комуникациски услуги кои ги чуваат податоците за сообраќај надвор од Република Македонија се должни да го усогласат своето работење со одредбата од членот 112 став (6) на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 91

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за електронските комуникации.

Член 92

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E
LIGJIT PËR KOMUNIKIME ELEKTRONIKE

Neni 1

Në Ligjin për komunikime elektronike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 13/2005, 14/2007, 55/2007 dhe 98/2008) në nenin 4 pika 9 pas fjalës "huazon" lidhëza "dhe" zëvendësohet me lidhëzën "dhe/ose".

Pika 14 ndryshohet si vijon:

"**Shërbim universal** është pakoja minimale e shërbimeve të caktuara me kualitet të caktuar, e arritshme me çmim të pranueshëm për të gjithë shfrytëzuesit e fundit në Republikën e Maqedonisë, pa dallim nga lokacioni i tyre gjeografik;"

Pika 24 ndryshohet si vijon:

"**Qasje** është arritshmëria të kapacitetet, mjetet, hapësirat dhe/ose shërbimet e cilitdo operatori në kushte të përcaktuara, në bazë ekskluziviteti ose joekskluziviteti, për sigurimin e shërbimeve të komunikimeve elektronike.

Kjo mes tjerash i përfshin: qasjen në pjesët e rrjetit, elementet e rrjetit dhe kapacitetet shoqëruese, që mund ta përfshijë edhe lidhjen e pajisjes nëpërmjet mënyrës fikse apo lëvizëse (kjo veçanërisht e përfshin qasjen në nyjen lokale dhe mjetet, kapacitetet dhe shërbimet e domosdoshme për sigurimin e shërbimeve nëpërmjet nyjes lokale); qasjen në infrastrukturën e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukurore shoqëruese dhe në mjetet që veçanërisht përfshijnë ndërtesa, objekte, instalime kabllorike dhe shtylla të antenave; qasjen në sistemet përkatëse të softuerit duke i përfshirë sistemet për përkrahje operative; qasjen në sistemet për përkthim/bartje të numrave apo qasjen në sistemet që ofrojnë funksionim të atillë ekuivalent; qasjen në rrjetet fikse dhe mobile, veçanërisht për roaming; qasjen në sistemet me arritshmëri të kushtëzuar për shërbimet televizive digjitale dhe/ose qasjen në shërbimet virtuale të rrjetit;"

Në pikat 25, 29 dhe 30 fjalët: "pika lidhëse e rrjetit" zëvendësohen me fjalët: "pika përfundimtare e rrjetit", ndërsa fjalët: "pika lidhëse e rrjetit" zëvendësohen me fjalët: "pika përfundimtare e rrjetit".

Pika 43 ndryshohet si vijon:

"**Infrastruktura e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukurore shoqëruese** janë mjetet që lidhen me rrjetin e komunikimit elektronik dhe/ose shërbimin e komunikimit elektronik me të cilët mundësohet siguri i shërbimeve nëpërmjet këtij rrjeti dhe/ose shërbimi, e veçanërisht i përfshin kanalet e kabllorë, shtyllat e antenave, ndërtesat, objektet tjera ndërtimore, si dhe sistemet për qasje të kushtëzuar dhe udhërrëfyesin programor elektronik;"

Pas pikës 46 shtohen tri pika të reja 47, 48 dhe 49 si vijojnë:

"47. **Organ i autorizuar për ndjekjen e komunikimeve** është Ministria e Punëve të Brendshme, e cila merr masa dhe aktivitete për zbatimin e masës për ndjekjen e komunikimeve dhe ka qasje të përhershme dhe të drejtpërdrejtë në rrjetet e komunikimit elektronik dhe objektet e operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik;

48. **Ndjekja e komunikimeve** është mundësi teknike e cila e mundëson ndjekjen e fshehtë të shërbimeve të komunikimit, ndërsa realizohet me instalimin e pajisjes

teknike përkatëse dhe përkrahjes softuerike përkatëse, në rrjetin e komunikimit elektronik të operatorit të rrjeteve publike të komunikimit ose të dhënësit të shërbimeve publike të komunikimit.

49. **Informata për komunikimin e ndjekur** janë të dhëna për sinjalizim lidhur me shërbimin e ndjekur të komunikimit, sinjalizim për vendosjen e komunikimit dhe kontrollit të rrjedhës së tij, si dhe informata tjera të cilat janë të arritshme për operatorin e rrjeteve publike të komunikimit dhe dhënësin e shërbimeve publike të komunikimit."

Neni 2

Pas nenit 4 shtohet neni i ri 4-a, si vijon:

"Neni 4-a
Interesi publik

Veprimtaritë lidhur me rrjetet dhe shërbimet publike të komunikimit elektronik, ndërtimin, punët e mirëmbajtjes nga neni 29-a paragrafi (7) të këtij ligji, zhvillimin dhe shfrytëzimin e rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe infrastrukturave publike të komunikimit elektronik dhe kapaciteteve shoqëruese, si dhe menaxhimin dhe shfrytëzimin e spektrit të radiofrekuencave dhe hapësirës numerike si resurs i kufizuar natyror, janë punë me interes publik."

Neni 3

Në nenin 5 fjalët "rregullimin e" shlyhen.

Neni 4

Në nenin 6 paragrafi (1) pika b) ndryshohet si vijon:

"jep iniciativë për miratimin ose ndryshimin e rregullave ekzistuese dhe/ose përgatitë rregulla nga sfera e komunikimeve elektronike, në bashkëpunim me Agjencinë për Komunikime Elektronike, me organe tjera shtetërore dhe me institucione tjera;"

Pas pikës v) shtohen tri pika të reja g), d) dhe gj), si vijojnë:

"g) kryen harmonizim me rregulla tjera të cilat mes tjerash, rregullojnë edhe çështje lidhur me zhvillimin e komunikimeve elektronike;

d) kryen mbikëqyrje mbi ligjshmërinë e punës së Agjencisë për Komunikime Elektronike dhe

gj) jep mendim për Planin për dedikimin e shtrirjeve të radiofrekuencave."

Në paragrafin (2) pas pikës v) shtohet pikë e re g), si vijon:

"g) jep pëlqim për procedurën e tenderit për zgjedhje të dhënësit të shërbimit universal dhe për lidhjen e marrëveshjes me dhënësin e shërbimit universal;"

Pikat g), d), gj) e), zh dhe z) bëhen pika d), gj) e), zh), z) dhe x).

Neni 5

Në nenin 7 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"(2) Republika e Maqedonisë është themeluese e Agjencisë, ndërsa të drejtat themeluese i ka Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Pronën dhe mjetet për punë të Agjencisë i shfrytëzon dhe me to menaxhon Agjencia."

Paragrafët (2), (3), (4), (5), (6) dhe (7) bëhen paragrafë 3), (4), (5), (6), (7) dhe (8).

Neni 6

Në nenin 8 paragrafi (1) pas fjalëve: “teknologjive informatike” vihet presje dhe shtohen fjalët: “dokumenteve tjera strategjike, planeve aksionale nga sfera e komunikimeve elektronike dhe mediave”.

Neni 7

Në nenin 9 pika v) ndryshohet si vijon:
“ta nxisë sigurimin e qasjes dhe interkoneksionit përkatës dhe funksionimin e ndërsjellë të shërbimeve me qëllim që të mundësohet efikasitet, konkurrencë e qëndrueshme dhe volitshmëri maksimale për shfrytëzuesit e fundit;”.

Pika v a) ndryshohet si vijon:

“ta miratojë ofertën referente për interkoneksion dhe/ose qasjen dhe ofertën referente për qasje të shkoqitur në nyjen lokale, si dhe ofertat tjera për të cilat operatorët me fuqi të konsiderueshme tregu e kanë për obligim që t'i dorëzojnë për miratim në Agjenci;”.

Në pikën l) fjalët: “e përcakton përmbajtjen e” zëvendësohen me fjalët: “e miraton dhe kontrollon”, ndërsa fjala “standarde” zëvendësohen me fjalën “standard”.

Në pikën p) fjalët: “të cilët nuk janë dhënë të shërbimit universal” zëvendësohen me fjalët: “dhe/ose dhënësit e shërbimeve të komunikimit;”.

Në pikën r) nën-pika i) pas fjalës “kontestit” shtohen fjalët: “ose me iniciativë të vet;”.

Në pikën h) fjalët: “të miratuara në bazë” zëvendësohen me fjalët: “të nevojshme për zbatim”.

Pika ç) ndryshohet si vijon:

“jep pëlqim për projektin ideor për ndërtimin e rrjetit të komunikimit publik elektronik dhe infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukturore shoqëruese dhe merr pjesë në komisionin për kontroll teknik të të njëjtave në pajtim me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të tij, si dhe rregullativës teknike të vlefshme dhe specifikimeve teknike nga sfera e komunikimeve elektronike;”.

Pas pikës ç) shtohet pikë e re ç-a) si vijon:

“ç-a) jep mendime apo përcakton kushte gjatë përgatitjes dhe miratimit të dokumenteve për rregullim hapësinor dhe ndërtim në rast kur bëhet fjalë për punë në hapësirën në kuadër të zonës së infrastrukturës së komunikimit publik elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukturore shoqëruese, në zonën e mbrojtur, si dhe në radiokorridorin e radiostacioneve të caktuara;”.

Pas pikës vv) shtohen dy pika të reja gg) dhe dd), si vijojnë:

“gg) siguron kushte për shfrytëzimin e radiove digjitale dhe shërbimeve televizive nga ana e shfrytëzuesve të fundit dhe

dd) mban regjistër elektronik të rrjeteve të instaluar të komunikimit publik elektronik.”

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

“(2) Përmbajtjen, formën dhe mënyrën e mbajtjes së regjistrit elektronik të rrjeteve publike të instaluar të komunikimit elektronik, i përcakton Agjencia.”

Neni 8

Pas nenit 9 shtohet nen i ri 9-a, si vijon:

“Neni 9-a
Statuti i Agjencisë

(1) Puna e Agjencisë më afërsisht rregullohet me Statutin e Agjencisë.

(2) Statuti i Agjencisë veçanërisht përmban dispozita, për:

- vendin, shenjën mbrojtëse dhe selinë e Agjencisë,
- përpunimin dhe përdorimin e vulave të Agjencisë,
- përfaqësimin e Agjencisë,
- procedurën për emërimin dhe shkarkimin e drejtorit të Agjencisë,
- procedurën për miratimin e akteve të përgjithshme dhe akteve nënligjore të Agjencisë,
- procedurën për punësim në Agjenci,
- procedurën për shpërblimin dhe dënimin e personave të punësuar në Agjenci,
- procedurën për aftësim dhe përsosje profesionale të personave të punësuar në Agjenci,
- obligimin për të punësuarit lidhur me ruajtjen e fshhtësisë së të dhënave dhe
- dispozita tjera me rëndësi për punën e Agjencisë.

(3) Statuti i Agjencisë është publikisht i arritshëm dhe shpallet në ueb faqen e Agjencisë.

Neni 9

Neni 10 ndryshohet si vijon:

“(1) Agjencia për punën e saj përgjigjet para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Agjencia për punën e saj është e obliguar që në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të dorëzojë Raport vjetor për punën në vitin paraprak dhe Program vjetor për punën për vitin e ardhshëm.

(3) Raporti vjetor i punës për vitin paraprak, dorëzohet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë deri më 31 mars në vitin vijues dhe i njëjti veçanërisht, përmban:

a) raport për aktivitetet e kryera të Agjencisë në vitin paraprak;

b) raport për gjendjen e tregut për komunikime elektronike në Republikën e Maqedonisë në vitin paraprak;

v) raport për gjendjen e mjeteve në Fondin për Shërbim Universal pas formimit të tij;

g) raport për realizimin e planit financiar të Agjencisë për vitin paraprak (llogari përfundimtare) dhe

d) raport të revizorit të përpiluar nga revizori i jashtëm dhe i pavarur.

(4) Programi vjetor për punë për vitin e ardhshëm, dorëzohet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë deri më 30 nëntor në vitin vijues, ndërsa Kuvendi i Republikës së Maqedonisë e miraton më së voni deri më 31 dhjetor në vitin e njëjtë. Programi vjetor për punë, përmban:

a) program për punë për vitin e ardhshëm dhe

b) plan financiar për vitin e ardhshëm.

(5) Raport vjetor dhe Program vjetor për punën e Agjencisë nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, janë të arritshëm për publikun dhe të njëjtat shpallen në ueb faqen e Agjencisë.

(6) Me kërkesë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, Agjencia është e obliguar që në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës, t'i dorëzojë Raportin vjetor dhe Programin vjetor për punë nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni edhe për periudhën më të shkurtër se një vit.”

Neni 10

Neni 12 ndryshohet si vijon:

“(1) Komisioni përbëhet prej pesë anëtarëve të cilët i emëron dhe shkarkon Kuvendi i Republikës së Maqedonisë, me propozim të Komisionit për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Komisioni nga radhët e anëtarëve të tij e zgjedh dhe shkarkon kryetarin dhe zëvendëskryetarin e Komisionit, në mënyrën dhe procedurën e përcaktuar në Rregulloren e punës së Komisionit.

(3) Për anëtarë të Komisionit mund të emërohen persona të cilët janë shtetas të Republikës së Maqedonisë dhe kanë të mbaruar arsim të lartë nga sfera e shkencave elektroteknike, drejtësisë apo ekonomisë, me përvojë pune mbi pesë vjet dhe me njohuri të veçanta në sferën e komunikimeve elektronike.

(4) Anëtarët e Komisionit emërohen me mandat prej pesë vitesh.

(5) Anëtarët e Komisionit nuk mund të emërohen më shumë se dy mandate të njëpasnjëshme.

(6) Anëtarët e Komisionit emërohen jo më vonë se 30 ditë para skadimit të mandatit të paraardhësve të tyre. Kryetari është i obliguar që ta njoftojë Komisionin për Çështje të Zgjedhjeve dhe Emërimeve të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë për skadimin e mandatit të anëtarëve të Komisionit, jo më vonë se 60 ditë para skadimit të të njëjtit.

(7) Nëse procedura për emërim nuk ka mbaruar para skadimit të mandatit të Komisionit, anëtarët e Komisionit mandatet e të cilëve kanë skaduar, do të vazhdojnë ta kryejnë funksionin e tyre, por jo më gjatë se gjashtë muaj.

(8) Gjatë kohëzgjatjes së mandatit të tyre, anëtarët e Komisionit nuk mund të jenë deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë, anëtarë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, persona të cilët kryejnë detyra në organet dhe trupat e partive politike, anëtarë të organeve drejtuese dhe mbikëqyrëse të ndërmarrjeve publike, si dhe anëtarë të llojit tjetër të asociacionit të personave juridikë dhe fizikë të cilët do të mund të sillnin në konflikt të interesave.

(9) Anëtari i Komisionit, bashkëshortori/bashkëshortja e tij/i saj ose partneri i pakurorëzuar, si dhe farefisi i afërt në vijë të drejtë deri në brezin e dytë, nuk mund të kenë pjesë në aksione, në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë në personat juridikë që kryejnë aktivitete të cilat drejtpërdrejt janë në kompetencën e Agjencisë, si dhe në operatorët dhe/ose dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik.

(10) Nëse anëtari i Komisionit ka interes privat të drejtpërdrejtë ose të tërthortë lidhur me miratimin e vendimeve në kompetencë të Komisionit, anëtari është i obliguar që për këtë ta njoftojë Komisionin. Komisioni vendos për ekzistimin e interesit të atillë dhe pjesëmarrjen e atij anëtari në vendimmarrje për këtë çështje."

Neni 11

Neni 13 ndryshohet si vijon:

"(1) Komisioni mblidhet së paku katër herë në vit.

(2) Vendimet e Komisionit miratohen me shumicën e votave nga numri i përgjithshëm i anëtarëve të Komisionit.

(3) Kryetari i Komisionit i konvokon mbledhjet e Komisionit pas propozimit me shkrim të Drejtorit të Agjencisë apo pas propozimit me shkrim të tre anëtarëve të Komisionit. Kryetari i Komisionit kryeson në mbledhjet e Komisionit dhe e përfaqëson Komisionin, e në rast të mungesës ose pengesës së tij, obligimet i kryen zëvendëskryetari i Komisionit.

(4) Për anëtarë të Komisionit mund të emërohen persona të punësuar në persona tjerë juridikë, përveç në persona tjerë juridikë të cilët mund të jenë në konflikt të interesave sipas këtij ligji.

(5) Anëtarët e Komisionit kanë të drejtë në:

- kompensim mujor në lartësi deri në katër rroga mesatare në Republikën e Maqedonisë, sipas të dhënave të shpallura nga Enti Shtetëror i Statistikës, në pajtim me statutin e Agjencisë për Komunikime Elektronike dhe

- kompensim për shpenzime të udhëtimit për ata anëtarë të Komisionit të cilët jetojnë jashtë Shkupit kur marrin pjesë në mbledhjet e Komisionit dhe kompensim për shpenzime të udhëtimit, vendosje dhe mëditje për udhëtim zyrtar, në pajtim me Ligjin për rrogë dhe kompensime tjera të personave të zgjedhur dhe të emëruar në Republikën e Maqedonisë.

(6) Mjetet për kompensimin mujor dhe shpenzimet tjera të anëtarëve të Komisionit, sigurohen nga mjetet e Agjencisë të përcaktuara me planin financiar vjetor.

(7) Rendi i ditës, procesverbalet nga mbledhjet e Komisionit dhe vendimet e miratuara, shpallen në ueb faqen e Agjencisë në afat prej shtatë ditësh nga dita e mbajtjes së mbledhjes."

Neni 12

Neni 14 ndryshohet si vijon:

"Komisioni i ka kompetencat si vijojnë:

a) miraton statut pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë;

b) miraton rregullore për punën e tij në pajtim me këtë ligj dhe Statutin e Agjencisë;

v) e miraton Raportin vjetor për punë të Agjencisë për vitin paraprak dhe Programin vjetor për punë të Agjencisë për vitin e ardhshëm;

g) e emëron dhe shkarkon drejtorin e Agjencisë, në pajtim me këtë ligj dhe sipas procedurës së përcaktuar në Statutin e Agjencisë;

d) e ndjek realizimin e programit vjetor për punën e Agjencisë, nëpërmjet raporteve tremujore të dorëzuara nga drejtori i Agjencisë;

gj) bashkëpunon me organe dhe institucione tjera shtetërore, organe të njëjësive të vetadministrimit lokal dhe me organizata joqeveritare dhe shoqata të qytetarëve në Republikën e Maqedonisë;

e) jep mendime, rekomandime dhe propozime në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe organe dhe institucione tjera shtetërore nga sfera e komunikimeve elektronike dhe

zh) miraton akte të përgjithshme për punën e Agjencisë, të përcaktuara në Statutin e Agjencisë, e me propozim të drejtorit të Agjencisë."

Neni 13

Titulli i nenit 15 ndryshohet si vijon: "Shkarkimi i anëtarit të Komisionit".

Në nenin 15 paragrafi (1) fjalia "e" dhe fjalët: "kryetarin ose" shlyhen.

Në paragrafin (2) pas fjalëve: "raport vjetor për punë" shtohen fjalët: "apo program vjetor për punë".

Neni 14

Në nenin 16 paragrafi (1) fjalia e dytë ndryshohet si vijon: "Kandidati doemos duhet të ketë të kryer arsim të lartë nga sfera e shkencave elektroteknike, drejtësisë apo ekonomisë, me përvojë pune mbi pesë vite në sferën e komunikimeve elektronike."

Neni 15

Neni 17 ndryshohet si vijon:

"(1) Drejtori udhëheq me punën e Agjencisë, është përgjegjës për punën e ligjshme të Agjencisë dhe i ka kompetencat si vijojnë:

a) e përfaqëson dhe prezanton Agjencinë;
 b) nënshkruan marrëveshje në emër të Agjencisë;
 v) miraton vendime për çështje për të cilat nuk vendos Komisioni;
 g) e propozon Statutin, Raportin vjetor për punë dhe Programin vjetor për punën e Agjencisë;
 d) jep autorizime në kuadër të kompetencave të tij;
 gj) miraton aktvendime për çështje në kompetencë të Agjencisë;
 e) emëron inspektorë për komunikime elektronike, duke e pasur parasysh përfaqësimin e drejtë dhe adekuat,
 zh) miraton akte nënligjore dhe akte tjera për zbatimin e këtij ligji dhe
 z) kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këtë ligj dhe me Statutin e Agjencisë.

(2) Drejtori ka të drejtë të jetë i pranishëm dhe të marrë pjesë në mbledhjet e Komisionit, pa të drejtë vote.

(3) Drejtori është i obliguar që Komisionit t'i dorëzojë raporte tremujore për realizim të Programit vjetor për punën e Agjencisë.

(4) Mandati i drejtorit është pesë vite, me mundësi edhe për një mandat vijues.

(5) Drejtori Komisionit mund t'ia parashtrojë dorëheqjen e funksionit të tij, në formë të shkruar.

(6) Nëse mandati i drejtorit ka mbaruar, ndërsa procedura për emërimin e drejtorit nuk ka mbaruar, drejtori vazhdon ta kryejë funksionin derisa nuk emërohet drejtori, por jo më gjatë se gjashtë muaj.

Neni 16

Në nenin 18 paragrafi (1) pika d), pas fjalëve: "në bazë të tij" shtohen fjalët: "që mund të konstatohet nga Plani vjetor për punën e Agjencisë".

Pika gj) ndryshohet si vijon:

"Keqpërdorim i funksionit sipas Raportit të revizorit nga neni 10 të këtij ligji."

Pas paragrafit (2) shtohen dy paragrafë të rinj (3) dhe (4), si vijojnë:

"(3) Vendimi për shkarkimin e drejtorit përveç tjerash duhet t'i përmbajë shkaqet për shkarkimin e tij, të arsyetuara në mënyrë të detajuar dhe i njëjti publikohet në ueb faqen e Agjencisë, në afat prej shtatë ditësh nga dita e miratimit të tij.

(4) Nëse drejtori është shkarkuar, ndërsa procedura për emërim të drejtorit nuk ka mbaruar, funksionin e drejtorit do ta kryejë personi i punësuar në shërbimin profesional të Agjencisë, i cili për këtë qëllim do të autorizohet nga Komisioni për periudhë jo më të gjatë se tre muaj."

Neni 17

Neni 19 ndryshohet si vijon:

"(1) Për kryerjen e punëve në Agjenci formohet shërbimi profesional, organizimi i brendshëm i të cilit, fushëveprimi i punës dhe kushtet për punësim, më afërsisht rregullohen me aktet për organizim të brendshëm dhe sistematizim të punëve dhe detyrave, në pajtim me Ligjin për marrëdhënie pune.

(2) Dispozitat nga Ligji për nëpunës shtetërorë nuk zbatohen te të punësuarit në Agjenci."

Neni 18

Titulli i nenit 20 ndryshohet si vijon: "Transparenca e punës së Agjencisë".

Në paragrafin (2) fjala "Statut" zëvendësohet me fjalën "rregull", ndërsa pika v) ndryshohet si vijon:

"të dhënat dhe informatat që Agjencia do t'i shpall, si dhe mënyrën e qasjes në të njëjtat dhe".

Neni 19

Në nenin 21 paragrafi (2), pas fjalës: "Agjencia" shkronja "dhe" zëvendësohet me presje, ndërsa pas fjalës "konkurrencë" presja shlyhet dhe shtohen fjalët: "organet dhe trupat tjerë shtetërorë nga paragrafi (1) i këtij neni".

Neni 20

Në nenin 22 paragrafi (1) fjalët: "merr parasysh" zëvendësohen me fjalën "zbaton", ndërsa pas fjalës "rekomandimet" shtohen fjalët: "dhe standardet".

Neni 21

Në nenin 23 paragrafi (1) pika a) pas fjalëve: "rrjeteve dhe/ose shërbimeve" shtohen fjalët: "të dhëna për infrastrukturën e ndërtuar të komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukturorë shoqëruese".

Në paragrafin (3) fjala "sigurojnë" zëvendësohet me fjalët: "dorëzojnë raporte, të dhëna dhe".

Neni 22

Në nenin 24 paragrafi (1) pika g) në fund të fjalisë shtohen fjalët: "si dhe oferta tjera për të cilat operatorët me fuqi të konsiderueshme tregu kanë për obligim që t'i dorëzojnë në Agjenci".

Pas pikës d) shtohet pikë e re gj), si vijon:

"gj) marrëveshjet për interkoneksion ndërmjet operatorëve të vendit, si dhe ndërmjet operatorëve të vendit dhe të huaj;"

Pikat gj) dhe e) bëhen pika e) dhe zh).

Neni 23

Në nenin 25 paragrafi (1) fjalët: "me pagesën e shpenzimeve reale" shlyhen.

Neni 24

Neni 26 ndryshohet si vijon:

"(1) Puna e Agjencisë financohet nga:

a) mjetet e realizuara nga të hyrat e kompensimeve të parapara me këtë ligj dhe

b) donacionet, huat dhe ndihma tjetër financiare dhe teknike.

(2) Planin financiar vjetor të Agjencisë, që është pjesë përbërëse e Programit vjetor për punë për vitin e ardhshëm të Agjencisë, e miraton Komisioni dhe e dorëzon në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë për miratim. Plani financiar vjetor i Agjencisë përmban të dhëna për të hyrat dhe shpenzimet, si dhe shpenzimet e parapara kapitale dhe operative për vitin e ardhshëm.

(3) Revizionin e punës materiale dhe financiare të Agjencisë, e kryen revizori i jashtëm dhe i pavarur, i zgjedhur në pajtim me Ligjin për furnizime publike.

(4) Agjencia është e obliguar që të mbajë kontabilitet të veçantë për mjetet në Fondin për Shërbime Universale, pas formimit të tij, si dhe për mjetet nga puna e Agjencisë.

(5) Mjetet e përealizuara nga plani financiar vjetor i Agjencisë nga viti paraprak, barten në planin financiar vjetor të Agjencisë për vitin e ardhshëm."

Neni 25

Në nenin 28 paragrafi (4) pas fjalëve: "ndryshim i të dhënave" shtohen fjalët: "nga paragrafi (2) pika a) të këtij neni".

Në paragrafin (5) numri "15" zëvendësohet me fjalën "shtatë".

Pas paragrafit (5) shtohet paragrafi (6), si vijon:

"(6) Operatori dhe/ose dhënësi i shërbimeve duhet ta fillojë punën në datën e përcaktuar në notifikacion, e nëse vjen deri në ndryshimin e së njëjtës, ta njoftojë Agjencinë në afat prej shtatë ditësh para ndryshimit të datës së përcaktuar në notifikacion. Agjencia do ta shlyejë nga evidenca e saj zyrtare operatorin dhe/ose dhënësin e shërbimeve, i cili nuk e ka filluar punën në datën e përcaktuar në notifikacion, e nuk e ka njoftuar Agjencinë për ndryshimin e së njëjtës."

Paragrafi (6) bëhet paragrafi (7).

Në paragrafin (7) i cili bëhet paragrafi (8), fjalët: "i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se tetë ose më i gjatë se 30 ditë" zëvendësohen me fjalët: "prej 15 ditësh nga dita e pranimit të njoftimit".

Pas paragrafit (8) që bëhet paragrafi (9) shtohet paragrafi (10), si vijon:

"(10) Agjencia është e obliguar që në ueb faqen e saj të shpallë të dhëna për operatorët e notifikuar dhe/ose dhënësit e shërbimeve."

Neni 26

Titulli i nenit 29 dhe neni 29 ndryshohen si vijojnë:

"Kushtet themelore për rrjetet publike të komunikimit elektronik dhe infrastrukturën e komunikimeve elektronike dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukturale shoqëruese

(1) Rrjetet e komunikimit elektronik dhe infrastrukturën e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukturale shoqëruese, duhet të planifikohen, projektohen, ndërtohen, mirëmbahen dhe të punojnë në pajtim me këtë ligj, rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, rregullat për planifikim hapësinor dhe ndërtim, rregullat për mbrojtjen e ambientit jetësor, normativat, rregullat dhe specifikimet teknike të përmbajtura në rekomandimet e Unionit Evropian.

(2) Nëse nuk ekzistojnë rekomandime nga paragrafi (1) i këtij neni, zbatohen normativat dhe specifikimet teknike të Institutit Evropian të Telekomunikimit për Standardizim (ETSI), Komitetit Evropian për Standardizim (CEN) dhe Komitetit Evropian për Standardizim Elektroteknik (CENELEC), si dhe normat, rregullat, vendimet dhe rekomandimet e Unionit Ndërkombëtar për Telekomunikime (ITU), Organizatës Ndërkombëtare për Standardizim (ISO), Komisionit Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) dhe Konferencës Evropiane të Administratave për Posta dhe Telekomunikime (CEPT).

(3) Nëse nuk ekzistojnë normativa adekuate, rregulla dhe/ose specifikime teknike ose rregulla tjera ndërkombëtare nga paragrafi (2) i këtij neni, në mënyrë përkatëse zbatohen normativat e Republikës së Maqedonisë.

(4) Normativat, rregullat dhe specifikimet teknike nga paragrafi (1), (2) dhe (3) të këtij neni, Agjencia i publikon në ueb faqen e saj.

(5) Rrjetet e komunikimit elektronik dhe infrastrukturën e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukturale shoqëruese doemos duhet të planifikohen, projektohen, ndërtohen, vendosen dhe instalohen në mënyrë që do t'u mundësojë personave me invaliditet, qasje në shërbimet e komunikimit publik.

(6) Në rast të ndërtimit të ndërtesës afariste ose ndërtesës për banim, dedikuar për shitjen e mëtutjeshme, investitori i ndërtesës doemos duhet që sipas dedikimit të

ndërtesës, të ndërtojë kanale kabllorsh për instalimin e rrjetit të arritshëm të komunikimit elektronik dhe të instalojë rrjet të komunikimit elektronik dhe mjete shoqëruese, përkatësisht pajisje për nevojat e asaj ndërtese, në pajtim me projektin themelor dhe të realizimit, të cilat doemos duhet të përgatiten në pajtim me rregullën e paragrafit (9) të këtij neni. Infrastruktura e ndërtuar e komunikimit elektronik, si dhe rrjeti i komunikimit elektronik i instaluar dhe pajisja shoqëruese, doemos duhet t'u mundësojë të gjithë pronarëve të ndërtesës zgjedhje të lirë të operatorit, kurse të gjithë operatorëve qasje në ndërtesë, në kushte të barabarta dhe jodiskriminuese.

(7) Pronarët e ndërtesës për banim ose ndërtesës afariste të ndërtuar doemos duhet që të gjithë operatorëve t'u mundësojnë qasje për instalim, mirëmbajtje dhe zhvillim të rrjeteve të komunikimit elektronik dhe pajisjes shoqëruese në pajtim me rregullën e paragrafit (9) të këtij neni.

(8) Nëse me ndërtim të ndërtesës banesore ose afariste, ose objektit tjetër, krijohen pengesa në pranimin e programeve televizive dhe të radios të dhënësve të shërbimeve audio-vizuele të medimeve, përkatësisht radiodifuzerëve, investitori i asaj ndërtese ose objekti, është i obliguar që në afat prej 60 ditësh nga dita e konstatimit të pengesave, me shpenzime personale të sigurojë pranim të programeve të radios ose televizive me kualitet të barabartë siç ka ekzistuar para krijimit të pengesave.

(9) Agjencia me rregullë më detajisht do t'i përcaktojë kushtet teknike, kushtet e përdorimit dhe kushtet tjera për lloje të caktuara të rrjeteve të komunikimit elektronik dhe infrastrukturës së komunikimit elektronik, kapacitetet dhe mjetet infrastrukturale shoqëruese."

Neni 27

Pas nenit 29 shtohen dy nene të reja 29-a dhe 29-b, si vijojnë:

"Neni 29-a

Ndërtimi, përdorimi dhe mirëmbajtja e rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe infrastrukturave të komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukturale shoqëruese

(1) Instalimi dhe përdorimi i rrjeteve të komunikimit elektronik, si dhe sigurimi i shërbimeve të komunikimit elektronik, doemos duhet që t'i plotësojë kushtet e sigurisë për përdorimin e rrjetit, integritetin e rrjetit dhe interoperativitetin e shërbimeve të komunikimit elektronik Rrjetet e komunikimit elektronik, të dedikuara për sigurimin e shërbimeve të komunikimit publik, duke i përfshirë edhe rrjetet e komunikimit elektronik të cilat shfrytëzojnë spektër të radiofrekuencës, në kuadër të mundësive të tyre teknike, doemos duhet të ndërtohen, instalohen dhe përdoren në mënyrë me të cilën nuk do të prishet kualiteti i shërbimeve, as që do të mundësohet përgjimi i ndërsjellë i shfrytëzuesve të shërbimeve.

(2) Pajisja e komunikimit ose e orientimit e cila është pjesë e rrjeteve të komunikimit elektronik, të dedikuara për sigurimin e shërbimeve të komunikimit publik, duke i përfshirë edhe rrjetet e komunikimit elektronik të cilat shfrytëzojnë spektër të radiofrekuencës, nuk guxon të instalohet jashtë Republikës së Maqedonisë.

(3) Agjencia duhet ta nxitë interoperativitetin ndërmjet rrjeteve të komunikimit elektronik dhe shërbimeve të komunikimit elektronik.

(4) Infrastruktura e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukture shqëruese, doemos duhet që të planifikohet në pajtim me rregullat për planifikim dhe ndërtim hapësinor, rregullat për mbrojtjen e mjedisit jetësor në mënyrë me të cilën nuk do ta pengojnë zhvillimin e rrjeteve të komunikimit elektronik dhe infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukture shqëruese, me ç'rast veçanërisht doemos duhet që të plotësohen kushtet për mbrojtjen e shëndetit të njerëzve, mbrojtjen e hapësirës dhe ruajtjen e ambientit jetësor.

(5) Operatorët doemos duhet të sigurojnë qasje në rrjetin e vet të komunikimit elektronik dhe infrastrukturën e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukture shqëruese dhe të sigurojnë përparësi në dhënien e shërbimeve të komunikimit elektronik, organeve të administratës shtetërore, kompetente për çështje nga sfera e mbrojtjes dhe sigurisë nacionale, punëve të brendëshme, aktiviteteve lidhur me mbrojtjen dhe shpëtimin, agjencive relevante të sigurisë dhe të zbulimit, personave juridikë kompetentë për sigurinë e komunikacionit ajror, komunikacionit ujor, si dhe shërbimeve për thirrje urgjente.

(6) Operatorët, pronarët ose shfrytëzuesit e radiostacioneve në rast të gjendjes së luftës ose rrezikimit të drejtpërdrejtë të pavarësisë dhe integritetit të shtetit, si dhe në rastet e fatkeqësive të mëdha ose fatkeqësive elementare, janë të obliguar që rrjetin e tyre të komunikimit elektronik dhe infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukture shqëruese ose radiostacionet t'ia japin për shfrytëzim organeve kompetente, personave juridikë dhe shërbimeve për thirrje urgjente nga paragrafi (4) i këtij neni dhe të sigurojnë transmetim falas të porosive dhe njoftimeve, në rast të rrezikut për jetën dhe shëndetin e njerëzve ose të pronës me vlerë më të madhe ose të ambientit jetësor, në pajtim me ligjin.

(7) Punët e mirëmbajtjes së rrjetit të komunikimit publik dhe infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukture shqëruese, të cilat janë punë me interes publik dhe të cilat kryhen në pajtim me rregullat nga sfera e ndërtimit, janë si vijojnë:

a) përfundimi dhe përsosja e mjeteve dhe pajisjes ekzistuese për rrjetet e komunikimit publik (zëvendësimi i pajisjes, rritja e kapaciteteve, instalimi i teknologjisë/sistemeve të reja, zhvendosja, mbrojtja dhe riparimi i rrjetit kabllovik);

b) rekonstruktimi, përforcimi dhe ngritja e sistemeve të antenave ekzistuese;

v) përtëritja, rikonstruktimi ose zëvendësimi i objekteve ekzistuese të rrjeteve të komunikimit elektronik publik;

g) rritja e kapacitetit të sistemeve ekzistuese ose instalimi i sistemeve të reja të komunikimit dhe rrjeteve të arritshme për publikun (sistemeve të mikrovalëve, sistemeve optike dhe të bakrit, interfejs-it etj.)

d) zgjerimi i sistemeve ekzistuese për furnizim me energji dhe

gj) tokëzimi ose zgjerimi i tokëzimit ekzistues për zëvendësimin e objekteve ekzistuese.

(8) Punët nga paragrafi (7) i këtij neni, duhet të kryhen në mënyrë me të cilën do të sigurohet ruajtja e karakteristikave themelore të rrjetit të komunikimit publik dhe infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve shqëruese infrastrukture.

(9) Inspektori për ndërtim në bashkëpunim me Agjencinë, kryen mbikëqyrje mbi ndërtimin, mirëmbajtjen e rrjeteve të komunikimit elektronik publik dhe infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukture shqëruese, në pajtim me ligjin.

(10) Inspektori për sigurinë e prodhimeve në bashkëpunim me Agjencinë, kryejnë mbikëqyrje mbi zbatimin e dispozitave nga paragrafi (1) i këtij neni, nga aspekti i sigurisë së shfrytëzimit të rrjetit.

Neni 29-b

Kryerja e punëve në zonën e infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukture shqëruese

(1) Në zonën e infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukture shqëruese, nuk guxojnë të kryhen punë, as të ndërtohen objekte të reja të cilat do të mund ta dëmtojnë ose pengojnë punën e infrastrukturës ose pajisjes.

(2) Në zonën e mbrojtur dhe në radiokorridorin e radiostacioneve të caktuara nuk guxon të kryhen punë, të ndërtohen objekte të reja, as të vendoset infrastrukturë e komunikimit elektronik ose kapacitete dhe mjete infrastrukture shqëruese, ose pajisje, të cilat me punën ose vendndodhjen e tyre mund ta zvogëlojnë kualitetin e punës, ta pengojnë ose ndërprejnë punën e radiostacioneve ose të krijojnë pengesa në spektrin e radiofrekuencës.

(3) Në vijat mbitokësore dhe mbi vijat nëntokësore të komunikimit elektronik, ose në afërsi të tyre të drejtpërdrejtë, si dhe në zonën e mbrojtur dhe në radiokorridorin e radiostacioneve të caktuara, nuk guxon të mbillen mbëltime të cilat do të mund t'i dëmtonin vijat e komunikimit elektronik, ose ta zvogëlojnë kualitetin e punës, ta pengojnë ose ndërprejnë punën e radiostacioneve.

(4) Nëse është e domosdoshme që të mbrohet ose zhvendoset infrastruktura e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukture shqëruese, me qëllim të kryerjes së punëve ose ndërtimit të objektit të ri, investitori i punës ose i objektit është i obliguar që me shpenzime personale, të sigurojë mbrojtje ose zhvendosje të infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve shqëruese infrastrukture.

(5) Për punë të cilat kryhen në hapësirën në kuadër të zonës së infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukture shqëruese, në atë zonë të mbrojtur dhe në radiokorridorin e radiostacioneve të caktuara, Agjencia:

- dorëzon mendime gjatë procedurës së përgatitjes dhe miratimit të dokumenteve për rregullim hapësinor dhe

- jep pëlqim për plotësimin e kushteve të veçanta për kryerjen e punëve në zonën e infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve shqëruese infrastrukture.

(6) Mënyra dhe kushtet për përcaktimin e zonës së infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukture shqëruese nga paragrafi (1) i këtij neni dhe të zonës së mbrojtur dhe radiokorridorit nga paragrafi (2) i këtij neni, dhe obligimet e investitorit për punët nga paragrafi (4) i këtij neni, përcaktohen më afërsisht me rregullore të cilën e miraton Agjencia.”

Neni 28

Në nein 30 paragrafi (4) pas fjalës “Agjencia” shtohen fjalët: “në ueb faqen e saj”.

Në paragrafin (7) pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “në bazë të shpenzimeve reale”.

Neni 29

Titulli i nenit 31 dhe neni 31, ndryshohen si vijojnë:

“Obligime për mbajtjen e kontabilitetit të veçantë për personat juridikë të cilët kanë të drejta ekskluzive ose të veçanta dhe për personat tjerë juridikë

(1) Personat juridikë të cilët posedojnë rrjete të komunikimit publik dhe/ose sigurojnë shërbime të komunikimit publik, ndërsa kanë të drejta ekskluzive ose të veçanta për sigurimin e shërbimeve në sektorë tjerë, janë të obliguar që të mbajnë kontabilitet të veçantë për aktivitetet lidhur me sigurimin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimit publik publikisht t'i shpallin raportet financiare për punën e tyre në mënyrë të përcaktuar me ligj.

(2) Personat juridikë veprimtaria themelore e të cilëve nuk është në sferën e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimit elektronik, e të cilët posedojnë rrjete të komunikimit publik dhe/ose sigurojnë shërbime të komunikimit publik, janë të obliguar që të mbajnë kontabilitet të veçantë për aktivitetet lidhur me sigurimin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimit publik.”

Neni 30

Në nenin 32 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Operatori ose dhënësi i shërbimeve është i obliguar që më së voni deri më 15 mars në vitin rrjedhës, në Agjenci të dorëzojë raport për shumën nga të hyrat e përgjithshme nga paragrafi (2) i këtij neni.”

Pas paragrafit (3) shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

“(4) Operatori ose dhënësi i shërbimeve është i obliguar që më së voni deri më 15 prill në vitin rrjedhës, në llogari të Agjencisë ta paguajë kompensimin vjetor për mbikëqyrje mbi tregun e komunikimeve elektronike, në bazë të raportit të dorëzuar paraprakisht për shumën e të hyrave të përgjithshme nga paragrafi (2) i këtij neni.”

Paragrafët (4), (5), (6), (7), (8) dhe (9) bëhen paragrafë (5), (6), (7), (8), (9) dhe (10).

Neni 31

Neni 33 ndryshohet si vijon:

“Shërbimi universal i përfshin një ose më shumë nga shërbimet në vijim:

a) lidhjen e shfrytëzuesit të fundit me rrjetin telefonik publik, me kërkesë të tij të arsyeshme me mundësimin e qasjes në shërbimet telefonike publike në lokacion fiks të caktuar gjeografik, duke i mundësuar thirrje që nisen e vijjnë në komunikimin telefonik lokal, nacional dhe ndërkombëtar, komunikime përmes faksimilit dhe transferit të të dhënave me shpejtësi prej minimum 9600 bit/s me çmim të pranueshëm;

b) sigurimin e qasjes në të dhënat nga regjistri i plotë telefonik dhe nga shërbimi telefonik për informata në pajtim me nenin 34 të këtij ligji;

v) sigurimin e një numri të arsyeshëm të kabinave telefonike publike nga të cilat është e mundur që pa kompensim të thirren numrat e shërbimeve për thirrje urgjente, që të plotësohen nevojat e shfrytëzuesve të fundit nga aspekti i përfshirjes gjeografike me numër të

kënaqëshëm të kabinave telefonike publike, me mundësi për qasje të shfrytëzuesve me nevoja të veçanta dhe me kualitet adekuat të shërbimit, në pajtim me nenin 34 të këtij ligji dhe/ose

g) sigurimin e kushteve për qasje dhe përdorim të barabartë të shërbimeve telefonike publike nga ana e shfrytëzuesve të fundit me nevoja të veçanta, duke e përfshirë edhe qasjen në numrat e shërbimeve për thirrje urgjente, regjistrin e plotë telefonik dhe shërbimin telefonik për informata në kushte të barabarta, si edhe shfrytëzuesve tjerë të fundit në Republikën e Maqedonisë.”

Neni 32

Titulli i nenit 34 dhe neni 34 dhe ndryshohen si vijojnë:

“Sigurimi i regjistrin të plotë telefonik, shërbimit telefonik për informata dhe kabinave telefonike publike

(1) Agjencia e përcakton formën dhe përmbajtjen e regjistrin të plotë telefonik, në të cilin evidentohen të gjithë parapaguesit në Republikën e Maqedonisë dhe i njëjti mund të jepet në formë të shtypur dhe/ose elektronike.

(2) Shërbimi telefonik për informata është i obliguar që t'u sigurojë informata nga regjistri i plotë telefonik, të gjithë shfrytëzuesve të fundit, duke i përfshirë edhe shfrytëzuesit e kabinave telefonike publike.

(3) Agjencia do të caktojë së paku një dhënësi të shërbimit universal, për sigurimin e regjistrin të plotë telefonik për parapaguesit në Republikën e Maqedonisë dhe do të caktojë së paku një dhënësi të shërbimit universal për sigurimin e shërbimit telefonik për informata, në kushtet dhe mënyrë të përcaktuara në nenin 33 të këtij ligji.

(4) Personat juridikë dhe fizikë të cilët kryejnë veprimtari, janë të obliguar që të japin të dhëna për së paku një numër telefonik i cili do të publikohet në regjistrin e plotë telefonik.

(5) Të dhënat në regjistrin e plotë telefonik duhet që rregullisht të azhurnohen, e së paku një herë në vit. Të dhënat të cilat i mban shërbimi telefonik për informata, duhet të azhurnohen së paku një herë në muaj.

(6) Operatorët që kryejnë shërbime telefonike publike, janë të obliguar që të dhënat për parapaguesit e tyre, t'ua dorëzojnë dhënësve të shërbimeve universale, e ata të njëjtat t'i fusin pa përjashtim në regjistrin e plotë telefonik dhe në evidencën e shërbimit telefonik për informata. Dhënësit e shërbimit universal menjëherë duhet ta njoftojnë Agjencinë, nëse ndonjë nga operatorët nuk i dorëzon të dhënat e kërkuara, me ç'rast Agjencia e obligon operatorin që t'i dorëzojë të dhënat e kërkuara deri të dhënësit e shërbimeve universale në afat të caktuar.

(7) Nëse Agjencia në bazë të mendimit të marrë nga palët e interesuara, vlerëson se obligimi për kabina publike është i arritshëm në nivel të kënaqshëm, mund të vendos që të njëjtën të mos e aplikojë, në tërë ose në një pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë.”

Neni 33

Titulli i nenit 35 dhe neni 35 ndryshohet si vijojnë:

“Caktimi i dhënësit të shërbimit universal

(1) Agjencia mund të caktojë një ose më shumë dhënësi të shërbimit universal për sigurimin e shërbimeve universale, me qëllim që të sigurojë këto shërbime të jenë

të kapshme në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë. Dhënësi ose dhënësit e shërbimeve universale mund të sigurojnë shërbime të ndryshme dhe/ose të mbulojnë pjesë të ndryshme të territorit të Republikës së Maqedonisë.

(2) Për caktimin e dhënësve të shërbimit universal, Agjencia shpall tender publik për zgjedhjen e një ose më shumë dhënësve të shërbimit universal. Para se të ngrejë procedurë për shpallje të tenderit publik, Agjencia do të dërgojë thirrje publike për paraqitje të interesit për sigurimin e një ose më shumë shërbimeve të përfshira me shërbimin universal, kurse interesi duhet të paraqitet në afat i cili nuk mund të jetë më i shkurtër se 30 ditë nga dita e shpalljes së thirrjes publike.

(3) Gjatë caktimit të dhënësit ose dhënësve të shërbimeve universale, Agjencia doemos duhet t'i zbatojë parimet e objektivitetit, transparencës, efikasitetit dhe mosdiskriminimit, me ç'rast asnjë person juridik ose fizik i cili kryen veprimtari nuk do të përjashtohet paraprakisht nga procedura për zgjedhje të dhënësit të shërbimit universal.

(4) Agjencia e përcakton procedurën e tenderit me parakualifikim, përmes kritereve objektive dhe transparente për zgjedhjen e dhënësit të shërbimit universal pas pëlqimit paraprak të marrë nga ministri kompetent për komunikimet elektronike, të cilat veçanërisht kanë të bëjnë me:

a) gatishmërinë e kandidatit që të sigurojë shërbim universal në sferën e caktuar dhe

b) lartësinë e mjeteve të nevojshme për sigurimin e shërbimit dhe shpenzimit neto përkatës për atë sigurim dhe shumën adekuate të kompensimit nga Fondi për Shërbim Universal që e kërkon kandidati, që ta sigurojë shërbimin universal.

(5) Nëse gjatë procedurës së tenderit nuk kryhet zgjedhja e dhënësit të shërbimit universal, Agjencia mund të miratojë vendim me të cilin do të caktojë një ose më shumë dhënës të shërbimeve universale. Agjencia si dhënës i shërbimit universal mund ta caktojë operatorin me fuqi të konsiderueshme tregu të shërbimeve telefonike publike në lokacion të caktuar fiks ose operatorin me numër më të madh të parapaguesve të shërbimeve telefonike publike në lokacionin fiks të caktuar. Gjatë miratimit të vendimit Agjencia doemos duhet t'i zbatojë parimet e efektivitetit, objektivitetit dhe transparencës.

(6) Agjencia lidh marrëveshje për periudhën prej pesë vitesh me dhënësin e shërbimit universal, pas pëlqimit paraprak të marrë nga ministri kompetent për komunikime elektronike.

(7) Agjencia vazhdimisht e ndjek punën e dhënësit të shërbimit universal, ndërsa dhënësi është i obliguar që në Agjenci të dorëzojë të dhëna për punën e tij, së paku një herë në vit.

(8) Agjencia organizon debat publik së paku një herë në dy vite, me qëllim që të konstatojë:

- nëse ndonjëra nga shërbimet e përfshira në shërbimin universal, sigurohet në mënyrën e përcaktuar dhe përkatës;

- nëse ka operatorë të cilët janë të interesuar për sigurimin e një ose më shumë shërbimeve, në kuadër të shërbimit universal dhe për cilën pjesë të territorit të Republikës së Maqedonisë.

(9) Nëse Agjencia konstaton se ndonjë nga shërbimet e përfshira në shërbimin universal, sigurohet në mënyrën e përcaktuar dhe përkatëse, Agjencia nuk është e domosdoshme që të caktojë dhënës për atë shërbim universal, ose mund të miratojë vendim me të cilin do t'i heqë obligimet për sigurimin e atij shërbimi të dhënësit të

shërbimeve universale, të cilit obligimi i atillë paraprakisht i është imponuar. Me këtë rast Agjencia domosdo duhet të sigurojë së paku një dhënës të shërbimit universal për sigurimin e shërbimeve të përfshira në shërbimin universal, përveç për sigurimin e kabinave telefonike publike."

Neni 34

Në nenin 36 paragrafi (4) fjala "pagesë" zëvendësohet me fjalët: "sigurimin e shërbimit universal".

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Agjencia dhënësit të shërbimit universal gjatë formimit të çmimeve për shërbime të veçanta të përfshira me shërbimin universal, mund t'ia përcaktojë njërin nga modelët në vijim për formimin e çmimeve:

- kufizimin e çmimeve të shitjes me pakicë (price cap),
- formimin e çmimeve në bazë të mesatares gjeografike

ose

- modelin tjetër të ngjajshëm për formimin e çmimit."

Pas paragrafit (6) shtohet paragrafi i ri (7), si vijon:

"(7) Dhënësit e shërbimit universal janë të obliguar që çmimet e shërbimeve të përfshira me shërbimin universal, t'i shpallin në ueb faqen e tyre dhe/ose në mënyrë me të cilën do të jenë të kapshme për publikun."

Neni 35

Neni 37 ndryshohet si vijon:

"(1) Agjencia i përcakton kërkesat për kualitet të shërbimeve të përfshira me shërbimin universal, parametrat për kualitet dhe matjen e tyre, ne pajtim me standardet e përbajtura në rekomandimet e Unionit Evropian.

(2) Dhënësit e shërbimit universal janë të obliguar që së paku një herë në vit t'i dorëzojnë në Agjenci dhe t'i shpallin në mënyrë të kapshme, të detajuar dhe të kuptueshme, të dhënat për kualitetin e sigurimit të shërbimit universal në bazë të parametrave për kualitet dhe metodave të matjes. Këto të dhëna dorëzohen edhe me kërkesë të bazuar të Agjencisë, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës.

(3) Agjencia e ndjek kualitetin e shërbimit universal dhe sipas nevojës merr masa përkatëse në pajtim me këtë ligj.

(4) Nëse Agjencia dyshon me bazë në vërtetësinë e të dhënave nga paragrafi (2) i këtij neni, ajo mundet me detyrë zyrtare të zbatojë procedurë të revizionit përmes shoqërisë së pavarur për revizion, me shpenzime të dhënësit të shërbimit universal.

(5) Nëse dhënësit e shërbimit universal nuk i arrijnë parametrat e përcaktuar për kualitet tri herë me radhë, Agjencia mund të fillojë procedurë për revokimin e dhënësit ekzistues dhe të përcaktojë dhënës të ri të shërbimit universal."

Neni 36

Në nenin 38 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Dhënësi i shërbimit universal ka të drejtë në kompensim, nëse siguri i shërbimeve të përfshira në shërbimin universal për të, krijon ngarkesë të padrejtë. Nëse Agjencia konstaton se ekziston ngarkesë e atillë, të njëjtën do ta llogarisë si shpenzime neto për sigurimin e shërbimit universal konkret."

Në paragrafin (7) pas fjalës "Agjencia" shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditësh nga dita e shpalljes publike të rezultateve nga llogaritja e shpenzimeve dhe revizionit të të dhënave të dorëzuara nga dhënësi i shërbimit universal".

Paragrafi (10) ndryshohet si vijon:

“Aktvendimi nga paragrafi (9) i këtij neni është përfundimtar, kurse pala e pakënqaur ka të drejtë në mbrojtje gjyqësore.”

Neni 37

Në nenin 39 paragrafi (4) data “31 mars” zëvendësohet me datën “30 prill”.

Në paragrafin (8) pas fjalëve: “Kuvendin e Republikës së Maqedonisë” shtohen fjalët: “për gjendjen e mjeteve në Fondin e Shërbimit Universal pas formimit të tij, i cili është pjesë përbërëse e Raportit vjetor për punën e Agjencisë për vitin paraprak dhe i njëjti”.

Neni 38

Neni 41 ndysohet si vijon:

“(1) Agjencia mund të përcaktojë ekzistimin e konkurrencës efektive të shërbimeve dhe prodhimeve në tregun relevant përkatës të komunikimeve elektronike, në pajtim me ligjin me të cilin rregullohet mbrojtja e konkurrencës.

(2) Agjencia gjatë përcaktimit të prodhimit, shërbimit ose tregut gjeografik nga paragrafi (1) i këtij neni, bashkëpunon me organin kompetent për mbrojtjen e konkurrencës.

(3) Nëse Agjencia, në bazë të analizës së tregut relevant konstaton se në atë treg nuk ka konkurrencë të mjaftueshme efektive, ajo ka për obligim që të vendosë se cili ose cilët operatorë kanë fuqi të konsiderueshme tregu në atë treg. Para miratimit të vendimit, Agjencia do të kërkojë mendim nga organi kompetent për mbrojtjen e konkurrencës, i cili e dorëzon mendimin në afat prej 30 ditësh nga dita e parrimit të kërkesës për mendim. Vendimi për përcaktimin e operatorit me fuqi të konsiderueshme tregu në tregun relevant, shpallet publikisht.”

Neni 39

Neni 42 ndysohet si vijon:

“Agjencia në periudha të caktuara kohore, në bashkëpunim me organin kompetent për mbrojtjen e konkurrencës, është e obliguar që ta rishqyrtojë ekzistimin e konkurrencës efektive të tregut të caktuar relevant.”

Neni 40

Neni 44 ndryshohet si vijon:

“(1) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik kanë të drejtë, e me kërkesë të operatorit edhe obligim që ndërmjet veti të bisedojnë lidhur me interkoneksionin ose qasjen, me qëllim të sigurimit të shërbimeve të komunikimit publik dhe interoperativitetit ndërmjet shërbimeve. Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik janë të obliguar që të sigurojnë qasje ose interkoneksion të operatorëve tjerë, në pajtim me këtë ligj dhe obligimet e përcaktuara nga ana e Agjencisë.

(2) Për çështjet teknike, financiare dhe çështjet tjera lidhur me interkoneksionin ose qasjen, palët janë të obliguara që të lidhin marrëveshje në pajtim me këtë ligj.

(3) Palët janë të obliguara që ta mbrojnë fshehtësinë e të gjitha të dhënave, gjatë lidhjes së marrëveshjeve për interkoneksion ose qasje. Të dhënat nuk guxojnë të shfrytëzohen për asnjë dedikim tjetër ose t'u barten personave të tretë, të cilëve informatat e tilla do t'u kishin mundësuar përparësi konkurruese, me këtë rast duke mbajtur llogari për obligimet e përcaktuara me nenet 45 dhe 46 të këtij ligji.

(4) Operatori i rrjetit të komunikimit publik është i obliguar që në afat prej dhjetë ditësh pune nga dita e pranimit të kërkesës për interkoneksion ose qasje, t'u përgjigjet kërkesave për qasje ose lidhje të ndërsjellë të rrjetit të komunikimit publik personal me rrjetet e operatorëve tjerë. Marrëveshja për interkoneksion ose qasje duhet të lidhet në afat prej 45 ditësh, nga dita e pranimit të kërkesës për interkoneksion ose qasje.

(5) Operatorët me fuqi të konsiderueshme tregu, të përcaktuar me dispozitat e Kapitullit të pestë të këtij ligji, janë të obliguar që t'i përmbushin kërkesat për interkoneksion ose qasje në cilëndo pikë në rrjetet e tyre ku është e mundur teknikisht, duke e përfshirë edhe qasjen e pikave që nuk paraqesin pika të fundit lidhëse të rrjetit, në pajtim me dispozitat e këtij ligji, obligimet e përcaktuara nga ana e Agjencisë dhe ofertat e miratuara referente.

(6) Marrëveshjet për interkoneksion ose qasje ndërmjet operatorit me fuqi të konsiderueshme tregu në tregun relevant dhe operatorit tjetër, doemos duhet:

a) të jenë në formë të shkruar dhe

b) ta përmbajnë plotësisht marrëveshjen ndërmjet palëve.

(7) Operatori me fuqi të konsiderueshme tregu në tregun relevant, është i obliguar që në Agjenci t'i dorëzojë marrëveshjet e lidhura për interkoneksion ose qasje me operatorët tjerë në Republikën e Maqedonisë, si dhe marrëveshjet e lidhura për interkoneksion ose qasje me operatorët e huaj, në afat prej 15 ditësh nga dita e nënshkrimit të tyre.

(8) Marrëveshjet për interkoneksion ose qasje nga paragrafi (6) i këtij neni, janë të kapshme për publikun në pajtim me nenin 25 të këtij ligji.

(9) Nëse palët nuk arrijnë marrëveshje, Agjencia me kërkesë të njëres nga palët e zgjidh kontestin, në pajtim me dispozitat e neneve 122 deri 133 të këtij ligji. Gjatë zgjidhjes së kontestit, Agjencia vendos vetëm për ato çështje të interkoneksionit ose qasjes, për të cilat nuk mund të pajtohen të dyja palët. Obligimet dhe kushtet të cilat Agjencia do t'i përcaktojë gjatë zgjidhjes së kontestit, doemos duhet të jenë objektive, transparente, proporcionale dhe jodiskriminuese.

(10) Nëse marrëveshja e arritur është në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji, ofertat referente të miratuara ose obligimet e përcaktuara paraprakisht, Agjencia me detyrë zyrtare do të miratojë vendim me të cilin në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të vendimit, do t'i obligojë palët që ta harmonizojnë marrëveshjen me dispozitat e këtij ligji, ofertat referente të miratuara ose obligimet e përcaktuara paraprakisht.

(11) Krahas obligimeve të cilat u imponohen operatorëve me fuqi të konsiderueshme tregu në pajtim me këtë ligj, e me qëllim që të sigurohet lidhje e pikave të fundit të rrjeteve, Agjencia mundet edhe operatorëve të cilët kanë kontroll të qasjes të shfrytëzuesit e fundit, në atë masë në të cilën është e domosdoshme, t'u imponojë obligime duke e përfshirë edhe obligimin për interkoneksion ose qasje, nëse e njëjta nuk është vendosur. Obligimet dhe kushtet e përcaktuara nga ana e Agjencisë doemos duhet të jenë objektive, transparente, proporcionale dhe jodiskriminuese.

(12) Operatori ose dhënësi i shërbimit, i cili kërkon interkoneksion ose qasje, i mbulon shpenzimet për vendosjen e interkoneksionit ose qasjes, përveç në rast kur palët do të merren vesh ndryshe.”

Neni 41

Në nenin 45 paragrafi (1) pas fjalëve: “informatata për” shtohet fjala “kontabilitetin”.

Në paragrafët (2) dhe (3) pas fjalëve: “ofertë referente për interkoneksion” shtohen fjalët: “dhe/ose qasje”.

Pas paragrafit (4) shtohet paragrafi i ri (5), si vijon:

“(5) Operatori është i obliguar që çmimet në ofertat referente të miratuara nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni, t'i zbatojë në ditën e parë nga muaji i ardhshëm i cili pason pas muajit në të cilin është marrë leja nga Agjencia.”

Paragrafi (5) i cili bëhet paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

“Agjencia me rregull, më detajisht do t'i përcaktojë përmbajtjen dhe informatat të cilat duhet të publikohen në ofertat referente, si dhe mënyrën e shpalljes së tyre.”

Paragrafët (6) dhe (7) bëhen paragrafët (7) dhe (8).

Pas paragrafit (8) shtohen dy paragrafë të rinj (9) dhe (10), si vijojnë:

“(9) Operatori me fuqi të konsiderueshme tregu është i obliguar që të veprojë për kërkesën e Agjencisë, për ndryshimin e ofertës referente të miratuar në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës, ndërsa Agjencia e miraton ndryshimin e ofertës referente në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të saj në Agjenci. Kur operatori e dorëzon në Agjenci ndryshimin e ofertës referente të miratuar me iniciativë personale, Agjencia është e obliguar që të prononohet për të njëjtën, në afat prej 30 ditësh nga dita e dorëzimit të saj në Agjenci.

(10) Dispozitat nga paragrafët (4) dhe (5) të këtij neni të cilat kanë të bëjnë me shpalljen dhe zbatimin e ofertave referente, vlejnë edhe për ndryshimet e ofertave të miratuara referente.”

Neni 42

Në nenin 46 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Operatori i caktuar me fuqi të konsiderueshme tregu është i obliguar që të zbatojë kushte të barabarta në rrethana të njëjta për operatorë tjerë të cilët japin shërbime të njëjta dhe u siguron shërbime dhe informatata operatorëve tjerë në kushtet e njëjta dhe me kualitetin e njëjtë, siç i siguron për shërbime personale, ose ato për filialet ose partnerët e tij.”

Neni 43

Në nenin 47 pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

“(2) Agjencia nga operatori me fuqi të konsiderueshme tregu i cili është kompani e integruar vertikalisht, mund të kërkojë transparencë për çmimet e shitjes me shumicë dhe çmimet transference të brendshme, me qëllim që të sigurohet harmonizim me obligimin për mosdiskriminim, si dhe të parandalohen subvencionet e kryqëzuara të mundshme të padrejta.”

Paragrafët (2), (3) dhe (4) bëhen paragrafët (3), (4) dhe (5).

Neni 44

Në nenin 48 paragrafi (1) fjalët: “në nyje lokale” shlyhen.

Në paragrafin (2) fjala “efikase” zëvendësohet me fjalën “efektive”, kurse pas fjalës “konkurrencës” fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Në paragrafin (4) fjalët: “dhe nga operatorët krahasues” shlyhen.

Neni 45

Neni 49 ndryshohet si vijon:

“(1) Agjencia në bazë të analizës së tregut, mund t'i imponojë operatorit me fuqi të konsiderueshme tregu në treg të caktuar për shitje me pakicë i cili u është dedikuar shfrytëzuesve të fundit dhe nuk është në mënyrë të mjaftueshme efektive konkurrues, obligime lidhur me rregullimin e shërbimeve për shitje me pakicë, nëse tregohet se tregu i rregulluar për shitje me shumicë, si dhe shërbimet lidhur me zgjedhjen dhe/ose parazgjedhjen e operatorit, nuk i jep rezultatet e pritura në pajtim me qëllimet e këtij ligji dhe kushtet e përcaktuara në marrëveshje për dhënien e shërbimit universal. Obligimet nga ky nen mund të përfshijnë ndalim, për:

- a) arkëtimin e çmimeve tepër të larta;
- b) kryerjen e obstrukcioneve për hyrje në treg;
- v) kufizimin e konkurrencës me vendosjen e çmimeve të larta ose të ulëta;
- g) dhënien e përparësive të paarsyeshme shfrytëzuesve të caktuar të fundit dhe
- d) sigurimin e lidhjes së paarsyeshme të shërbimeve në pako.

(2) Agjencia mund të përcaktojë një nga mënyrat e rregullimit të çmimeve për shitje me pakicë në vijim, të cilat duhet të jenë proporcionale dhe të arsyeshme në pajtim me qëllimet e këtij ligji, dhe atë:

- a) kufizimin e çmimit për shitje me pakicë (Price Cap regime),
- b) rregullimin e çmimeve të veçanta;
- v) çmimet e orientuara sipas shpenzimeve dhe
- g) përcaktimin e çmimeve sipas çmimeve të tregjeve krahasuese.

(3) Gjatë harmonizimit me rregullat për çmimin e shitjes me pakicë ose kontrole tjera relevante të shitjes me pakicë, operatorët janë të obliguar që t'i shfrytëzojnë sistemet e domosdoshme dhe përkatëse për kontabilitetin e shpenzimeve të përcaktuara dhe/ose të lejuara nga Agjencia.

(4) Harmonizimin e llogarisë së kontabilitetit të shpenzimeve, e vërteton revizori i pavarur i kualifikuar. Agjencia siguron që deklarata për harmonizim të shpallet njëherë në vit.”

Neni 46

Neni 50 ndryshohet si vijon:

“(1) Kur Agjencia do të konstatojë në bazë të analizës së tregut, se tregut për sigurimin e një pjese të pakos minimale, ose tërë pakos së linjave të huazuara nuk është mjaft konkurrues efektiv, mundet që operatorit të caktuar me fuqi të konsiderueshme tregu në tregun relevant për linja të huazuara, t'i imponojë obligim që të sigurojë pako të plotë minimale të linjave të huazuara ose vetëm një pjese nga ajo, sipas kushteve të barabarta dhe transparente dhe/ose çmimeve të bazuara në shpenzime.

(2) Agjencia i përcakton karakteristikat e harmonizuara, standardet dhe mënyrën për sigurimin e pakos minimale të vijave të huazuara.”

Neni 47

Në nenin 51 paragrafi (3) pikat g), d) dhe gj), ndryshohen si vijojnë:

“g) sigurimin e shërbimeve të caktuara për stërshitje nga palë të treta në bazë të shitjes me shumicë;

d) sigurimin e qasjes së hapur në interfejsse teknike, protokolle ose teknologji tjera, që janë të pazëvendësueshme në interoperativitetin e shërbimeve ose për shërbimet e rrjeteve virtuale;

gj) sigurimin e përdorimit të përbashkët (kolokacion) në lokacionin e njëjtë ose formave tjera të shfrytëzimit të përbashkët të mjeteve, duke i përfshirë objektet, kanalet kablovike dhe shtyllat e antenave (infrastrukturën e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukturore shoqëruese);

Në pikën zh) pas fjalës “rrjeteve” shtohen fjalët: “ose të kapaciteteve të rrjetit dhe”.

Pas pikës zh) shtohet pikë e re z) si vijon:

“z) sigurimin e qasjes në sistemin operativ për përkrahje ose sisteme softuerike të ngjashme, që janë të nevojshme për garantimin e konkurrencës së drejtë në dhënien e shërbimeve.”

Neni 48

Neni 52 ndryshohet si vijon:

“(1) Agjencia e operatorit me fuqi të konsiderueshme tregu në tregun përkatës për qasje dhe shfrytëzim të rrjetit telefonik publik në lokacionin fikse, me qëllim që t’u sigurojë parapaguesve të tij të kenë qasje në shërbimet që i siguron çdo operator dhe/ose dhënës i shërbimeve telefonike publike, e me të cilët operatori me fuqi të konsiderueshme tregu është i lidhur ndërmjet veti, i imponon obligime për sigurimin e:

a) shërbimit për zgjedhje të operatorit nëpërmjet kërkitit telefonik të kodit të operatorit të zgjedhur, për çdo thirrje të veçantë dhe

b) shërbimit për parazgjedhje të operatorit, me mundësi që të ndryshohet parazgjedhja, me metodën e përcaktuar në pikën a) të këtij paragrafi.

(2) Kërkesat e shfrytëzuesve për sigurimin e shërbimeve për zgjedhje dhe parazgjedhje të operatorit dhe shërbime tjera të rrjeteve të komunikimit elektronik ose në mënyrë tjetër, Agjencia i vlerëson gjatë procedurës për analizë të tregut dhe inkuorponon përmes imponimit të obligimeve për qasje dhe shfrytëzim të mjeteve specifike të rrjetit, të përcaktuara në nenin 51 të këtij ligji.

(3) Çmimet për sigurimin e shërbimeve nga paragrafi (1) i këtij neni, duhet të parashihen në marrëveshjet për interkoneksion ose qasje dhe duhet të bazohen në shpenzime, kurse shpenzimet (administrative) të drejtpërdrejtja, nëse ka, e arkëtohen nga parapaguesit, nuk guxon të jenë stimuluese për shfrytëzimin e këtyre shërbimeve.

Neni 49

Në nenin 54 paragrafi (3) pika a) pas fjalës “marrëveshje” shtohen fjalët: “standardet e vlefshme.”

Neni 50

Në nenin 55 pas fjalës “Agjencia” shtohen fjalët: “pas pëlqimit të marrë paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë”.

Neni 51

Në nenin 56 paragrafi (2) pas fjalëve: “shtrirjet e radiofrekuencës”, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: “disponimi i radiofrekuencave dhe përcaktohet për cilat radiofrekuenca Agjencia shpall thirrje publike, për dorëzimin e kërkesës për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e tyre me qëllim që ta përcaktojë nevojën nga zbatimi i procedurës për tender publik për ndarjen e tyre”.

Neni 52

Në nenin 59 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Agjencia zbaton procedurë për tender publik, në rast kur do të konstatojë se interesimi për shfrytëzimin e radiofrekuencave të caktuara, e tejkalon disponimin e të njëjtave të përcaktuar në Planin për ndarje dhe shfrytëzim të radiofrekuencave, me qëllim që të sigurohet shfrytëzim efikas i tyre.”

Neni 53

Në nenin 60 paragrafi (1) pika b) pas fjalëve: “numrin tatimor” shtohen fjalët: “numrin e xhiro-llogarisë”, kurse fjalët: “dhe numrin e regjistrimit” shlyhen.

Pas pikës g) shtohet pikë e re d), si vijon:

“d) datën e fillimit të shfrytëzimit të radiofrekuencave.”

Neni 54

Titulli i nenit 61 dhe neni 61 dhe ndryshohen si vijojnë:

“Thirrja publike për dorëzimin e kërkesave për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave

(1) Agjencia shpall thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave, në pajtim me nenin 56 paragrafi (2) të këtij ligji, me detyrë zyrtare ose pas kërkesës së marrë nga pala e interesuar për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e atyre radiofrekuencave, të parashtruar në pajtim me nenin 60 të këtij ligji.

(2) Nëse pala e interesuar dorëzon kërkesë për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave të përcaktuara në nenin 56 paragrafi (2) të këtij ligji, Agjencia është e obliguar që në afat prej 15 ditësh nga dita e kërkesës së marrë, të shpall thirrje publike për dorëzimin e kërkesave të reja për radiofrekuencat e njëjta në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”, gazetë ndërkombëtare edhe në ueb faqen e vet. Afati për dorëzimin e kërkesave të reja nuk mund të jetë më i shkurtër se 45 ditë, nga dita e botimit të thirrjes publike në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë”. Me kërkesën për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave, palët e interesuara dorëzojnë edhe mendim për lartësinë e vlerës së tregut të radiofrekuencave, kurse Agjencia është e obliguar që t’i mbajë në fshehtësi mendimet e marra.

(3) Nëse në afatin nga paragrafi (2) i këtij neni, Agjencia pranon më shumë kërkesa nga paragrafi (1) i këtij neni, me çfarë tejkalohet disponimi i atyre radiofrekuencave, Agjencia do të miratojë vendim për zbatimin e procedurës për tender publik, në afat prej 30 ditësh nga dita e skadimit të afatit për dorëzimin e kërkesës nga paragrafi (2) i këtij neni.

(4) Nëse Agjencia, në bazë të kërkesave të pranuar pas thirrjes publike nga paragrafi (2) i këtij neni, konstaton se radiofrekuencat e caktuara janë të mjaftueshme për të gjitha palët e interesuara të cilat kanë dorëzuar kërkesa, leja për shfrytëzimin e radiofrekuencave do të lëshohet pas procedurës së përcaktuar në nenin 60 të këtij ligji.

(5) Agjencia shpall thirrje publike për dorëzimin e kërkesave për lëshimin e lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave, në pajtim me nenin 56 paragrafi (2) të këtij ligji me detyrë zyrtare së paku një herë në vit.”

Neni 55

Në nenin 62 paragrafi (2) para fjalës “Agjencia” shtohen fjalët: “Drejtori i”.

Neni 56

Në nenin 66 paragrafi (7) në fjalinë e parë fjalët: "Komisioni i Agjencisë" zëvendësohen me fjalët: "Drejtori i Agjencisë".

Neni 57

Në nenin 71 paragrafi (2) pas fjalëve: "Agjencia përcakton" shtohen fjalët: "nëse kërkuesi i ka paguar të gjitha kompensimet të cilat në pajtim me këtë ligj ka qenë i obliguar që t'i paguajë dhe".

Neni 58

Në nenin 72 paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafi (3) i cili bëhet paragraf (2), ndryshohet si vijon:

"(2) Në rastet sipas paragrafit (1) të këtij neni, Agjencia miraton aktvendim për ndryshimin e lejes së lëshuar dhe mund të caktojë afat kohor të arsyeshëm, gjatë të cilit bartësi i lejes doemos duhet ta përshtatë punën e tij."

Në paragrafin (4) i cili bëhet paragraf (3) fjalët: "në e re" zëvendësohet me fjalën "të", ndërsa fjala "leje" zëvendësohet me fjalë "lejen".

Paragrafi (5) shlyhet.

Paragrafi (6) bëhet paragraf (4).

Paragrafi (7) i cili bëhet paragraf (5), ndryshohet si vijon:

"Ndryshimi i lejes për shfrytëzimin e radiofrekuencave mund të kryhet edhe me kërkesë të bartësit të lejes, sipas kushteve të këtij ligji dhe në mënyrë me të cilën nuk rrezikohen të drejtat edhe të shfrytëzuesve tjerë të radiofrekuencave."

Neni 59

Në nenin 75 paragrafi (3) fjalët: "nëpërmjet tenderit publik" zëvendësohen me fjalët: "me shpalljen e thirrjes publike në pajtim me nenin 61 të këtij ligji".

Në paragrafin (9) pas fjalëve: "viti rrjedhës" shtohet fjala "paraprakisht".

Paragrafi (10) ndryshohet si vijon:

"Kompensim për shfrytëzimin e radiofrekuencave nuk paguajnë organet e administratës shtetërore, NP Radiodifuzioni Maqedonas për transmetimin e serviseve programore radiotelevizive të NP Radiotelevizioni Maqedonas, radioamatorët dhe shfrytëzuesit e shtrirjes së qytetarëve (CB)."

Pas paragrafit (10) shtohet paragrafi i ri (11), si vijon:

"(11) Ndërmarrja publike Radiodifuzioni Maqedonas shfrytëzon radiofrekuenca për ndërtimin dhe punën e rrjetit të komunikimit elektronik, për transmetim digjital terestrijal nëpërmjet dy sistemeve nacionale digjitale multiplekse, në pajtim me ligjin."

Neni 60

Në nenin 76 paragrafi (2) pas fjalëve: "pajisje terminale" në fund të fjalisë, pika zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "dhe/ose me Planin për dedikim të shtrirjeve të radiofrekuencave në Republikën e Maqedonisë".

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Agjencia jep mendime dhe bashkëpunon me institucionet kompetente, lidhur me çështjet për importin dhe përdorimin e pajisjes radio terminale dhe telekomunikuese."

Neni 61

Në nenin 80 pika g) në fund të fjalisë shtohen fjalët: "dhe nëse nuk janë të paguara të gjitha kompensimet të cilat në pajtim me këtë ligj ka qenë i obliguar që t'i paguajë".

Në pikën d) pas fjalëve: "me kusht" shtohen fjalët: "që t'i ketë paguar të gjitha kompensimet të cilat në pajtim me këtë ligj ka qenë i obliguar t'i paguajë dhe".

Neni 62

Në nenin 82 paragrafi (2) pas fjalës "Agjencia" shtohen fjalët: "para se ta marrë të drejtën për shfrytëzimin e numrave dhe serive të numrave të ndarë me detyrë zyrtare".

Në paragrafin (5) fjalët: "e pas njoftimit me shkrim nga Agjencia" shlyhen.

Neni 63

Neni 84 ndryshohet si vijon:

"(1) Bartja e numrit është e drejtë e të gjithë parapaguesve të shërbimeve telefonike publike (fikse ose mobile), ta mbajnë numrin pavarësisht nga operatori ose dhënësi, i cili e siguron shërbimin:

a) kur bëhet fjalë për numra gjeografikë, në lokacion të caktuar dhe

b) kur bëhet fjalë për numra jogjeografikë, në cilindo qoftë lokacion.

(2) Të gjithë operatorët e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimit publik të cilët mundësojnë shërbime publike telefonike (fikse ose mobile), janë të obliguar që parapaguesve të tyre t'ua mundësojnë bartjen e numrave.

(3) Numrat nuk barten nga rrjetet e komunikimit publik fiks në rrjetet e komunikimit publik mobil dhe anasjelltas.

(4) Operatori mundet për bartjen e numrave në operator tjetër, t'u arkëtojë operatorëve dhe parapaguesve ose operatorëve shumë të njëherëshme, për mbulimin e shpenzimeve për bartjen e numrit. Shuma e njëhershme për mbulimin e shpenzimeve për bartjen e numrit, duhet të parashihet në marrëveshjet për interkoneksion, kurse shpenzimet (administrative) të drejtpërdrejta, nëse ka, e arkëtohen nga parapaguesit, nuk guxon të jenë destimuluese për shfrytëzimin e këtij shërbimit. Agjencia me vendim mund ta përcaktojë shumën maksimale të njëhershme që duhet të parashihet në marrëveshjet për interkoneksion.

(5) Operatorët janë të obliguar që t'i bartin shpenzimet për adaptimin e rrjeteve të tyre që të mundësojnë bartje dhe shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të atilla."

Neni 64

Në nenin 95 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Agjencia me rregulla nënligjore e përcakton llojin dhe përmbytjen e të dhënave të cilat operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe/ose dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik janë të obliguar që t'i shpallin, si dhe të dhënat të cilat i shpall Agjencia, e me të cilat do t'u mundësojë shfrytëzuesve që të bëjnë zgjedhje të lirë të shërbimeve të komunikimit, në bazë të kullitetit dhe çmimit të shërbimeve."

Neni 65

Në nenin 96 pas paragrafit (4) shtohet paragraf i ri (5), si vijon:

"(5) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që të mbajnë evidencë për të gjitha marrëdhëniet e vendosura të parapaguesit me shfrytëzuesit, e cila veçanërisht duhet të përmbyjë të dhëna për:

a) emrin, mbiemrin dhe adresën, kurse për personin juridik emrin dhe selinë e personit juridik dhe

b) numrin e amzës ose numrin e dokumentit për udhëtim, kurse për personin juridik numrin tatimor të personit juridik.”

Neni 66

Në nenin 99 paragrafi (1) fjala “unik” zëvendësohet me fjalën “e plotë”.

Neni 67

Në nenin 101 paragrafi (1) fjalët: “kontroll të” shlyhen.

Paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Parapaguesve pa kompensim u dorëzohet faturë e detajuar për të gjitha llojet e shërbimeve telefonike që i ka shfrytëzuar parapaguesi pa pasqyrë të të dhënave të veçanta, e me kërkesë të parapaguesit edhe me pasqyrë të të dhënave të veçanta për të gjitha llojet e shërbimeve telefonike, në afat prej pesë ditëve të punës nga dita e pranimit të kërkesës.”

Në paragrafin (4) pika d) alineja 4, pas fjalës “mobile” shtohen fjalët “dhe/ose fikse.”

Neni 68

Pas nenit 101 shtohet nen i ri 101-a, si vijon:

"Neni 101-a

Shërbimet me vlerë të shtuar

(1) Operatorët, përkatësisht dhënësit e shërbimeve me vlerë të shtuar, janë të obliguar që gjatë shpalljes së shërbimeve të tyre ta japin përshkrimin e shërbimit dhe çmimin e tij në mënyrë të lehtë dhe të qartë. Ndalohet që shfrytëzuesit e shërbimeve të sillen në huti me dhënien e informatave të gabuara ose të pavërteta, ose me fshehjen e informatave të rëndësishme, siç është çmimi i shërbimit ose kufizimet për moshën e shfrytëzuesit të shërbimit.

(2) Operatorët, përkatësisht dhënësit e shërbimit me vlerë të shtuar, janë të obliguar që në fillim të çdo thirrjeje të shërbimit me vlerë të shtuar, të sigurojë paralajmërim për çmimin e thirrjes dhe fillimin e arkëtimit, si dhe mundësimin e ndërprerjes së thirrjes pas paralajmërimit në afat të arsyeshëm, e para fillimit të arkëtimit të thirrjes.

(3) Nëse parapaguesi i parashtron kundërshtim operatorit, përkatësisht dhënësit të shërbimeve telefonike publike lidhur me lartësinë e faturës për shërbimin e siguruar me vlerë të shtuar ose kundërshtim lidhur me kualitetin e shërbimit të siguruar, operatori ose dhënësi i shërbimeve telefonike publike, është i obliguar që të bëjë kontroll të kundërshtimit dhe të njëjtin t'ia kalojë operatorit, përkatësisht dhënësit i cili e siguron shërbimin me vlerë të shtuar, në afat prej pesë ditësh nga dita e pranimit të kundërshtimit. Operatori, përkatësisht dhënësi i shërbimeve telefonike publike së bashku me kundërshtimin është i obliguar që operatorit, përkatësisht dhënësit i cili e siguron shërbimin me vlerë të shtuar t'ia dorëzojë emrin, mbiemrin dhe adresën e parapaguesit, si dhe të dhënat e kontrolluara për faturën ose shërbimin kontestues.

(4) Operatori, përkatësisht dhënësi i shërbimit me vlerë të shtuar, doemos duhet të vendosë për kundërshtimin në afat prej dhjetë ditësh nga dita e pranimit të të njëjtit.

(5) Obligimet e ndërsjella nga paragrafët (3) dhe (4) të këtij neni, më afërsisht rregullohen me marrëveshje të lidhur ndërmjet operatorit, përkatësisht dhënësit të

shërbimeve telefonike publike dhe operatorit, përkatësisht dhënësit të shërbimit me vlerë të shtuar. Dispozitat themelore të kësaj marrëveshjeje janë pjesë përbërëse e kushteteve të përgjithshme për qasje dhe shfrytëzim të shërbimeve telefonike publike të operatorit, përkatësisht dhënësit të shërbimeve telefonike.

(6) Shfrytëzuesit e shërbimeve i fillojnë shërbimet me vlerë të shtuar përmes numrave të veçantë, të ndarë në pajtim me Planin për numeracion.

(7) Mënyra dhe kushtet për sigurimin e shërbimeve me vlerë të shtuar, duke i përfshirë edhe masat për mënjanimin e mashtrimeve dhe veprimeve të kundërligjshme në lidhje me sigurimin e shërbimeve me vlerë të shtuar, më afërsisht përcaktohen me rregullën nga neni 95 paragrafi (2) të këtij ligji.”

Neni 69

Në nenin 102 paragrafi (8) ndryshohet si vijon:

“Agjencia vendos për kundërshtimin e parapaguesit në afat prej 42 ditësh nga dita e pranimit.”

Neni 70

Në nenin 104 paragrafi (6) ndryshohet si vijon:

“Nëse parapaguesi parashtron kundërshtim në lidhje me vlerën e faturës, operatori nuk guxon të veprojë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, deri në miratimin e vendimit përfundimtar në pajtim me nenin 102 të këtij ligji, ndërsa parapaguesi është i obliguar që ta paguajë shumën e parapagimit mujor në afatin e caktuar. Nëse parapaguesi nuk e paguan shumën e parapagimit mujor në afatin e caktuar, operatori ka të drejtë të veprojë në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni.”

Neni 71

Në nenin 111 paragrafi (2) fjala “përgjim” shlyhet, ndërsa fjalët: “nenit 115” zëvendësohen me fjalët: “neneve 112,114, 115-a dhe 155-b”.

Neni 72

Në nenin 112 paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që t'i ruajnë të dhënat e papërpunuara për komunikim për 24 muajt e fundit.”

Pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafë të rinj (6), (7) dhe (8), si vijon:

“(6) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që të dhënat për qarkullim nga paragrafi (1) i këtij neni, t'i ruajnë në Republikën e Maqedonisë.

(7) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që me kërkesë të organeve shtetërore kompetente t'ua dorëzojnë të dhënat për komunikim, kur kjo është e nevojshme për parandalimin ose zbulimin e veprave penale, për udhëheqjen e procedurës penale ose kur këtë e kërkojnë interesat për sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së Maqedonisë.

(8) Organit të autorizuar për ndjekjen e komunikimeve, operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që t'i mundësojnë qasje të përhershme dhe të drejtpërdrejtë në rrjetet e komunikimit elektronik, si dhe kushte për marrje të pavarur të të dhënave për komunikim.”

Paragrafi (6) bëhet paragrafi (9).

Neni 73

Në nenin 114 paragrafi (6) fjalët: "Nëse teknikisht është e mundur" shlyhen, pika në fund të fjalisë zëvendësohet me presje dhe shtohen fjalët: "në mënyrën përkatëse teknike".

Pas paragrafit (6) shtohen katër paragrafë të rinj (7), (8), (9) dhe (10), si vijojnë:

"(7) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që me kërkesë të organeve shtetërore kompetente t'ua dorëzojnë të dhënat për lokacionin momental gjeografik, fizik ose logjik të pajisjes terminale të parapaguesëve të tyre, përkatësisht shfrytëzuesve, pavarësisht nga aktiviteti i tyre telekomunikues, kur kjo është e nevojshme për shkak të parandalimit ose zbulimit të veprave penale, për shkak të udhëheqjes së procedurës penale ose kur këtë e kërkojnë interesat për sigurinë dhe mbrojtjen e Republikës së Maqedonisë, në mënyrë të përcaktuar me ligj.

(8) Organit kompetent për ndjekjen e komunikimeve, operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që t'i mundësojnë qasje të drejtpërdrejtë dhe të përhershme në rrjetet e komunikimit elektronik të tyre, si edhe kushte për përcaktimin e pavarur të lokacionit momental gjeografik, fizik ose logjik të pajisjes terminale të parapaguesëve të tyre, përkatësisht shfrytëzuesve, pavarësisht nga aktiviteti i tyre telekomunikues.

(9) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që me kërkesën e organeve shtetërore kompetente për arsyet e shënuara në paragrafin (7) të këtij neni, t'u dorëzojnë të dhëna për pajisjen terminale e cila është paraqitur në lokacionin e caktuar gjeografik, fizik ose logjik, në mënyrë të përcaktuar me ligj.

(10) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që t'i ruajnë të dhënat nga paragrafi (9) i këtij neni, për 48 orët e fundit."

Neni 74

Titulli i nenit 115 dhe neni 115 dhe ndryshohen si vijojnë:

" Pajisja dhe interfejsi për ndjekje të komunikimeve

(1) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që me shpenzimin e vet të sigurojnë pajisje adekuate dhe interfejs për zbatimin e masës për ndjekjen e komunikimeve, e cila do të zbatohet me kushtet dhe në mënyrën e përcaktuar me ligj.

(2) Me pajisje nga paragrafi (1) i këtij neni, nënkuptohet edhe vendosja e vijave telekomunikuese dhe pajisja telekomunikuese për bartje në lokacionin e organit kompetent për ndjekjen e komunikimeve.

(3) Për çdo përsosje të rrjetit të komunikimit elektronik ose inkorporimi të shërbimit të ri të komunikimit, operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që ta njoftojnë organin e autorizuar për ndjekjen e komunikimeve dhe me shpenzimin e vet të sigurojnë pajisje dhe interfejs për ndjekjen e komunikimeve në përputhje me përsosjen, përkatësisht me shërbimin e ri të komunikimit.

(4) Për çdo blerje të pajisjes dhe të interfejsit nga paragrafët (1) dhe (3) të këtij neni, operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që nga organi i autorizuar për ndjekjen e komunikimeve të kërkojnë specififikim teknik për llojin dhe karakteristikat e pajisjes dhe të interfejsit.

(5) Operatorët e rrjetit të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që të sigurojnë mirëmbajtje të përhershme dhe kryerjen e papenguar të funksionit të ndjekjes së komunikimeve."

Neni 75

Pas nenit 115 shtohen dy nene të reja 115-a dhe 115-b, si vijojnë:

"Neni 115-a

Masat dhe aktivitetet për mundësimin e ndjekjes së komunikimeve

(1) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që t'i mundësojnë organit të autorizuar për ndjekjen e komunikimeve, ndjekjen e komunikimeve në kohë reale. Informata për komunikimin e ndjekur duhet të jetë në disponim menjëherë pas përfundimit të komunikimit, ndërsa ndjekja e komunikimit duhet të jetë pandërprerje gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj.

(2) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që të sigurojnë lidhje të saktë dhe të njëkuptimtë të informatave për komunikimin e ndjekur me përmbajtjen e komunikimit që ndiqet.

(3) Në rast kur operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik kanë inkorporuar mbrojtje të fshehtësisë, janë të obliguar që ta mënjanojnë mbrojtjen e fshehtësisë, përkatësisht të përdorin sistemin e dekodimit, para dorëzimit të përmbajtjes së shërbimit të komunikimit të organi i autorizuar për ndjekjen e komunikimeve.

(4) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, duhet të sigurojnë që personi komunikimet e të cilit ndiqen ose personi tjetër i paautorizuar të mos vërejë asnjëfarë ndryshimi në kualitetin e shërbimit të komunikimit, i cili mund të shkaktohet me zbatimin e masës për ndjekje të komunikimeve. Funkcionimi i shërbimit të komunikimit të ndjekur, duhet të mbetet e pandryshuar për personin komunikimet e të cilit ndiqen.

(5) Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, duhet të garantojnë siguri dhe kualitet të njëjtë ose më të madh të shërbimit të komunikimit të ndjekur, nga siguria dhe kualiteti i shërbimeve të komunikimit që i janë mundësuar personit komunikimet e të cilit ndiqen.

Neni 115-b

Ruajtja dhe mbrojtja e të dhënave për ndjekjen e komunikimeve

Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që të dhënat për pajisjen, interfejsin dhe të gjitha të dhënat tjera të cilat kanë të bëjnë me zbatimin e masës për ndjekjen e komunikimeve, t'i ruajnë si informatë të klasifikuar dhe t'u sigurojnë mbrojtje në pajtim me ligjin."

Neni 76

Në nenin 119 paragrafi (3) fjalët: "arkëtohet me kompensim real" zëvendësohen me fjalët: "është falas".

Neni 77

Në nenin 121 shtohet paragrafi i ri (4), si vijon:

"(4) Agjencia bashkëpunon me Inspektoratin Shtetëror të Tregut, në lidhje me punët që kanë të bëjnë me mjetet për qasje të kushtëzuar."

Neni 78

Në nenin 134 paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e këtij ligji, si dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji, si dhe obligimet ose masat e imponuara nga Agjencia, i kryen Agjencia nëpërmjet inspektorëve për komunikime elektronike."

Pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri (3), si vijon:

"(3) Mbikëqyrje mbi ligjshmërinë e punës së Agjencisë, kryen organi i administratës shtetërore kompetent për punët nga sfera e komunikimeve elektronike."

Neni 79

Në nenin 135 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Nëse inspektorit gjatë kryerjes së mbikëqyrjes nuk i mundësohet hyrje në lokalin ku është vendosur pajisja e komunikimit elektronik dhe mjetet teknike, inspektori këtë mund ta kryejë me urdhër të lëshuar nga gjykata kompetente."

Në paragrafin (8) fjala "Pas" në fillim të fjalisë zëvendësohet me fjalën "Për".

Në paragrafin (9) fjalia e dytë shlyhet.

Neni 80

Në nenin 136 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Në rast të shkeljes së dispozitave të këtij ligji, rregullave të miratuara në bazë të tij ose të obligimeve ose masave të imponuara nga Agjencia, drejtori i Agjencisë mund të miratojë aktvendim me të cilin do të:".

Neni 81

Titulli i nenit 137-a dhe neni 137-a dhe ndryshohen si vijojnë:

"Parandalimi i konkurrencës së tregut

(1) Operatori me fuqi të konsiderueshme tregu në tregun relevant, nëse në afatin e përcaktuar në nenin 45 paragrafi (4) të këtij ligji nuk e shpall ofertën referente për interkoneksion dhe/ose qasje ose ofertën referente për qasje të lirë në nyjen lokale në ueb faqen e tij, ose të njëjtat nuk i zbaton në mënyrë të përcaktuar në nenin 45 paragrafi (5) të këtij ligji, me çfarë e parandalon konkurrencën në treg dhe me këtë për vete fiton dobi pronësore, do të dënohet për veprë penale me dënim me para prej 100 000 deri në 30 milionë denarë.

(2) Personi përgjegjës i operatorit me fuqi të konsiderueshme tregu në tregun relevant, për veprën nga paragrafi (1) të këtij neni do të dënohet me dënim me burg prej një deri në pesë vite.

(3) Krahas dënimit me burg nga paragrafi (2) i këtij neni, personit përgjegjës për të njëjtën veprë i shqiptohet edhe ndalim i përkohshëm për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës së veçantë në kohëzgjatje prej një deri në tre vite."

Neni 82

Pas nenit 137-a shtohet neni i ri 137-b, si vijon:

"Neni 137-b

Shfrytëzimi i radiofrekuencave pa leje

(1) Personi juridik i cili shfrytëzon radiofrekuenca pa leje për shfrytëzim të radiofrekuencave për kryerjen e veprimtarisë radiodifuzive dhe me këtë për vete fiton dobi pronësore, do të dënohet për veprë penale me dënim me para prej 100 000 deri në 30 milionë denarë.

(2) Personi përgjegjës i personit juridik ose personit fizik për veprën nga paragrafi (1) i këtij neni, do të dënohet me dënim me burg prej një deri në pesë vite.

(3) Krahas dënimit me burg nga paragrafi (2) i këtij neni, personit përgjegjës ose personit fizik për të njëjtën veprë, i shqiptohet edhe ndalim i përkohshëm për kryerjen e profesionit, veprimtarisë ose detyrës së veçantë në kohëzgjatje prej një deri në tre vite."

Neni 83

Neni 138 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 7% deri 10% nga të hyrat e përgjithshme vjetore të personit juridik (e shprehur në shumë absolute), të realizuara në vitin afarist që i paraprin vitit kur është kryer kundërvajtja ose nga të hyrat e përgjithshme të realizuara për periudhë më të shkurtër nga viti që i paraprin kundërvajtjes, nëse në atë vit personi juridik ka filluar të punojë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk dorëzon notifikim në Agjenci para fillimit të ndërtimit dhe përdorimit të rjetit publik të komunikimit ose sigurimit të shërbimeve publike të komunikimit (neni 28 paragrafi (1));

2) e vendos pajisjen e komunikimit ose të orientimit jashtë Republikës së Maqedonisë (neni 29-a paragrafi (2));

3) nuk mban kontabilitet të posaçëm, për aktivitetet lidhur me sigurimin e shërbimeve të komunikimit publik (neni 31 paragrafët (1) dhe (2));

4) nuk dorëzon raport për shumën e të hyrave të përgjithshme (neni 32 paragrafi (3));

5) shërbimin universal nuk e siguron në pajtim me nenin 33 të këtij ligji;

6) fiton pronësi me të cilën zvogëlohet konkurrenca në tregun e caktuar relevant (neni 43 paragrafi (1));

7) nuk i përgjigjet kërkesës për qasje ose lidhje të ndërsjellë, ose nuk lidh marrëveshje për lidhje të ndërsjellë në afatet e përcaktuara në nenin 44 paragrafi (4) të këtij ligji;

8) nuk i përmbush kërkesat për interkoneksion ose qasje, në pajtim me nenin 44 paragrafi (5) të këtij ligji;

9) nuk vepron sipas obligimit për interkoneksion, të imponuar nga Agjencia në pajtim me nenin 44 paragrafi (11) të këtij ligji;

10) nuk siguron transparencë gjatë interkoneksionit ose qasjes (neni 45 paragrafët (1) dhe (2));

11) nuk i shpall ofertat referente nga neni 45 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji, në afat prej pesë ditësh nga dita e marrjes së lejes nga Agjencia në ueb faqen e tij (neni 45 paragrafi (4));

12) nuk i aplikon çmimet nga ofertat e lejuara referente, në ditën e parë të muaji i ardhshëm (neni 45 paragrafi (5));

13) nuk vepron për kërkesën e Agjencisë për ndryshime të ofertave të lejuara referente, nga neni 45 paragrafët (2) dhe (3) të këtij ligji (neni 45 paragrafi (9));

14) nuk siguron trajtim të njëjtë për interkoneksion ose qasje, (neni 46 paragrafi (11));

15) nuk mban kontabilitet të veçantë për aktivitetet lidhur me interkoneksionin dhe/ose qasjen (neni 47 paragrafi (1));

16) nuk e dorëzon dokumentacionin e kontabilitetit, duke i përfshirë edhe të dhënat e marra nga palët e treta (neni 47 paragrafi (3));

17) nuk harmonizohet me obligimet për kontrollin e çmimeve dhe kontabilitetin e shpenzimeve (neni 48 paragrafi (1));

18) nuk harmonizohet me obligimet për rregullimin e çmimeve të shitjes me pakicë (neni 49 paragrafët (1) dhe (2));

19) nuk harmonizohet me obligimet lidhur me mundësimin e pakos minimale të linjave të huazuara (neni 50 paragrafi (1));

20) nuk harmonizohet me obligimet për lejimin e qasjes dhe shfrytëzimit të mjeteve specifike të rrjetit (neni 51 paragrafët (1) dhe (3));

21) nuk harmonizohet me obligimet për mundësimin e zgjedhjes së operatorit dhe parazgjedhjes së operatorit ose dhënësit të shërbimeve publike të komunikimit (neni 52);

22) shfrytëzon radiofrekuenca pa leje për shfrytëzim të radiofrekuencave neni (58 paragrafi (1));

23) shfrytëzon numra dhe seri numrash pa aktvendim për ndarjen e numrave dhe serive të numrave (neni 78);

24) nuk dorëzon të dhëna për llojin dhe lokacionin e rrjetit dhe mjeteve, te organi kompetent për planifikim hapësinor dhe ndërtimtari (neni 94 paragrafi (4));

25) nuk mban evidencë për të gjitha marrëdhëniet e vendosura parapaguese (neni 96 paragrafi (5)).

26) kryen ndjekje, ndërprerje, incizim, ruajtje, bartje dhe riorientim të komunikimeve dhe të dhënave, në raste të ndaluara me këtë ligj (neni 111 paragrafi (2));

27) nuk i ruan të dhënat për komunikim për 24 muajt e fundit, ose nuk i ruan në Republikën e Maqedonisë (neni 112 paragrafët (1) dhe (6));

28) organit kompetent për ndjekjen e komunikimeve nuk i mundësojnë qasje të përhershme dhe të drejtpërdrejta në rrjetet e tyre të komunikimit elektronik, si dhe kushte për përpunim të pavarur të të dhënave për komunikim (neni 112 paragrafi (8));

29) organit të autorizuar për ndjekjen e komunikimeve, nuk i mundësojnë qasje të përhershme dhe të drejtpërdrejta në rrjetet e tyre të komunikimit elektronik, si edhe kushte për përcaktim të pavarur të lokacionit momental gjeografik, fizik ose logjik të pajisjes terminale të parapaguesve të vet, përkatësisht shfrytëzuesve, pavarësisht nga aktiviteti i tyre telekomunikues (neni 114 paragrafi (8));

30) nuk siguron me shpenzime të veta pajisje përkatëse dhe interfejs për ndjekje ligjore të komunikimeve (neni 115 paragrafët (1) dhe (3));

31) nuk i merr masat dhe aktivitetet për mundësimin e ndjekjes së komunikimeve (neni 115-a);

32) nuk i ruan dhe mbron të dhënat për ndjekjen e komunikimeve (neni 115-b);

33) inspektorit për komunikime elektronike nuk i mundëson hyrje në lokal, anije ose në mjet tjetër lundrues ose mjet fluturues ku janë vendosur pajisja e komunikimit dhe mjetet teknike, ose nuk ia dorëzon të dhënat dhe dokumentacionin e nevojshëm për kryerjen e mbikëqyrjes inspektuese (neni 135 paragrafi (4));

34) inspektorit për komunikime elektronike nuk ia mundëson vulosjen e pajisjes (neni 135 paragrafi (6));

35) inspektorit për komunikime elektronike nuk ia mundëson konfiskimin e pajisjes (neni 135 paragrafi (9));

36) nuk vepron sipas aktvendimit të drejtorit (neni 136 paragrafi (3)) dhe

37) nuk i respekton afatet e përcaktuara në nenin 146 të këtij ligji.

(2) Gjobë në shumë prej 6 000 deri në 10 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës në personin juridik edhe tregtarit individual, për kundërvajtjen nga paragrafi (1) i këtij neni, përveç për pikat 10 dhe 11."

Neni 84

Neni 139 ndryshohet si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 4% deri 7% nga të hyrat e përgjithshme vjetore të personit juridik (e shprehur në shumë absolute), të realizuara në vitin afarist që i paraprin vitit kur është kryer kundërvajtja ose nga të hyrat e përgjithshme të realizuara për periudhë më të shkurtër nga viti që i paraprin kundërvajtjes, nëse në atë vit personi juridik ka filluar të punojë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) me kërkesë të Agjencisë nuk dorëzon raport, informatë ose të dhënë (neni 23 paragrafi (3));

2) nuk i zbaton kushtet themelore për rrjetet publike të komunikimit elektronik dhe infrastrukturave të komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukturore shoqëruese, të përcaktuara në nenin 29 të këtij ligji;

3) nuk i ndërton, përdor dhe mirëmban rrjetet publike të komunikimit elektronik dhe infrastrukturat e komunikimit elektronik dhe kapacitetet dhe mjetet infrastrukturore shoqëruese, të përcaktuara në nenin 29-a të këtij ligji;

4) kryen punë në zonën e infrastrukturës së komunikimit elektronik dhe kapaciteteve dhe mjeteve infrastrukturore shoqëruese, në kundërshtim me nenin 29-b të këtij ligji;

5) nuk i ndërton dhe nuk i vendos objektet dhe mjetet e rrjeteve publike të komunikimi, në mënyrë me të cilën do të mundësohet përdorimi i tyre i përbashkët (neni 30 paragrafi (1));

6) nuk vepron sipas vendimit të Agjencisë, me të cilin është përcaktuar lartësia e kompensimit për përdorim të përbashkët të objekteve të rrjeteve të komunikimit publik dhe mjeteve të komunikimit (neni 30 paragrafi (7));

7) nuk dorëzon raport për të hyrat e përgjithshme në pajtim me nenin 32 paragrafi (3) të këtij ligji;

8) nuk i azhurnon rregullisht të dhënat në regjistrin e plotë telefonik dhe në shërbimin telefonik për informata neni (34 paragrafi (5));

9) kryen diskriminim gjatë përfshirjes së të dhënave të marra prej operatorëve të ndryshëm në regjistrin e plotë telefonik dhe në evidencën e shërbimit për informata, ose nuk u dorëzon të dhëna për parapaguesit e vet dhënësve të shërbimit universal, për sigurimin e regjistrit të plotë telefonik dhe shërbimit për informata (neni 34 paragrafi (6));

10) nuk siguron çmime të njëjta për shërbimet e veçanta të përfshira me shërbim universal në tërë territorin e Republikës së Maqedonisë (neni 36 paragrafi (2));

11) nuk i përcakton çmimet dhe kushtet e përgjithshme për pagesë të shërbimit të caktuar universal, në mënyrë të përcaktuar në pajtim me nenin 36 paragrafi (4) të këtij ligji;

12) nuk ka siguruar mundësi për kufizimin e shfrytëzimit të shërbimeve (neni 36 paragrafi (6));

13) nuk i shpall çmimet e shërbimeve të përfshira me shërbimin universal (neni 36 paragrafi (7));

14) nuk arrin vlerat kufitare të parametrave teknike për cilësi, së paku tre herë me radhë (neni 37 paragrafi (5));

15) nuk paguan mjete për kompensimin e shpenzimeve reale për kryerjen e shërbimit universal, në shumë dhe afat të përcaktuar nga Agjencia (neni 39 paragrafi (3));

16) nuk i dorëzon të dhëna Agjencisë për të hyrat e realizuara nga sigurimi i rrjeteve dhe shërbimeve publike të komunikimit (neni 39 paragrafi (4));

17) e pengon Agjencinë ose revizorin e autorizuar nga Agjencia, që t'i kontrollojë të dhënat dhe t'i përcaktojë të hyrat (neni 39 paragrafi (5));

18) nuk e mbron fshehtësinë e të dhënave, të shkëmbyera gjatë lidhjes të marrëveshjeve për interkoneksion ose qasje (neni 44 paragrafi (3));

19) nuk i dorëzon marrëveshjet për interkoneksion (neni 44 paragrafi (6) dhe (7));

20) e bart ose e lëshon të drejtën për shfrytëzim të radiofrekuencave, pa pëlqim paraprak të Agjencisë (neni 71 paragrafi (1));

21) nuk e mundëson transfertin e numrit për parapaguesit e vet (neni 84 paragrafi (2));

22) nuk vepron në pajtim me nenin 84 paragrafi (4) dhe (5) të këtij ligji;

23) nuk shpall informata transparente për çmimet, tarifatat dhe kushtet e përgjithshme për qasje dhe shfrytëzim të shërbimeve të komunikimit publik (neni 95 paragrafi (1));

24) i sjell në huti, shfrytëzuesit e shërbimeve me dhënie informatave të gabuara ose të pavërteta, ose me fshehjen e informatave të rëndësishme (neni 101-a paragrafi (1));

25) nuk siguron në fillim të çdo thirrjeje të shërbimit me vlerën e shtuar, paralajmërim për çmimin e thirrjes dhe fillimin e arkëtimit, si dhe mundësimin e ndërprerjes së thirrjes pas paralajmërimit në afat të arsyeshëm, e para fillimit të arkëtimit të thirrjes (neni 101-a paragrafi (2));

26) dispozitat themelore të marrëveshjes së lidhur me dhënie shërbimit me vlerë të shtuar, nuk i përfshin në kushtet e përgjithshme për qasje dhe shfrytëzim të shërbimeve të komunikimit publik (neni 101-a paragrafi (5));

27) nuk i zbaton masat për mënjanimin e mashtrimeve dhe të veprimeve kundërligjore (neni 101-a paragrafi (7));

28) nuk i njofton shfrytëzuesit dhe Agjencinë për kufizimet ose ndërprerjet e qasjes në shërbimet e tyre, në pajtim me nenin 103 paragrafi (2) të këtij ligji;

29) e kufizon qasjen në shërbime, i përjashton parapaguesit ose e prish marrëveshjen në mënyrë e cila nuk është paraparë në marrëveshjen parapaguese (neni 104 paragrafi (1));

30) vendos masa për shkelje të caktuara në mënyrë joproportionale dhe diskriminuuese (neni 104 paragrafi (2));

31) nuk e njofton me shkrim parapaguesin për shkeljen e bërë dhe nuk i cakton afat për përmbyshjen e obligimeve të kontraktuara (neni 104 paragrafi (3));

32) zbaton masë në rastin kur parapaguesi ka vepruar në pajtim me nenin 104 të këtij ligji;

33) bën lëshim të përjashtimit të parapaguesit për shërbimin e papaguar ose më vonë të paguar, bile edhe nëse përjashtimi i atillë teknikisht është i mundshëm (neni 104 paragrafi (7));

34) nuk miraton dhe nuk i dorëzon Agjencisë, Plan për masa në rast të ndërprerjes së rrjetit, gjendjes së luftës ose të jashtëzakonshme ose fatkeqësisë elementare, ose nuk i zbaton masat e Planit të masave gjatë tërë zgjatjes së rrethanave ose ngjarjes e cila e ka shkaktuar zbatimin e tyre (neni 106 paragrafi (1) dhe (3));

35) me masat e Planit të masave, nuk siguron qasje të papenguar dhe shfrytëzim të numrave për thirrje urgjente (neni 106 paragrafi (2));

36) nuk e përshtat rrjetin e vet për sigurimin e prioritetit të komunikimeve (neni 107 paragrafi (1));

37) nuk vepron sipas ngarkimit nga ana e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, në pajtim me nenin 107 paragrafi (3) të këtij ligji;

38) nuk vepron sipas urdhrat të ministrit kompetent për komunikime elektronike, në pajtim me nenin 107 paragrafi (5) të këtij ligji;

39) nuk miraton masa përkatëse teknike dhe organizative, për mbrojtjen e rrjetit dhe/ose shërbimeve të veta (neni 110 paragrafi (1) dhe (2));

40) nuk i njofton parapaguesit e vet për rreziqet e veçanta për sigurinë e rrjetit (neni 110 paragrafi (3));

41) nuk siguron mbrojtje të fshehtësisë së komunikimeve elektronike (neni 111 paragrafi (3));

42) grumbullon për vete ose për palë tjetër informata për përmbajtjen, faktet dhe rrethanat e porosive të emituara, duke e tejkualuar kufirin minimal të domosdoshëm, të rëndësishëm për sigurimin e 62 shërbimeve specifike elektronike, ose lëshon që të shfrytëzojë informata të këtilla vetëm për sigurimin e shërbimeve të atilla dhe harmonizim me punët e kontraktuara në lidhje me to (neni 111 paragrafi (5));

43) nuk i njofton shfrytëzuesit në mënyrë të qartë dhe të kuptueshme për kontrollin dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave, lëshon që të ofrojë mundësi për refuzimin e përpunimit të atillë dhe lëshon që të marrë pëlqim nga shfrytëzuesi para përpunimit të të dhënave (neni 111 paragrafi (8));

44) i përpunon të dhënat për komunikim pa pëlqim të marrë nga parapaguesi ose shfrytëzuesi (neni 112 paragrafi (3));

45) mundëson që të dhënat për bartje të përpunohen nga persona të cilët nuk janë kompetentë (neni 112 paragrafi (5));

46) nuk i përpunon të dhënat për lokacion, në pajtim me nenin 114 paragrafi (1) të këtij ligji;

47) e kufizon të drejtën e shfrytëzuesit ose parapaguesit që përkohësisht ta refuzojnë përpunimin e të dhënave për lokacion (neni 114 paragrafi (4));

48) mundëson që të dhënat për lokacion të përpunohen nga persona të cilët nuk janë kompetentë (neni 114 paragrafi (5));

49) nuk kërkon specifikim teknik për blerjen e pajisjeve dhe të interfejsit për ndjekjen e komunikimeve, nga organi i autorizuar për ndjekjen e komunikimeve (neni 115 paragrafi (4));

50) i shfrytëzon komunikimet elektronike për marketing të drejtpërdrejtë, pa pëlqim të parapaguesit (neni 117 paragrafi (1));

51) e shfrytëzohet adresën elektronike të konsumatorëve për marketing të drejtpërdrejtë, pa u mundësuar konsumatorëve që ta pengojnë shfrytëzimin e atyre adresave (neni 117 paragrafi (2));

52) e fsheh identitetin ose jep adresë të pavlefshme, për marketing të drejtpërdrejtë me shfrytëzimin e komunikimeve elektronike (neni 117 paragrafi (3));

53) me kërkesë të Agjencisë nuk siguron qasje në interfejsët e programeve aplikuese ose në udhëzimet e programit elektronik në kushte të drejta, përkatëse dhe jodiskriminuese (neni 120 paragrafi (3));

54) sistemet me qasje të kushtëzuar, nuk posedojnë cilësi teknike të cilat operatorëve do t'u mundësojnë kontroll të tërësishëm (neni 121 paragrafi (1));

55) nuk siguron ndihmë teknike në kushte të drejta, të arsyeshme dhe jodiskriminuese (neni 121 paragrafi (2) dhe

56) nuk mban kontabilitet të posaçëm për shërbimet me qasje të kushtëzuar (neni 121 paragrafi (3)).

(2) Gjohë në shumë prej 1 500 deri në 8 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës te personi juridik dhe tregtarit individual për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni.

Neni 85

Neni 140 ndryshohet si vijon:

(1) Gjohë në shumë prej 2% deri 4% nga të hyrat e përgjithshme vjetore të personit juridik (e shprehur në shumë absolute), të realizuara në vitin afarist që i paraprin vitit kur është kryer kundërvajtja ose nga të hyrat e përgjithshme të realizuara për periudhën më të shkurtër nga viti që i paraprin kundërvajtjes, nëse në atë vit personi juridik ka filluar të punojë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:

1) nuk e paguan kompensimin për mbikëqyrje të tregut për komunikime elektronike, në afatin e përcaktuar me nenin 32 paragrafi (4) të këtij ligji;

2) nuk i paguan mjetet për kompensimin e shpenzimeve reale për kryerjen e shërbimit universal, në afatin e përcaktuar me nenin 39 paragrafi (3) të këtij ligji;

3) nuk punon në pajtim me lejen për shfrytëzimin e radiofrekuencave (neni 67 dhe 68);

4) nuk e paguan kompensimin për shfrytëzimin e radiofrekuencave, në afatin e përcaktuar me nenin 75 paragrafi (8) të këtij ligji;

5) nuk vepron në pajtim me aktvendimin për ndarjen e numrave dhe serive të numrave (neni 80);

6) nuk e paguan kompensimin për shfrytëzimin e numrave dhe serive të numrave të ndara, në afat të përcaktuar me nenin 83 paragrafi (6) të këtij ligji;

7) nuk i planifikon rrjetet e komunikimit publik në mënyrë që të mundësojë pengesë dhe rrezikim minimal të pronësisë private (neni 88 paragrafi (2));

8) nuk merr masa për evitimin e dëmeve mbi pronën e patundshme në pronësi private (neni 90 paragrafi (2));

9) marrëveshja parapaguese nuk i përmban të gjitha elementet e përcaktuara (neni 96 paragrafi (1));

10) nuk i njofton parapaguesit e vet për ndryshimet e propozuara në kushtet nga marrëveshja parapaguese (neni 96 paragrafi (3));

11) nuk siguron faturë me paraqitje të detajuar për kontrollin e shumës së arkëtuar për shërbimin (neni 101 paragrafi (1));

12) parapaguesve nuk u dorëzon faturë të detajuar pa kompensim (neni 101 paragrafi (3));

13) nëse fatura e detajuar nuk përmban të dhëna të caktuara me nenin 101 paragrafi (4) të këtij ligji;

14) nuk vendos për kundërshtim të parapaguesit në afatin e caktuar në nenin 102 paragrafi (5) të këtij ligji;

15) nuk mundëson identifikim ose pengim të identifikimit të numrit thirrës dhe numrit të thirrur (neni 113 paragrafi (1));

16) në kushtet e përgjithshme për lidhjen e marrëveshjes parapaguese, nuk e përcakton mundësinë për identifikim ose pengim të numrit thirrës dhe numrit të thirrur (neni 113 paragrafi (8));

17) para se ta japin pëlqimin për përpunimin e të dhënave, nuk i njofton shfrytëzuesit ose parapaguesit për elementet nga neni 114 paragrafi (3) të këtij ligji;

18) nuk u mundëson parapaguesve ose shfrytëzuesve, që përkohësisht ta refuzojnë përpunimin e të dhënave për lokacion (neni 114 paragrafi (4));

19) të dhënat për parapaguesin i shfrytëzohet në kundërshtim me nenin 118 paragrafi (2) të këtij ligji;

20) nuk i njofton falas parapaguesit për dedikimin e regjistrave telefonikë dhe për shfrytëzimin e të dhënave, para se të shënohen në regjistrat telefonikë elektronikë ose të shtypur (neni 119 paragrafi (1));

21) nuk u mundëson parapaguesve që të përcaktojnë nëse dhe cilat nga të dhënat e tyre personale, do të shënohen në regjistrin publik telefonik (neni 119 paragrafi (2));

22) refuzimin që të shënohen të dhënat personale në regjistrin publik telefonik, konfirmimin, ndryshimin ose shlyerjen e tyre, e kryen me arkëtimin e kompensimit (neni 119 paragrafi (3));

23) rrjetet e komunikimit publik të dedikuara për distribuimin e shërbimeve digjitale televizive, nuk i planifikon në mënyrë me të cilën do të sigurohet distribuimi i shërbimeve dhe programeve televizive me format të ekranit të gjerë (neni 120 paragrafi (1)) dhe

24) nuk e mban formatin gjatë pranimit dhe ridistribuimit të sërishëm të shërbimeve ose programeve televizive me ekran të gjerë (neni 120 paragrafi (2)).

(2) Gjohë në shumë prej 1 500 deri në 5 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet edhe personit përgjegjës të personit juridik edhe tregtarit individual, për kundërvajtje nga paragrafi (1) i këtij neni."

Neni 86

Në nenin 141 paragrafi (1) fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjohë në shumë deri në 2% nga të hyrat e përgjithshme vjetore të personit juridik (e shprehur në shumë absolute), të realizuara në vitin afarist që i paraprin vitit kur është kryer kundërvajtja ose nga të hyrat e përgjithshme të realizuara për periudhë më të shkurtër nga viti që i paraprin kundërvajtjes, nëse në atë vit personi juridik ka filluar të punojë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit juridik, nëse:".

Neni 87

Në nenin 142 fjalia hyrëse ndryshohet si vijon: "Gjohë në shumë prej 1 500 deri në 3 000 euro në kundërvlerë me denarë, do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit fizik, nëse:".

Neni 88

Statuti i Agjencisë i përcaktuar me këtë ligj do të miratohet në afat prej 90 ditësh, nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Rregullorja e punës e Komisionit të Agjencisë, do të miratohet në afat prej 30 ditësh nga dita e miratimit të Statutit.

Rregullat më të afërta të parapara me këtë ligj, do të miratohen në аfat prej nëntë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 89

Tepricën e hyrjeve nga tatimimi i përcaktuar në bazë të raporteve financiare për vitin 2005, 2006, 2007 dhe 2008 të Agjencisë, Agjencia do ta paguajë në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë në аfat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe e njëjta do të dedikohet për zhvillimin e televizionit digjital terestrijal në Republikën e Maqedonisë, përkatësisht për realizimin e Planit aksional për kalim nga transmetimi televiziv analog në terestrijal.

Planin aksional nga paragrafi (1) i këtij neni, e miraton Qeveria e Republikës së Maqedonisë, në аfat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji. Plani aksional veçanërisht i përmban:

- mënyrën dhe datën e fillimit të transmetimit digjital të serviseve programore televizive terestrijale të radiodifuzorëve në Republikën e Maqedonisë;

- mundësinë për transmetim falas të serviseve programore televizive, në periudhën e transmetimit të njëkohshëm (analog dhe digjital), të përcaktuar në Planin aksional;

- datën e shuarjes së transmetimit televiziv analog terestrijal të radiodifuzorëve në Republikën e Maqedonisë;

- mënyrën e pajisjes së qytetarëve të Republikës së Maqedonisë me pranues digjitalë (set top bokse);

- mënyrën e informimit adekuat të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë për procesin e kalimit të transmetimit televiziv nga analog në terestrijal dhe

- ndërtimin e rrjetit digjital për transmetim televiziv terestrijal të Ndërmarrjes Publike Radiodifuzioni Maqedonas, në pajtim me ligjin.

Neni 90

Operatorët e rrjeteve të komunikim publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik të cilët kanë vendosur pajisje komutative ose orientuese jashtë Republikës së Maqedonisë, janë të obliguar që ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitën e nenit 29-a paragrafi (2) të këtij ligji, në аfat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik, janë të obliguar që evidencën për të gjitha marrëdhënt e vendosura parapaguese nga neni 96 paragrafi (5) të këtij ligji, ta sigurojnë në аfat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Operatorët e rrjeteve të komunikimit publik dhe dhënësit e shërbimeve të komunikimit publik të cilët i ruajnë të dhënat për komunikim jashtë Republikës së Maqedonisë, janë të obliguar që ta harmonizojnë punën e tyre me dispozitën e nenit 112 paragrafi (6) të këtij ligji, në аfat prej gjashtë muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij ligji.

Neni 91

Obligohet Komisioni Juridiko-Ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, që të përcaktojë tekst të spastruar të Ligjit për komunikime elektronike.

Neni 92

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1504.

Врз основа на член 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08 и 10/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 1.06.2010 година, донесе

ДЕЛОВНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/01, 98/02, 9/03, 47/03, 64/03, 67/03, 51/06, 5/07, 15/07, 26/07, 30/07, 58/07, 105/07, 116/07, 129/07, 157/07, 29/08, 51/08, 86/08, 114/08, 42/09, 62/09, 141/09, 162/09 и 40/10), во член 126-а став 2 зборовите: „30.04.2010 година“ се заменуваат со зборовите: „30.10.2010 година“.

Член 2

Овој деловник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.51-3413/1
1 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

1505.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/08, 139/08, 64/09 и 52/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 22.06.2010 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАПОЧ- НУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДА ЗА ПРО- ИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ОД 36 МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

Член 1

Во Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од 36 мали хидроелектрични централи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 154/09 и 76/2010) во насловот и во членот 3 бројот „36“ се заменува со бројот „32“.

Член 2

Во член 3 табелата се менува и гласи:

бр.	Идент. бр.	Водотек	Слив	X	Y
1	2	3	4	10	10
1	107	р.Беловишка	Вардар	7508340	4667430
2	108	р.Беловишка	Вардар	7508800	4666100
3	105	р.Одранска	Вардар	7507000	4665880
4	106	р.Одранска	Вардар	7507600	4664860
5	103	р.Габровска	Вардар	7506430	4663660
6	104	р.Габровска	Вардар	7505860	4665240
7	361	р.Мала Река	Кочанска	7616710	4648120
8	371	р.Зеленградска	Злетовска	7605590	4655580
9	351	р.Зрновска	Брегалница	7523050	4629390
10	352	р.Зрновска	Брегалница	7522120	4632040
11	353	р.Зрновска	Брегалница	7522270	4628080
12	354	р.Цревулевска	Брегалница	7613620	4629050
13	355	р.Цревулевска	Брегалница	7611550	4629150
14	358	р.Козјачка	Брегалница	7610670	4626750
15	236	р.Коњарка	Црна	7562900	4535150
16	228	р.Градешница	Црна	7561960	4531110
17	157	р.Кадина	Вардар	7535380	4627100
18	158	р.Кадина	Вардар	7538000	4629810
19	143	р.Маркова	Вардар	7532200	4633600
20	372	р.Ештерица	Брегалница	7604910	4653320
21	373	р.Ештерица	Брегалница	7606850	4653040
22	302	р.Сирава	Струмица	7631530	4615620
23	303	р.Сирава	Струмица	7631360	4613530
24	277	р.Водошница	Струмица	7646930	4583120
25	66	р.Љуботенска	Вардар	7510640	4667250
26	67	р.Љуботенска	Вардар	7510640	4669480
27	349	р.Блатечка	Осојница	7631730	4632950
28	328	р.Требомирска	Брегалница	7664390	4623050
29	329	р.Брегалница	Вардар	7661030	4622440
30	337	р.Косевичка	Брегалница	7633530	4655060
31	338	р.Косевичка	Брегалница	7634190	4657660
32	268	р.Лева Река	Црн Дрим	7502300	4558170

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 51-3591/2
22 јуни 2010 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1506.

Врз основа на член 99 став 4 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2009), министерот за труд и социјална политика донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ЈУ МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА ПРИЛЕП

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈУ Меѓуопштински центар за социјална работа Прилеп, бр. 02-491/2 донесен од Управниот одбор на Јавната установа, на седницата одржана на 8.04.2010 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-3790/2
17 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
Цельаљ Бајрами, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО

1507.

Врз основа на член 8 став (2) и член 31 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09), министерот за информатичко општество донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕПОЗНАВАЊЕ НА ЕДИНСТВЕНАТА ОКОЛИНА И КОМУНИКАЦИЈА МЕЃУ ОРГАНИТЕ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ ПРЕКУ ЕДИНСТВЕНАТА ОКОЛИНА ЗА РАЗМЕНА НА ДОКУМЕНТИ И ПОДАТОЦИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на препознавање на единствената околина и комуникација меѓу министерствата, другите органи на државната управа, организациите утврдени со закон и други државни органи, судовите, јавните обвинителства и државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општините, на градот Скопје и на општините на градот Скопје (во наглаголниот текст: органи) по електронски пат преку единствената околина за размена на документи и податоци по електронски пат.

Член 2

Одредбите на овој правилник не се применуваат на информациските системи, преку кои се врши обработка и чување на класифицирани информации согласно прописите за класифицирани информации и за обработка на содржината на документите и податоците во електронска форма кои се разменуваат меѓу органите.

Член 3

Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

1. „Комуникациски сервер“ е специјализиран информациски систем, кој посредува при размена на документи и податоци во електронска форма, овозможу-

ва сигурна и безбедна размена и врши функција на проверка на структурата на документите и податоците во електронска форма преку единствената околина .

2. „Комуникациски клиент“ е хардверски уред со соодветен софтвер, кој обезбедува интерфејс за размена на документи и податоци во електронска форма кои се разменуваат меѓу информациските системи на органите кои учествуваат во размената.

3. „Структурирани документи“ се документи во XML формат чија структура е евидентирана во базата на податоци на комуникацискиот сервер.

4. „Неструктурирани документи“ се документи во формат различен од XML или документи во XML формат чија структура не е евидентирана во базата на податоци на комуникацискиот сервер.

Член 4

Преку единствената околина се врши размена на документи и податоци во електронска форма од сертифицираните информациски системи на органите.

При меѓусебна размена на документи и податоци во електронска форма, органите имаат рамноправна улога во единствената околина.

II. Начин на препознавање на единствената околина

Член 5

Информациските системи на органите треба да ги исполнуваат соодветните технички барања во однос на софтверската, хардверската и комуникациската инфраструктура за да бидат препознаени од единствената околина.

Техничките барања во однос на софтверската, хардверската и комуникациската инфраструктура се утврдуваат согласно насоките донесени од страна на Министерството за информатичко општество (во натамошниот текст: Министерството).

III. Начин на комуникација меѓу органите по електронски пат преку единствената околина

Член 6

Единствената околина се воспоставува, управува и развива од страна на Министерството.

Размената на документи и податоци во електронска форма преку единствената околина се врши преку комуникациски сервер.

Член 7

Комуникациските клиенти претставуваат врска меѓу информациските системи на органите и комуникацискиот сервер.

Комуникациските клиенти се воспоставуваат и одржуваат од страна на органите.

Начинот на работа и функционирањето на комуникацискиот клиент се врши согласно насоките донесени од страна на Министерството.

Член 8

Преку единствената околина се разменуваат структурирани документи.

Размената на неструктурирани документи преку единствената околина се врши со нивно вклучување во содржината на структурирани документи во електронска форма.

Член 9

Документите и податоците во електронска форма што се разменуваат меѓу органите преку единствената околина се пренесуваат во криптирана форма.

Член 10

Документите и податоците во електронска форма што се разменуваат меѓу органите преку единствената околина се електронско потпишани согласно со прописите за податоците во електронски облик и електронски потпис.

Член 11

Физички пристап до просторијата во која е сместен комуникацискиот сервер имаат само овластени лица од Министерството.

Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата и комуникацискиот сервер, тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од овластеното лице од ставот 1 на овој член.

Член 12

Евидентирањето на структурата на документот во базата на комуникацискиот сервер започнува со поднесување на барање во кое е опишана структурата на документот кој се евидентира во електронска форма од страна на органот.

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член се евидентира структурата на документот за 15 дена од денот на приемот на барањето од страна на Министерството.

Член 13

Регистрирањето на органите - корисници на единствената околина се врши со поднесување на барање за регистрација од страна на органот.

Регистрирањето од ставот 1 на овој член вклучува:

- прием на барањето за регистрација;
- проверка дали се исполнети условите утврдени во прописите за електронско управување;
- проверка дали корисникот е веќе вклучен во единствената околина;
- извршување на тестови за техничката подготвеност на корисникот за негово приклучување во единствената околина;
- извршена регистрација.

По приемот на барањето од ставот 1 на овој член се регистрира органот корисник на единствената околина за 15 дена од денот на приемот на барањето, од страна на Министерството.

Член 14

Секој пренос на документи и податоци во електронска форма преку единствената околина автоматски се евидентира во базата на податоци на информацискиот систем на единствената околина, при што ги вклучува особено следниве податоци:

- единствен идентификатор на документот,
- единствен идентификатор на учесникот испраќач,
- единствен идентификатор на учесникот примач,
- времето на прием на податоците и документот на комуникацискиот сервер,
- основ на барањето,
- начин на испраќање на податоците и документот,
- единствен идентификатор на преносот.

Во евиденцијата од ставот 1 на овој член не се запишува содржината на документите и податоците во електронска форма.

IV. Одржување на единствената околина

Член 15

Единствената околина преку која се врши комуникација меѓу органите по електронски пат се одржува од страна на Министерството со цел да се обезбеди непречена функционалност на комуникацискиот сервер и информатичката и комуникациската мрежа.

V. Завршна одредба

Член 16

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-744
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

1508.

Врз основа на член 32 став (3) и член 33 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/09), министерот за информатичко општество донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА СТАНДАРДИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ КОИ ШТО СЕ КОРИСТАТ ВО ОРГАНИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат за стандардите и правилата за безбедност на информациските системи кои што се користат во министерствата, другите органи на државната управа, организациите утврдени со закон и други државни органи, судовите, јавните обвинителства и државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општините, на градот Скопје и на општините на градот Скопје (во натамошниот текст: органи), за комуникација по електронски пат.

Член 2

Стандардите и правилата за безбедност на информациските системи опфаќаат:

- минимални критериуми и безбедносни мерки кои треба да ги исполнуваат информациските системи;
- минимални општи насоки за заштита на информациите од намерни и ненамерни неавторизирани промени, уништување или откривање;
- користење на безбедносните стандарди од серијата МКС ISO/IEC 27000 во информациските системи;
- редовна проверка на безбедноста на информациските системи;
- редовна проценка на ризиците поврзани со безбедноста на информациските системи, нивен приоритет, како и мерки за справување со ризиците во случај на нивна појава;
- надлежност и одговорност за воведување, управување и надзор на безбедноста на информациските системи.

Член 3

При остварување на административни услуги по електронски пат од страна на органите се:

- овозможува услови за воведување на политики, стандарди, начела, насоки, упатства или прирачници, потребни за ефективна функционалност и подобрување на безбедноста на информациските системи;
- следат потребите за подобрување на безбедноста на информацискиот систем согласно редовната проценка на информациските ризици и плановите за нивно управување и се обезбедуваат услови (финансиски, кадровски, технички, програмски) за нивна реализација;
- преземаат мерки и активности за функционирање на безбедноста на информацискиот систем и реализација на планираните подобрувања на истиот;
- дава согласност и се обезбедуваат услови за спроведување на редовна годишна проверка на безбедноста на информацискиот систем согласно прописите за електронско управување;

- спроведуваат препораките кои произлегуваат од заклучоците од редовната годишна проверка;
- обезбедува потребно оспособување и континуирана надградба на потребните знаења на кадарот за ефективно спроведување на безбедноста на информацискиот систем.

Член 4

За спроведување на безбедност на информациските системи од страна на органите при размена на податоци и документи во електронска форма, односно остварување на административни услуги по електронски пат, треба да се:

- донесат и применат политика за управување со информациска безбедност и интерни акти за нејзино спроведување;
- воспостават безбедносни мерки согласно проценетиот ризик од потенцијалните информациски закани;
- воспостават безбедносни мерки со кои ќе обезбеди доверливост, интегритет и достапност на информациите;
- воспостават безбедносни технички и организационски мерки за:
 - заштита на личните податоци,
 - редовна проценка на ризиците и ажурирање на плановите за справување со приоритетните ризици и воспоставување на евиденција на ризици,
 - редовна или случајна проверка на безбедноста на информациските системи со изготвување на извештај со наоди и препораки;
 - воспостават механизми за утврдување на сопственост на информациите и информациските средства;
 - воспостават механизми за справување со безбедносни инциденти;
 - утврдат и воспостават нивоа на доверливост на информациските системи и нивоа на пристап до нив;
 - применуваат двојна контрола и поделба на работните задачи поврзани со двојната контрола;
 - воспостават правила за „чист екран“ и „чиста маса“;
 - воспостават процедури и правила за чување на записи.

Член 5

Одговорното лице за информациска безбедност на информациските системи определено во органите, при размена на податоци и документи во електронска форма, односно остварување на административни услуги по електронски пат:

- врши координација на сите безбедносни активности во однос на воспоставување и одржување на информациска безбедност;
- управува со периодичните проценки на ризиците за информациската безбедност;
- врши редовна проценка на ризиците и ажурирање на плановите за справување со приоритетните ризици;
- ја ажурира евиденцијата на закани и потенцијални ризици;
- го координира спроведувањето на безбедносни контроли и ја набљудува нивната ефикасност;
- предлага политика и упатства за постигнување на безбеден информациски систем;
- учествува во подготвувањето на интерните акти, технички и дополнителни комплементарни политики со кои се обезбедува спроведување на политиката и упатствата за безбеден информациски систем;
- го надгледува спроведувањето на интерните акти за безбедност на информацискиот систем;
- врши внатрешна координација и истрага на настаните што ја загрозиле безбедноста на информацискиот систем, вклучувајќи и соработка со надворешни органи и други институции;

- предлага мерки за надминување на последиците и спречување на слични инциденти;
- го известува функционерот кој раководи со органот со цел преземање координирана акција за заштита на органот од можни материјални и нематеријални загуби;
- соработува со одговорните лица за безбедност на информациските системи на надворешни органи и други институции;
- соработува со одговорното лице за заштита на лични податоци во органот, како и со одговорните лица за заштита на лични податоци од надворешни органи и други институции;
- работи на подигање на свеста за информациската безбедност;
- поднесува барање за покренување на постапка за утврдување на одговорност за повреда на правила за безбедност на информацискиот систем.

Член 6

Редовни интерни проверки за функционирањето, ефектите и слабостите во безбедноста на информацискиот систем се вршат од страна на органите.

За извршените редовни интерни проверки од ставот 1 на овој член се изготвуваат извештаи кои се достапни за увид на Министерството за информатичко општество.

Проверки во смисла на член 37 од Законот за електронско управување на функционирањето, ефектите и слабостите во безбедноста на информацискиот систем на органите, се вршат најмалку еднаш годишно од страна на Министерството за информатичко општество.

За спроведената проверка од ставот 3 на овој член се изготвува извештај со препораки за подобрување на безбедноста на информацискиот систем кој се доставува до органот.

Од страна на органот се врши надворешна контрола на безбедноста на информацискиот систем, најмалку еднаш во три години.

Надворешната контрола од ставот 5 на овој член се врши од страна на независно трето правно лице од областа за која што се врши контролата, определено од органот.

Извештајот од надворешната контрола од ставот 5 на овој член треба да биде достапен за увид на Министерството за информатичко општество.

Член 7

Содржината и минималните барања за безбедност на информациските системи во органите треба да бидат според следните стандарди:

- МКС ISO/IEC 27000 - Информациска технологија -- Безбедносни техники -- Систем за управување со информациска безбедност -- Преглед и речник;
- МКС ISO/IEC 27001 - Информациска технологија -- Безбедносни техники -- Системи за управување со безбедност на информации - Барања;
- МКС ISO/IEC 27002 - Информациска технологија -- Безбедносни техники -- Начела за управување со безбедност на информации.

Член 8

Дејствијата по оценка и управување на ризикот, следењето и управувањето на инциденти поврзани со информациска безбедност и нивоата на доверливост на информациите и нивоа на пристап до нив, органите ги спроведуваат согласно насоките донесени од страна на Министерството за информатичко општество.

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-745
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

1509.

Врз основа на член 16 став (1) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09), министерот за информатичко општество донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ТЕХНИЧКИТЕ БАРАЊА ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПРИСТАП ДО АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ И ПОЛИТИКАТА НА ДАВАТЕЛОТ ЗА КОРИСТЕНИТЕ ГРАФИЧКИ И ДРУГИ ПОРТАЛИ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат техничките барања за обезбедување на пристап до административните услуги по електронски пат и политиката на давателот за користените графички и други портали на информацискиот систем кој го користат министерствата, другите органи на државната управа, организациите утврдени со закон и други државни органи, судовите, јавните обвинителства и државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општините, на градот Скопје и на општините на градот Скопје (во натамошниот текст: органи).

Член 2

Интерфејсите преку кои се доставуваат административните услуги по електронски пат обезбедуваат создавање и пренесување на пораки, податоци и документи во електронска форма, согласно барањата утврдени со закон и прописите донесени врз основа на тој закон, вклучително и за лицата со инвалидност.

Член 3

Органите обезбедуваат пристап до административните услуги по електронски пат и применуваат графички и други портали согласно техничките барања и стандардите донесени од страна на Министерството за информатичко општество (во натамошниот текст: Министерството), објавени на неговата веб локација.

Член 4

При давањето на електронски административни услуги, информациските системи на органите ги следат утврдените технички барања и стандарди, особено за:

- унифицирано претставување на: бројките, буквите, знаците и другите симболи при претставувањето на податоците, илустрациите, фотографиите и мултимедијалните содржини;
- размена и капсулирање на електронски пораки по електронска пошта и врска на корисникот со неговото електронско поштенско сандаче;
- адресите на електронската пошта на органите;
- компресирање на податоците и документите при давање на административна услуга по електронски пат;
- безбедна размена на пораки по протоколите HTTP, LDAP, FTP и други;
- криптирање на XML базирани пораки;
- електронско потпишување на PDF и XML документи.

Член 5

Корисничкиот интерфејс на информациските системи за давање на административни услуги по електронски пат, кога технологијата го дозволува тоа, ги информира физичките и правните лица за сите услови и начини за користењето на административните услуги по електронски пат.

Член 6

Преку корисничкиот интерфејс на информациските системи за давање на административни услуги по електронски пат треба да се овозможи:

- транспарентност при давање на услугата, достапност и доверливост;
- јасност и прецизност на информацијата за користење на услугата, која:
 - а) вклучува текстови, симболи и слики на разбирлив јазик,
 - б) по логичен редослед го води корисникот кон следните чекори во процесот на користење на услугата,
 - в) осигурува лесно користење на услугата, вклучително и за лицата со инвалидност;
- економичност (заштеда на време) и ефективност во процесот на давање на услугата;
- леснотија (погодност) при барањето на неопходната информација за користење на услугата, вклучително и детална помошна информација на секој чекор од користењето на услугата;
- давање на услугата во форма на дијалог;
- навремени и ефективни механизми за укажување и корекција на грешки при внесување на податоци пред корисникот на услугата да ги испрати податоците по електронски пат;
- можност и за електронско плаќање на услугата.
- печатење од веб страницата без загуба на информации на лист со формат "A4" или запишување локално во информацискиот систем на корисникот;
- должината на сесијата меѓу серверот на давателот и корисникот да гарантира можност за пополнување на формуларите од сите корисници на електронската услуга;
- во случај на пополнување на невалидни податоци во формата, внесениот податок да се зачува и овозможува на корисникот лесни корекции на пополнетата информација;
- внесувањето на податоци во полињата на електронската форма да се контролира по однос на правилата за внесување кои се јасно означени;
- кога формата бара пополнување на неколку страни, корисникот да се информира за бројот на страните и за просечното потребно време за пополнувањето на формата;
- на секоја фаза од пополнувањето на електронската форма во истата графичка зона да се доставува помошна информација за пополнувањето на формата или да се дава пристап до помошни средства и од надворешни веб страници.

Член 7

Веб локациите на органите содржат дел и за остварување на административни услуги по електронски пат кој треба да биде достапен преку посебна врска.

Дизајнот на делот за остварување на административни услуги од став 1 на овој член се унифицира согласно техничките барања и стандардите донесени од страна на Министерството.

Член 8

Организацијата на информациите во делот за остварување на административни услуги по електронски пат на веб локациите особено содржи:

- логичен редослед и разбирлива структура;
- мапа на сите внатрешни страници, која ја претставува севкупноста од страниците како стеблеста хиерархиска структура;
- поле за пребарување на информации во рамки на веб локацијата.

Член 9

Делот за остварување на административни услуги по електронски пат особено содржи:

- институционален дел и
- дел поврзан со давањето на административни услуги.

Институционалниот дел особено содржи:

- законски основ и овластување за давање на административните услуги по електронски пат;
- место и улога на органот давател на административни услуги по електронски пат;
- контакт телефон и адреса на електронска пошта на којшто корисникот би можел да добие информација за административната услуга по електронски пат и помош при преземање на дејствијата при добивање на услугата;
- правила за пристап до информации од јавен карактер;
- информации за давањето на административни услуги по електронски пат;
- политика за приватност усогласена со прописите за заштита на личните податоци.

Делот поврзан со давањето за административни услуги се користи единствено за доставување на административните услуги по електронски пат од страна на давателот до корисникот.

Делот поврзан со давањето за административни услуги на органите треба да го информира корисникот на услугата на јасен и разбирлив начин за неговите права и обврски во врска со услугите со објаснувања, прашања, одговори и релевантните прописи.

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-746
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

1510.

Врз основа на член 36 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09), министерот за информатичко општество донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА НАЧИНОТ НА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ КОИ ГИ КОРИСТАТ ОРГАНИТЕ ЗА КОМУНИКАЦИЈА ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ, КАКО И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на сертифицирање на информациските системи кои ги користат министерствата, другите органи на државната управа, организациите утврдени со закон и други државни органи, судовите, јавните обвинителства и државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општините, на градот Скопје и на општините на градот Скопје за комуникација по електронски пат, (во натамошниот текст: органи), како и за формата и содржината на сертификатот за функционалност на информациските системи.

Член 2

Одредбите на овој правилник не се применуваат на информациските системи, преку кои се врши обработка и чување на класифицирани информации согласно прописите за класифицирани информации.

II. НАЧИН НА СЕРТИФИЦИРАЊЕ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ

Член 3

Органот кој бара сертифицирање на информацискиот систем до Министерството за информатичко општество (во натамошниот текст: Министерството) поднесува барање во хартиена или електронска форма.

Барањето од ставот 1 на овој член ги содржи особено следните податоци:

- назив и седиште на органот;
- податоци кои го идентификуваат информацискиот систем, како модел, верзија и конфигурација на составните софтверски и хардверски компоненти,
- опфат на информацискиот систем кој ги вклучува документите и податоците во електронска форма кои се обработуваат преку системот.

Кон барањето од ставот 1 на овој член, органот ја приложува и потребната документација за утврдување на податоците наведени во ставот 2 на овој член, вклучувајќи ја и техничката документација за информацискиот систем.

Барањето за добивање на сертификат се објавува на веб локацијата на Министерството.

Член 4

По приемот на барањето и документацијата се утврдува исполнетоста на условите за сертифицирање на информацискиот систем, согласно Законот за електронско управување и прописите донесени врз основа на овој закон и доколку истите се исполнети од страна на Министерството се издава сертификат за функционалност на информацискиот систем за 30 дена од денот на приемот на барањето.

Исполнетоста на условите за сертифицирање на информацискиот систем може да се утврди и од правно лице од областа за која се издава сертификатот определено од страна на Министерството.

Член 5

Доколку органот изврши промени на информацискиот систем или информацискиот систем престанал да ги исполнува условите утврдени во прописите за електронско управување, органот за тоа го известува Министерството наредниот ден од денот на настанатата промена.

По добивање на известувањето од ставот 1 на овој член, од страна на Министерството се утврдува дали информацискиот систем и понатаму ги исполнува условите утврдени во прописите за електронско управување и доколку истите се исполнети се издава нов сертификат за функционалност на информацискиот систем, или доколку престанало да ги исполнува условите, се издава решение за престанување на важност на претходно издадениот сертификат, најдоцна до 15 дена од денот на приемот на известувањето.

Член 6

Сертифицирање на информациските системи се врши согласно насоките донесени од страна на Министерството, објавени на неговата веб локација.

III. ФОРМА И СОДРЖИНА НА СЕРТИФИКАТОТ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИОТ СИСТЕМ

Член 7

Сертификатот за функционалност на информацискиот систем се печати во А4 формат.

Во просторот помеѓу “хедерот” и “футерот” што од горниот и од долниот раб на сертификатот е одалечен по 2,54 сантиметри, а од левиот и десниот раб на сертификатот е одалечен 3,17 сантиметри, е испишана следната содржина: во горниот дел во средината е отпечатен грбот на Република Македонија, а под него зборовите „Република Македонија” и “Министерството за информатичко општество”. На средината се испишани зборовите „СЕРТИФИКАТ за функционалност на информацискиот систем на”, по кој текст има празно место за впишување на органот на кого му се издава сертификатот, а потоа е испишан текстот “врз основа на член 36 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09) и член 5 став 1 од Правилникот за начинот на сертифицирање на информациските системи и за формата и содржината на сертификатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. _____). Во левиот долен дел на страницата се испишани серискиот број на сертификатот, а под него датумот на издавање. Во десниот долен дел има место за потпис на овластеното лице на Министерството, а во средината во долниот дел има место за печат на органот на издавањето на сертификатот.

Образецот на сертификатот од ставот 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

IV. ЕВИДЕНТИРАЊЕ НА СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИСКИТЕ СИСТЕМИ

Член 8

Сертифицираните информациски системи се евидентираат во електронска форма.

При евидентирањето од ставот 1 на овој член се внесуваат следните податоци:

- реден број;
- архивски број и датум на поднесување на барањето за добивање на сертификат;
- назив и седиште на органот кој е подносител на барањето;
- број и датум на издаден сертификат за функционалност на информацискиот систем и рок на негова важност;

- податоци кои го идентификуваат информацискиот систем, како модел, верзија и конфигурација на составните софтверски и хардверски компоненти;

- опфат на информацискиот систем, кој ги вклучува документите и податоците во електронска форма кои се обработуваат преку системот;

- број и датум на новиот издаден сертификат за функционалност на информацискиот систем;

- број и датум на решението за престанување на важноста на претходно издадениот сертификат и забелешка.

При процесот на евидентирањето од ставот 1 на овој член се внесуваат и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување на сертифицираните информациски системи.

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 9

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-747
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО

СЕРТИФИКАТ

за функционалност на информацискиот систем

на _____

за информацискиот систем

—

врз основа на член 36 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр.105/09)
и член 5 став 1 од Правилникот за начинот на сертифицирање на информациските системи
и за формата и содржината на сертификатот („Службен весник на Република Македонија“ бр. _____).

Сериски бр. _____

Овластено лице,

Датум на издавање: _____

М.П.

1511.

Врз основа на член 34 ставовите (2) и (4) и член 35 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/09), министерот за информатичко општество донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАЗИТЕ НА ПОДАТОЦИ НА ОРГАНИТЕ КОИ МЕЃУСЕБНО КОМУНИЦИРААТ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ, НАЧИНОТ НА НЕЈЗИНОТО ВОДЕЊЕ, ФОРМАТОТ И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА БАЗАТА, ЗА НЕЈЗИНОТО ОДРЖУВАЊЕ И ЧУВАЊЕ, КАКО И ЗА ПРОМЕНИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА НЕЈЗИНИОТ СТАТУС, НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕТО, КАКО И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕТО, ЗАПИШУВАЊЕТО, ПРИСТАПОТ И ЧУВАЊЕТО НА ЕВИДЕНЦИЈАТА НА БАЗИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на евиденцијата на базите на податоци на министерствата, другите органи на државната управа, организациите утврдени со закон и други државни органи, судовите, јавните обвинителства и државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општините, на градот Скопје и на општините на градот Скопје (во натамошниот текст: органи) кои меѓусебно комуницираат по електронски пат, начинот на нејзиното водење, форматот и содржината на образецот за известување за воспоставување на базата, за нејзиното одржување и чување, како и за промените што се однесуваат на нејзиниот статус, начинот на известувањето, како и начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на евиденцијата на базите на административни услуги по електронски пат.

Член 2

Евиденцијата на базите на податоци на органите кои меѓусебно комуницираат по електронски пат (во натамошниот текст: Евиденција на бази на податоци) се води во електронска форма.

Евиденцијата на бази на податоци ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- датум на прием на известувањето и датум на внесување на податоците;
- назив и седиште на органот кој е подносител на известувањето;
- назив на електронската база на податоци;
- видот на податоците кои се предмет на упис во електронската база на податоци;
- тип и верзија на електронската база на податоци;
- податоци за правната регулатива врз чија основа се врши запишување на податоците во електронската база на податоци;
- податоци за овластеното лице кое го доставило известувањето;
- забелешка.

Во Евиденцијата на бази на податоци се внесуваат податоците од ставот 2 на овој член, како и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

Член 3

Од страна на органите кои комуницираат по електронски пат, во електронска форма се доставува известување до Министерството за информатичко општество (во натамошниот текст: Министерството) за секоја воспоставена електронска база на податоци најдоцна до седум дена од денот на воспоставување на базата.

Известувањето од ставот 1 на овој член се состои од следниве елементи:

- назив и седиште на органот во рамките на кој е воспоставена електронската база на податоци;
- назив на електронската база на податоци;
- видот на податоците кои се предмет на упис во електронската база на податоци;
- тип и верзија на електронската база на податоци;
- податоци за правната регулатива врз чија основа се врши запишување на податоците во електронската база на податоци.

За промените што се однесуваат за статусот на електронската база на податоци, од страна на органите се доставува ново известување до Министерството најдоцна до седум дена од денот на настанатата промена.

Известувањето од ставот 1 на овој член се потпишува електронски согласно прописите за податоците во електронски облик и електронски потпис.

Член 4

Евиденцијата на базите на административни услуги по електронски пат (во натамошниот текст: Евиденција на бази на административни услуги) се води во електронска форма.

Евиденцијата на бази на административни услуги ги содржи следните рубрики:

- реден број;
- датум на прием на известувањето и датум на внесување на податоците;
- назив и седиште на органот кој е подносител на известувањето;
- назив на административната услуга која ја дава органот по електронски пат;
- опис на административната услуга по електронски пат;
- податоци за правната регулатива со која е дефинирана постапката за извршување на услугата по електронски пат;
- податоци за правната регулатива врз основа на која се побарува надоместок за административната услуга;
- висина на надоместокот за доставување на административната услуга по електронски пат;
- законски рок за доставување на административната услуга по електронски пат;
- податоци за тоа дали е потребно доставување на посебен образец за административната услуга по електронски пат;
- податоци за тоа дали издавањето на услугата зависи од претходно доставени документи или информации до органите кои ја нудат административната услуга по електронски пат;
- тип и верзија на електронската база на податоци;
- податоци за овластеното лице кое го доставило известувањето;
- забелешка.

Во Евиденцијата на бази на административни услуги се внесуваат податоците од ставот 1 на овој член, како и сите промени што ќе настанат по извршеното запишување.

Член 5

Начинот на користењето, запишувањето, пристапот и чувањето на евиденцијата на базите на административни услуги по електронски пат се врши согласно насоките донесени од страна на Министерството.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-748
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

1512.

Врз основа на член 13 став (2) и член 19 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/09), министерот за информатичко општество донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОСНОВНИТЕ
ЕЛЕМЕНТИ НА БАРАЊЕТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ
НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО ЕЛЕКТРОН-
СКИ ПАТ И ЗА ФОРМАТОТ НА ДОКУМЕНТОТ ВО
ЕЛЕКТРОНСКА ФОРМА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на основните елементи на барањето за доставување на административни услуги по електронски пат, како и форматот на документот во електронска форма.

Член 2

Барањето за доставување на административните услуги по електронски пат се состои од следниве основни елементи:

1. Податоци за корисникот:
 - име, презиме и адресата на електронската пошта, доколку е физичко лице,
 - назив, седиште, единствен матичен број на субјектот ЕМБС, адресата на електронската пошта, доколку е правно лице;
2. Органот од кој се побарува доставувањето на административната услуга;
3. Законски основ и правен интерес (доколку за добивање на административната услуга е неопходно докажување на правниот интерес);
4. Забелешка дека корисникот се согласува податоците содржани во барањето да можат да се користат за остварување на административната услуга која се бара;
5. Потпис согласно со прописите за податоците во електронски облик и електронски потпис од физичкото лице, односно од одговорното лице во правното лице;

Барањето од ставот 1 на овој член се објавува на веб локацијата на секој орган кој е опфатен со прописите за електронско управување, како и на порталот за пристап до административни услуги по електронски пат.

Член 3

При остварување на административни услуги по електронски пат се користи PDF, XML или друг формат на документ, утврден од страна на Министерството за информатичко општество.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-749
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

1513.

Врз основа на член 32 став (2) од Законот за електронско управување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 105/09), министерот за информатичко општество донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА СТАНДАРДИТЕ И ПРАВИЛАТА ЗА УНИФИЦИРАНИ
НОМЕНКЛАТУРИ ВО МЕЃУСЕБНАТА
КОМУНИКАЦИЈА ПО ЕЛЕКТРОНСКИ ПАТ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат стандардите и правилата за унифицирани номенклатури во меѓусебната комуникација по електронски пат на министерствата, другите органи на државната управа, организациите утврдени со закон и други државни органи, судовите, јавните обвинителства и државното правобранителство, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општините, на градот Скопје и на општините на градот Скопје (во натамошниот текст: органи).

Член 2

Унифицирани номенклатури во смисла на овој правилник преставуваат номенклатури кои ги применуваат органите согласно закон и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 3

При комуникација по електронски пат органите ги користат стандардите и правилата утврдени во унифицираните номенклатури.

Член 4

Во случај на користење на номенклатури од различни органи кои имаат иста цел, се од иста природа или имаат ист ефект, при меѓусебната комуникација по електронски пат ќе се применува како унифицирана номенклатурата на органот кој е надлежен согласно закон и прописите донесени врз основа на тој закон.

Член 5

Ако органот изврши промена или утврди нова унифицирана номенклатура која што се користи при комуникација по електронски пат, тогаш за тие промени ги известува органите кои ги користат тие унифицирани номенклатури во меѓусебната комуникација по електронски пат.

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.11-750
18 јуни 2010 година
Скопје

Министер,
м-р **Иво Ивановски**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ
1514.**

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Осој - Општина Кичево.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Осој, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-9696/1
18 јуни 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1515.

Врз основа на член 160 став 3 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА КОНВЕРЗИЈА НА ПОДАТОЦИТЕ ОД КАТАСТАР
НА ЗЕМЈИШТЕ ВО КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се врши конверзија на податоците од катастар на земјиште во катастар на недвижности за дел од катастарската општина Осој - Општина Кичево.

Катастарот на недвижностите ќе се применува од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето за дел од КО Осој, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр.34/72 и 13/78).

Бр. 09-9697/1
18 јуни 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

1516.

Врз основа на член 152 став 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на РМ“ бр. 40/2008), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАПУВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА ВОСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Стапува во примена востановениот катастар на недвижности за дел од катастарската општина Велешта - Општина Струга.

Катастарот на недвижности ќе се применува од 7-от ден од денот на објавувањето на ова решение во „Службен весник на Република Македонија“.

Со денот на стапување во примена на востановениот катастар на недвижности од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиште за дел од КО Велешта, востановен според Законот за премер и катастар на земјиштето („Службен весник на СРМ“ бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-9698/1
18 јуни 2010 година
Скопје

Директор,
Љупчо Георгиевски, с.р.

**ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1517.**

Врз основа на член 57 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, Јавниот обвинител на Република Македонија на 1.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

На Советот на јавните обвинители на Република Македонија за нивни потреби како основно средство на трајно користење без надомест им се отстапува:

- Едно (1) куќиште за компјутер марка Самсунг, сервиски број 001208107987 модел 510 со ревалоризирана набавна вредност 26.581,33 ден.

Образложение

Јавното обвинителство на Република Македонија на Советот на јавните обвинители на Република Македонија за нивни потреби како основно средство на трајно користење без надомест им отстапува компјутер (куќиште), марка Самсунг, сервиски број 001208107987 модел 510 со ревалоризирана набавна вредност 26.581,33 ден.

Решението влегува во сила на денот на неговото донесување.

А.бр.241/2010
1 јуни 2010 година
Скопје

Јавен обвинител
на Република Македонија,
Љупчо Шврговски, с.р.

1518.

Врз основа на член 57 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, Јавниот обвинител на Република Македонија на 1.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

На Основното јавно обвинителство Штип за нивни потреби како основни средства на трајно користење без надомест им се отстапува:

- Две (2) куќиште за компјутер марка Самсунг, модел 510, сериски броеви 000109108061 и 000109108063 по ревалоризирана набавна вредност од 26.581,33 ден., односно вкупна вредност 53.162,66 ден.

- Два монитора за компјутер марка Самсунг, сериски броеви 809745 Д и 809753 К, по ревалоризирана набавна вредност по монитор од 6.258,37 денари, односно вкупно 12.516,74 денари.

Образложение

Јавното обвинителство на Република Македонија на Основното јавно обвинителство Штип за нивни потреби како основни средства на трајно користење без надомест им отстапува две куќишта за компјутер марка Самсунг, сериски броеви 000109108061 и 000109108063 модел 510 со вкупна вредност 53.162,66 денари и два монитора за компјутер, марка Самсунг сериски броеви 809745 Д и 809753 К во вкупна вредност од 12.516,74 денари.

Решението влегува во сила на денот на неговото донесување.

А.бр.242/2010
1 јуни 2010 година
Скопје

Јавен обвинител
на Република Македонија,
Љупчо Шврговски, с.р.

1519.

Врз основа на член 57 од Законот за организација и работа на органите на државната управа, Јавниот обвинител на Република Македонија на 1.06.2010 година, донесе

РЕШЕНИЕ

На Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје за нивни потреби како основни средства на трајно користење без надомест им се отстапува:

	Колич.	НАБАВНА ЦЕНА	
		Ревалоризирана Един.цена	Вкупно ден.
1.Лаптоп АСУС Х51П	10	35748,00	357480,00
2.Печатар Лексмарк	1	8140,23	8140,23
3.Вариолајт завеси 160 м2	1	77756,04	77756,04
4.Фотеља вработен	10	12777,00	127770,00
5.Фотеља раководител	1	13475,00	13475,00
6.Фотеља за странки (раководител)	7	12777,07	89439,46
7.Столица за странки	13	10133,35	131733,55
8.Работно биро 160/80/75	11	6246,20	68708,20
9.Подвижна касета со три фиоки	11	4718,00	51898,00
10.Раб.биро за компјутер 80/80/75	8	4260,00	34080,00
11.Раб.биро за компјутер 100/80/75	1	4856,00	4856,00
12.Аголен сегмент 90	9	5040,50	45364,50
13.Прикп.маса за странки 80/80/80	7	4230,00	29610,00
14.Биро за состаноци210/80/75	1	4915,00	4915,00
15.Админ.ормар 90/45/220	8	6941,50	55532,00
16.Админ.ормар 45/45/220	5	4372,00	21860,00
17.Гардер.ормар 45/45/220	6	4545,00	27270,00
18.Гардер.ормар 40/45/220	1	4473,00	4473,00
19.Гардер.ормар 35/45/220	1	4167,00	4167,00
20.Комода 180/45/115	1	6787,00	6787,00
21.Сидна облога 180/30	16	646,70	10347,20
22.Облога за радијатор 470/40/91,5	2	7116,00	14232,00
23.Облога за радијатор 310/40/91,5	7	4709,50	32966,50
24.Телевизор Самсунг ПС- 50А470	1	73785,94	73785,94
25.Тепих 200/300	7	2618,00	18326,00
26.Тепих 250/350	2	3820,20	7640,40
27.Телефон Панасоник	10	1959,77	19597,70
28.Факс Панасоник	1	7422,14	7422,14
29.Климатизер Фиља	2	15818,50	31637,00
30.Климатизер ФО-Е	1	15686,40	15686,40
31.Климатизер Фонко	4	15892,80	63571,20
32.Климатизер Фуего	1	20227,20	20227,20
33.Печатар ХП	11	7327,20	80599,20
34.Компјутер	1	45282,10	45282,10
35.Компјутер	11	85723,94	942963,34
		ВКУПНО	2.549.599,30 ден.

Образложение

Јавното обвинителство на Република Македонија на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција - Скопје за нивни потреби како основни средства на трајно користење без надомест им ги преотстапува основните средства, според горенаведената табела, заклучно со реден број 35, во вкупна вредност од 2.549.599,30 денари.

Решението влегува во сила на денот на неговото донесување.

А.бр.243/2010
1 јуни 2010 година
Скопје

Јавен обвинител
на Република Македонија,
Љупчо Шврговски, с.р.



www.sivesnik.com.mk
contact@sivesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2010 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 30000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2010083